




30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“

број 23

Број 23 Година XV



СКОПЈЕ, декември 2021



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Заклучок за усвојување информација по Одлука за задолжување на службите да изработат спецификација на технички можности за следење и објавување на седниците и комисиите во живо, со рок до прва наредна седница

1. Се објавува Заклучокот за усвојување информација по Одлука за задолжување на службите да изработат спецификација на технички можности за следење и објавување на седниците и комисиите во живо, со рок до прва наредна седница, донесен на третата седница, одржана на 29 декември 2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/1
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со Одлуката за задолжување на службите да изработат спецификација на технички можности за следење и објавување на седниците и комисиите во живо, со рок до прва наредна седница бр.09-8033/40 од 13.12.2021 година, Советот на Општина Карпош, на третата седница, одржана на 29 декември 2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување информација по Одлука за задолжување на службите да изработат спецификација на технички можности за следење и објавување на седниците и комисиите во живо, со рок до прва наредна седница

1. Со овој Заклучок се усвојува информацијата по Одлука за задолжување на службите да изработат спецификација на технички можности за следење и објавување на седниците и комисиите во живо, со рок до прва наредна седница бр.09-8033/40 од 13.12.2021 година.
2. Се задолжуваат надлежните сектори во Општина Карпош да ја спроведат законски предвидената постапка за набавка на опрема за следење и објавување на седниците и комисиите во живо.
3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-8585/3
Датум: 29.12.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за донесување на техничка исправка техничка исправка за ГП 4.6.7 од Детален урбанистички план (измена и дополна) за населба Влае 1, дел Б, Општина Карпош – Скопје (Одлука бр. 07-1080/1 од 19.07.2002 година), изработена од Тајфа План доо - Скопје

1. Се објавува Одлуката за донесување на техничка исправка техничка исправка за ГП 4.6.7 од Детален урбанистички план (измена и дополна) за населба Влае 1, дел Б, Општина Карпош – Скопје (Одлука бр. 07-1080/1 од 19.07.2002 година), изработена од Тајфа План доо - Скопје ,донесена на третата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 29 декември 2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/2
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.**



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врзоснова на член 22, став 1, точка 2; член 36 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 36, став 6 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/2020), Советот на Општина Карпош, на третата седница, одржана на 29.12. 2021 година, донесе

О Д Л У К А

за донесување на техничка исправка техничка исправка за ГП 4.6.7 од Детален урбанистички план (измена и дополна) за населба Влае 1, дел Б, Општина Карпош – Скопје (Одлука бр. 07-1080/1 од 19.07.2002 година), изработена од Тајфа План доо - Скопје

Член 1

Со оваа Одлука се донесува техничка исправка техничка исправка за ГП 4.6.7 од Детален урбанистички план (измена и дополна) за населба Влае 1, дел Б, Општина Карпош – Скопје (Одлука бр. 07-1080/1 од 19.07.2002 година), изработена од Тајфа План доо - Скопје, по добиеното позитивно мислење со број 45-5566/3 од 26.08.2021 година од Комисијата за урбанизам на Општина Карпош, формирана врз основа на одредбите на член 38 од Законот за урбанистичко планирање со Решение за формирање на Комисија за урбанизам, донесено од Градоначалникот на Општина Општина Карпош со бр.11-1012/7 од 05.08.2021 година.

Член 2

Предмет на оваа одлука е донесување на техничка исправка за ГП 4.6.7 во Детален урбанистички план (измена и дополна) за населба Влае 1, дел Б, Општина Карпош – Скопје, изработен од АД за урбанизам, архитектура и инженеринг „ЗУАС“ Скопје со технички број 836/99, донесен со Одлука бр. 07-1080/1 од 19.7.2002 год. од Советот на Општина Карпош. Исправката се однесува на градежната парцела 4.6.7, во урбан блок 4.7.

Во текстуалниот дел од планската документација на Детален урбанистички план (измена и дополна) за населба Влае 1, дел Б, Општина Карпош – Скопје, на страна 35, во табелата за блок 4.6, за ГП 7, во колона 3 „Р на парцела“ вредноста „470“ се заменува со „438“, во колона 7 „Процент на



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

изграденост“ вредноста „38“ се заменува со „41“, во колона 8 „Коефициент на искористеност“ вредноста „1,34“ се заменува со „1,43“, а во редот „Вкупно“, во колона 3 „Р на парцела“ вредноста „4185“ се заменува со „4153“.

Во графичкиот прилог бр. 2 „Синтезен план“, во табелата за блок 4.6, за ГП 7, во колона 3 „Р на парцела“ вредноста „470“ се заменува со „438“, во колона 7 „Процент на изграденост“ вредноста „38“ се заменува со „41“, во колона 8 „Коефициент на искористеност“ вредноста „1,34“ се заменува со „1,43“, а во редот „Вкупно“, во колона 3 „Р на парцела“ вредноста „4185“ се заменува со „4153“.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-8585/4
Датум 29.12.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за утврдување надоместок на членовите на Општинска изборна комисија – Карпош и избирачките одбори на подрачјето на Општина Карпош за извршената работа во подготовката и спроведувањето на Локалните избори 2021 година

1. Се објавува Одлуката за утврдување надоместок на членовите на Општинска изборна комисија-Карпош и избирачките одбори на подрачјето на Општина Карпош за извршената работа во подготовката и спроведувањето на Локалните избори 2021 година, донесена на третата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 29 декември 2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/3
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 7,10,13,14,15,16 и 17 од Правилникот за критериумите за определување на надоместокот на членовите на изборните органи и изборната администрација за спроведување на Локалните избори 2021 година за членови на советите на општините и советот на Градот Скопје и за градоначалници на општините и градоначалник на Градот Скопје број 08-3173/1 од 26.10.2021 година, донесен од Државната изборна комисија како и член 4 од Измена и дополнување на Правилникот број 08-3173/2 од 30.11.2021 година, Советот на Општина Карпош на третата едница, одржана на 29.12.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување надоместок на членовите на Општинска изборна комисија – Карпош и избирачките одбори на подрачјето на Општина Карпош за извршената работа во подготовката и спроведувањето на Локалните избори 2021 година

Член 1

Со оваа Одлука се уредува висината на надоместокот за извршена работа во подготовка и спроведување на Локалните избори 2021 година на членовите на Општинската изборна комисија - Карпош и избирачките одбори на подрачјето на Општина Карпош, согласно Правилникот за критериумите за определување на надоместокот на членовите на изборните органи и изборната администрација за спроведување на Локалните избори 2021 година за членови на советите на општините и советот на Градот Скопје и за градоначалници на општините и градоначалник на Градот Скопје донесен од страна на Државната изборна комисија на (бр. 08-3173/1 од 26.10.2021 година) (во натамошниот текст: Правилникот).

Член 2

На членовите на Општинската изборна комисија - Карпош, која во своја надлежност има 74 избирачки одбори, а врз основа на член 7 од Правилникот и член 4 од Измената и дополнувањето на Правилникот им се определува надоместок, и тоа:

На претседателот на Општинската изборна комисија - Карпош му се определува надоместок во висина од 56.000,00 денари кои треба да бидат исплатени од Буџетот на Општина Карпош;

На заменикот претседател на Општинската изборна комисија - Карпош му се определува надоместок во висина од 51.000,00 денари кои треба да бидат исплатени од Буџетот на Општина Карпош;

На секретарот на Општинската изборна комисија - Карпош му се определува надоместок во висина од 51.000,00 денари кои треба да бидат исплатени од Буџетот на Општина Карпош;



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

На членот на Општинската изборна комисија - Карпош му се определува надоместок во висина од 46.000,00 денари кои треба да бидат исплатени од Буџетот на Општина Карпош;

На заменик членот на Општинската изборна комисија - Карпош му се определува надоместок од 36.000,00 денари кои треба да бидат исплатени од Буџетот на Општина Карпош;

На заменик секретарот на Општинската изборна комисија - Карпош му се определува надоместок од 26.000,00 денари кои треба да бидат исплатени од Буџетот на Општина Карпош; Во општините каде се одржувал втор круг на гласање, надоместокот за целокупниот состав на општинските изборни комисији се зголемува за 25%.

Член 3

На претседателите, нивните заменици, членовите и нивните заменици на избирачките одбори, согласно член 13,14,15,16 и член 17 од Правилникот се определува следниот надоместок:

На претседателот на избирачкиот одбор зависно од бројот на гласачи му се определува надоместок во висина 4000,00 до 6000,00 за еден круг кои треба да бидат исплатени од Буџетот на Општина Карпош;

На заменикот претседател на избирачкиот одбор зависно од бројот на гласачи му се определува надоместок во висина од 3.500,00 до 5.500,00 денари за еден круг кои треба да бидат исплатени од Буџетот на Општина Карпош;

На членот и на заменик членот на избирачкиот одбор зависно од бројот на гласачи им се определува надоместок во висина од 3.000,00 до 5.000,00 денари за еден круг кои треба да бидат исплатени од Буџетот на Општина Карпош;

Исто така, според член 18, став 3, на претседателот, членовите и нивните заменици во избирачките одбори кои што спровеле гласање на болни и немоќни лица, надоместокот предвиден за избирачките одбори се зголемува за 20 %.

Член 4

Надоместокот за членовите на Општинската изборна комисија - Карпош за целиот изборен процес изнесува **640.000,00 денари.**

Надоместокот за членовите на избирачките одбори за целиот изборен процес на гласање изнесува **7.596.300,00 денари.**

Вкупниот надоместок за целиот изборен процес изнесува **8.236.300,00 денари** и ќе се врши исплата согласно доставени листи до Општина Карпош со податоци за поединечни износи од страна на Општинската изборна комисија со број 11-474/1 од 01.12.2021 година.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Член 5

Надоместокот од членот 4 од оваа Одлука, ќе биде обезбеден од Буџетот на Општина Карпош за 2022 година.

Според Упатството за реализација на надоместокот на членовите на изборните органи и изборната администрација за спроведување на локалните избори 2021 година за членови на советите на општините и советот на Градот Скопје и за градоначалници на општините и градоначалник на Градот Скопје (број. 08-3173/1 од 26.10.2021 година) средствата за исплата на надоместокот на членовите Општинската изборна комисија -Карпош и членовите на избирачките одбори, се трансферираат на посебна наменска сметка бр. 779014115778959 отворена во рамките на трезорската сметка за спроведување на Локалните избори 2021 на Општинската изборна комисија – Карпош, која располага и врши исплата на надоместокот. Исплатата се врши на начин пропишан за трезорско работење согласно Законот за извршување на буџетот за тековната година.

Член 6

Општинската изборна комисија - Карпош за спроведениот изборен процес до Општина Карпош доставува Извештај за работа и Финансиски извештај.

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Број: 09-8585/5
Датум 29.12.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на ПЛАН ПРОГРАМИ за поништување на ПЛАН-ПРОГРАМИ за развој на Општина Карпош за 2021 година

1. Се објавува ПЛАН ПРОГРАМИ за поништување на ПЛАН-ПРОГРАМИ за развој на Општина Карпош за 2021 година, донесена на третата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 29 декември 2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/4
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.**



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 36, став 1, точка 1; член 22, став 1, точка 4 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), План-Програми за развој на Општина Карпош за 2021 година бр.09-6997/7 од 12.11.2020 година и План-Програми за изменување и дополнување на План-Програмите за развој на Општина Карпош за 2021 година бр.09-8209/9 од 28.12.2020 година, Советот на Општина Карпош на третата седница, одржана на 29.12.2021 година, донесе

ПЛАН-ПРОГРАМИ
за поништување на ПЛАН-ПРОГРАМИ за развој на Општина Карпош за 2021 година

1. Со овој акт се поништуваат План-Програмите за развој за 2021 година бр.09-6997/7 од 12.11.2020 година и План-Програмите за изменување и дополнување на План-Програмите за развој на Општина Карпош за 2021 година бр.09-8209/9 од 28.12.2020 година, од причина што планираните активности не се реализирани.
2. Овој акт влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-8585/6
Датум 29.12.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за одобрување на финансиски средства на заслужен граѓанин

1. Се објавува Одлуката за одобрување на финансиски средства на заслужен граѓанин, донесена на третата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 29 декември 2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/5
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р**



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на третата седница, одржана на 29.12.2021 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување на финансиски средства на заслужен граѓанин

Член 1

Со оваа одлука се одобруваат финансиски средства како помош на заслужниот граѓанин Милорад Луковски.

Член 2

За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во износ од 12.000,00 денари, за 12 месеци, почнувајќи од месец јануари 2022 година, заклучно со месец декември 2022 година.

Член 3

Средствата од член 2 на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2022 година и истите ќе се исплаќаат сукцесивно, еднаш во месецот, вкупно 12 месеци, почнувајќи од месец јануари 2022 година, заклучно со месец декември 2022 година.

Член 4

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-8585/7
Датум 29.12.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програма за урбанистичко планирање за 2022 година

1. Се објавува Програмата за урбанистичко планирање за 2022 година, донесена на третата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 29 декември 2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/6
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 22, став 1, точка 1, член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 40 од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Северна Македонија број 32/20), Советот на Општина Карпош, на третата седница, одржана на 29.12.2021 година, донесе:

ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ ЗА 2022 ГОДИНА

I. ВОВЕД

Со донесување на системските закони кои се однесуваат на локалната самоуправа, а во контекст на процесот на децентрализација, општините добиваат и надлежност која се однесува на спроведување на постапка за донесување на Детални урбанистички планови. Основен услов за развој на една општина е урбанизација на просторот. Согласно законската регулатива се прифаќаат и иницијативи од граѓани за усогласување со урбанистичките планови и можност на решавање на имотно правни работи.

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Основни цели на Програмата на Општина Карпош од областа на Урбанистичките планови:

1. Изготвување на Детален урбанистички план

- Основни мотиви за изготвување на Деталните урбанистички планови е усогласување на предметниот простор со основните поставки со Генералниот урбанистички план на град Скопје. Основа на изготвување на планската документација е документационата основа во која се систематизирани податоци за постојната состојба во рамките на планскиот опфат, анализа на можностите за просторен развој и програмските проекции на подрачјето на планскиот опфат.

2. Граници на територијалните единици за планирање на просторот



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Во Генералниот урбанистички план се одредени границите на териоријалните единици за планирање и тоа:

- Граници на подрачјата на градските четврти
- Граници на подрачјата на планските опфати на деталните урбанистички планови со кои Генералниот урбанистички план ќе се спроведува.
- Градската четврт по правило се состои од повеќе плански опфати на детални урбанистички планови кои се предходно дефинирани со Блокови согласно регулациски план на ГУП на град Скопје

Во согласност со одредбите на Член 22 и Член 40 од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Северна Македонија број 32/20), стручните служби од Одделението за просторно и урбанистичко планирање при Општина Карпош пристапија кон изработка на Анализа на степенот и начинот на спроведување и реализација на урбанистичките планови на територијата на Општина Карпош за 2021 година.

Анализата е концепирана согласно Член 18, став (6) и Член 19 од Правилникот за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Северна Македонија број 225/20) и е дадена како прилог на оваа Програма.

Цел на анализата е добивање на целосен сумиран преглед за состојбите во просторот, како би можеле да оформат стратегии и да се преземат правилни мерки за одржлив развој на општината.

III. ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА ИЗРАБОТКА И ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

1. ДУП ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј 01 - СРЕДНО НЕРЕЗИ, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ
2. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј 03, БЛОК 01, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ
3. ДУП ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј 03, БЛОК 02, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ
4. ДУП ЗА БЛОК Ј 03.04, ДЕЛ ОД ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј03, ОПШТИНА КАРПОШ
5. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛОК Ј 03.06, ДЕЛ ОД ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј 03, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ
6. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј03 – ТРН ДОЛ, БЛОК 5, ОПШТИНА КАРПОШ - СКОПЈЕ



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

-
7. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј 02, ПОТЕГ ПОМЕЃУ ЖДАНЕЦ И НЕРЕЗИ, ЛОКАЛИТЕТИ А, Б И В, ОПШТИНА КАРПОШ-СКОПЈЕ
 8. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ 302, БЛОК 302.02, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ
 9. ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ДУП ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ 309, БЛОК 10, ОПШТИНА КАРПОШ
 - 10.ДУП ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА БЛОК 18 ВО ДУП ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ 3 09, ПОМЕЃУ БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ, УЛ. ФРАНКЛИН РУЗВЕЛТ, БУЛ. М.Т.ГОЛОГАНОВ И БУЛ. 8-МИ СЕПТЕМВРИ, ОПШТИНА КАРПОШ
 - 11.ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА БЛОК 8 ОД ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ 3 05, ОПШТИНА КАРПОШ – СКОПЈЕ
 - 12.ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ 3 06, БЛОК 02, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ
 - 13.ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ 3 06, БЛОК 5, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ
 - 14.ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ 3 06, БЛОК 6, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ
 - 15.ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ 306, БЛОК 08, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ
 - 16.ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ 3 06, БЛОК 11, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ
 - 17.ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ 3 07, БЛОК 01, ОПШТИНА КАРПОШ
 - 18.ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ 3 07 , БЛОК 3, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ
 - 19.ДУП ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ С3 19, ОПШТИНА КАРПОШ
 20. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ С3 26 БЛОК 01, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ
 - 21.ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ С326, БЛОК С3 26.05, ОПШТИНА КАРПОШ – СКОПЈЕ
 22. ДУП ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ССИ 03, БЛОК 06, ОПШТИНА ЧАИР, ОПШТИНА КАРПОШ – СКОПЈЕ
 23. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ СС3 01, БЛОК 03, ОПШТИНА КАРПОШ (ПО НОВ РПЧ)



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

-
24. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ССЗ 01, БЛОК ССЗ 01.04, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ
 25. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ССЗ 02, БЛОК 04, ОПШТИНА КАРПОШ – СКОПЈЕ
 26. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ССЗ 02, БЛОК 05, ОПШТИНА КАРПОШ – СКОПЈЕ
 27. ДУП ЗА БЛОК 4 ОД ДУП ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ЦС15 - КРИВИ ДОЛ, КО КАРПОШ, ОПШТИНА КАРПОШ
 28. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ЦС 15 – КРИВИ ДОЛ, БЛОК 8, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ
 29. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ 304, БЛОК 304.05, ОПШТИНА КАРПОШ
 30. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј03, БЛОК Ј03.09, ОПШТИНА КАРПОШ
 31. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј03, БЛОК Ј03.11, ОПШТИНА КАРПОШ
 32. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ 304, БЛОК 304.04, ОПШТИНА КАРПОШ
 33. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ 304, БЛОК 304.03 ОПШТИНА КАРПОШ
 34. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ 304, БЛОК 304.06 ОПШТИНА КАРПОШ
 35. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ СС301, БЛОК 06, ОПШТИНА КАРПОШ – СКОПЈЕ
 36. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ССЗ 01, БЛОК 5 ОПШТИНА КАРПОШ – СКОПЈЕ
 37. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ ССЗ 01, БЛОК 2 ОПШТИНА КАРПОШ – СКОПЈЕ
 38. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 08, БЛОК 08,
 39. ДУП ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 01 БЛОК 03 ВО ОПШТИНА КАРПОШ – СКОПЈЕ
 40. ДУП ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 08 БЛОК 06, ОПШТИНА КАРПОШ
 41. ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ДУП ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 08 БЛОК 06 (ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2021-2026), ОПШТИНА КАРПОШ



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

42. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ СЗ 26, БЛОК СЗ 26.02, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ
43. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ 306, БЛОК 03, ОПШТИНА КАРПОШ – СКОПЈЕ
44. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј04, ОПШТИНА КАРПОШ
45. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ 306, БЛОК 10 - ОПШТИНА КАРПОШ СКОПЈЕ
46. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ 308, БЛОК 7 - ОПШТИНА КАРПОШ СКОПЈЕ
47. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, ГРАДСКА ЧЕТВРТ 3 09, ПОМЕЃУ БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ, УЛ. ФРАНКЛИН РУЗВЕЛТ, БУЛ. М.Т.ГОЛОГАНОВ И БУЛ. 8-МИ СЕПТЕМВРИ, ОПШТИНА КАРПОШ – СКОПЈЕ

V. ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛО

1. ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО БАРДОВЦИ, РАЗРАБОТКА НА БЛОК 42, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ
2. ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПС БАРДОВЦИ – РАЗРАБОТКА НА БЛОК 10, КО БАРДОВЦИ, ОПШТИНА КАРПОШ
3. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО БАРДОВЦИ, ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА БЛОК 12, ОПШТИНА КАРПОШ СКОПЈЕ

VI. ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ СОГЛАСНО ЧЛЕН 63 ОД ЗАКОН ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ (СЛ. ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20)
2. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ СОГЛАСНО ЗАКОН ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ (СЛ. ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20), СО ИСКЛУЧОК НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ СОГЛАСНО ЧЛЕН 58 СТАВ 2 И ЧЛЕН 58 СТАВ 6 ОД ПРЕТХОДНО НАВЕДЕНИОТ ЗАКОН.



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

VII. ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 1.000.000,00 денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2022 година

Определени финансиски средства можат да бидат обезбедени и од приватни иницијативи на заинтересирани граѓани.

Програмата генерира отворени можности за почнување нови постапки за изработување и донесување на детални урбанистички планови, односно нивно изменување и дополнување. Утврдувањето на потребата е уредена во член 22 став (4) од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“ бр.32/20) врз основа на анализа на начинот на спроведување на плановите, а вредноста за изработка на детален урбанистички план ќе се пресметува во согласност со Тарифникот, што е обврска вградена во член 81 од цитираниот Закон (форматиран како калкулатор за пресметка на вредност на Детален урбанистички план со детална регулација од 1 до 100 хектари).

VIII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Во текот на годината, во зависност од потребите оваа Програма може да претрпи измени и дополнувања.

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“, а ќе се применува од 1 јануари 2022 година.

Број: 09-8585/8
Датум 29.12.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Програма за активностите на Општина Карпош во областа на екологија и енергетска ефикасност за 2022 година

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на екологија и енергетска ефикасност за 2022 година, донесена на третата седница, одржана на 29 декември 2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/7
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 22, став 1, точка 2, член 36, став 1, точка 2 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на третата седница, одржана на 29 декември 2021 година, донесе

ПРОГРАМА **за активностите на Општина Карпош во областа на Екологијата** **и Енергетската ефикасност за 2022 година**

Вовед

Секторот за екологија и енергетска ефикасност преку изработка и имплементација на квалитетна и издржана програма за 2022 година ќе придонесе кон спроведување на законските одредби кои произлегуваат од Законот за локална самоуправа, Законот за заштита на животната средина, Законот за енергетика, Законот за енергетска ефикасност, Националните стратегии за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија, и усвоените програми од Советот на Општина Карпош (ЛЕАП, Програма за ЕЕ), а воедно и имплементација на мерки и активности во поглед на подобрување и заштита на животната средина.

Секторот во својот состав содржи две одделенија – Одделение за екологија и Одделение за енергетска ефикасност. Проектните задачи кои се спроведуваат преку активностите во овие две одделенија во секторот, имаат за цел подигнување на свеста на граѓаните за заштита на животната средина во просторот на опфатот на Општината, намалување на потрошувачката на енергија и заштита на животниот стандард на граѓаните, примена на обновливи извори на енергија во замена на фосилните горива, со што како крајна цел е намалувањето на емисиите на CO₂ во воздухот.

I. Развојни приоритети и цели

- ❖ Општината Карпош на својата територија ги спроведува мерките и активностите кои се доделени на локалната самоуправа, а се однесуваат на областите заштита на животната средина (екологија) и енергетската ефикасност;
- ❖ Општината да воспостави услови за пристојно, безбедно и здраво живеење на своите граѓани;



- ❖ Анимирање на граѓаните во активностите кои ќе произлезат од Програмата, односно активно учество на граѓаните;
- ❖ Програмата да врши едукација на поединци и/или групи во заштитата и подобрувањето на еколошките стандарди, што ќе придонесе за развивање на јавната свест за зачувување на животната средина и природата и тоа што значи да се биде енергетски ефикасен во одвивање на процесите;
- ❖ Програмата предвидува и реализација на мерките и обврските за енергетска ефикасност кои Општината Карпош ги потпиша и се обврза за нивно спроведување во Конвенцијата на Градоначалници на Европски Градови и Општини.

II. Проектни активности

1. Одделение за екологија

Одделението за екологија своето работење го темели на обврските и надлежностите кои ги има во следните подрачја:

- 1.1. Јавна чистота и хигиена,
- 1.2. Паркови, јавно зеленило и хортикултура,
- 1.3. Урбана опрема,
- 1.4. Имплементација на ЛЕАП-от,
- 1.5. Проектни активности од областа на екологијата,
- 1.6. Субвенционирање на купување велосипеди и електрични тротинети.

1.1.	Јавна чистота и хигиена
Опис на активности:	За одржување на јавната чистота, Општината Карпош издвојува значителни средства и енергија со цел одржување, но и подобрување на ефикасноста и унапредување на состојбата со јавната хигиена. Карпош, како и до сега, и понатаму се стреми да биде најчистата општина во Скопје. Во 2022 година Општината Карпош планира да ангажира помеѓу 80 и 100 сезонски работници (во зависност од сезоната)



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	кои за својот ангажман ќе бидат исплатени од општинскиот буџет. За непречено одвивање на редовните активности на ангажираните работници, Општината Карпош ќе издвои средства за: - Финансиски надоместок за работниците (плати, придонеси, итн), - Одржување на машините и приборот за работа и набавка на нови машини, алат и потрошен материјал, - Набавка на ХТЗ и друга опрема за работниците, - Набавка на нови дувалки за собирање лисја, - Набавка на пили за кастрење на дрвја, - Чистење на диви депонии и изнајмување на товарен камион за транспорт на комунален отпад во депонија Дрисла, - Поставување и одржување на мобилни тоалети.
Стратешки насоки и цели:	• Одржување, подобрување и унапредување на јавната хигиена во општината; • Зголемување на ефикасноста во областа на јавната чистота и хигиена • Подобрување на состојбата со јавните зелени површини
Очекувани резултати:	Почиста, поздрава и поубава општина
Целна група:	Граѓаните на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	41.900.000,00 денари
1.2.	Паркови, јавно зеленило и хортикултура
1.2.1.	Одржување на постојното јавно зеленило



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Опис на активности:	<i>Одржување и реконструкција на јавни тревни површини</i> Се мисли на постојните парковски површини, односно замена на оштетената или уништена трева со нова трева. По потреба и дотур на нова, квалитетна земја заради поголема ефикасност во садењето на новата трева. <i>Одржување и полевање на младите дрвја</i> На дрвјата кои беа насадени изминативе 2-3 години од страна на Општината Карпош, потребно им е редовно полевање и одржување, особено во летниот период. За таа цел, во текот на летото 2021 година беа ангажирани две цистерни кои ги полеваа дрвцата. Беше воведена и втора смена за оваа намена. И во 2022 година ќе продолжи оваа активност. <i>Одржување на системите за наводнување</i> На претходно поставените на зеленилото околу Плоштадот Делфина во Влае, на плоштадот во УЗ Пецо Божиновски Кочо (спроти студентскиот дом Гоце Делчев), на кружниот тек кај средното училиште Георги Димитров, на зелените површини кај платото со фонтаната во Карпош 3, плоштадот во Бардовци, кај платото “Млечен”, во дворот на ООУ Лазо Трповски, зелените површини на ул. Никола Русински (кај ТЦ Лептокарија) и други локации, на ул. Иван Аговски во Карпош 1, Московска и Женевска во Тафталиџе 2, кај Воените кули во Нерези, во ТЦ Лептокарија во Карпош 3, во дворот на ООУ Петар Поп Арсов во Карпош 4 и ООУ Војдан Чернодрински во УЗ Владо Тасевски, а од оваа година и на новоизградените зелени површини (паркот спроти хотел Карпош во УЗ Владо Тасевски, паркот помеѓу ул. Соле Стојчев и ул. Желево во УЗ Карпош 4 и тревникот кај Вегера во УЗ Тафталиџе 1). Овие системи за наводнување неопходно треба да се
----------------------------	---



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	поправаат и одржуваат.
Стратешки насоки и цели:	Јавното зеленило за кое се грижи Општината Карпош да биде функционално и во добра состојба
Очекувани резултати:	• Уредени јавни површини со украсно зеленило, • Средени тревни површини, • Полеани јавни зеленила, • Уредени дрвјата на територијата на Карпош.
Целна група:	Граѓаните на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	9.000.000,00 денари
1.2.2.	Изградба на нови парковски површини и јавно зеленило
Опис на активности:	<i>Садење на нови листопадни и зимзелени садници</i> Општината Карпош ќе продолжи да посветува внимание на хортикултурното уредување на зелените површини. За таа цел на определен број на локации ќе биде извршено садење на нови дрвца. Се планираат две акции на садење на дрвца, во пролетниот и есенскиот период од годината, а исто така и подигање на нови тревници и рехабилитација на деградираните тревни површини. Најавени се и неколку донации од страна на општествено одговорни правни субјекти за ново зеленило и дрвца, кои се секогаш добредојдени.
Стратешки насоки и цели:	Подобрување на состојбата на јавните зелени површини
Очекувани резултати:	- Нови уредени зелени површини - Зголемен број на дрвја во парковите



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Целна група:	Граѓаните на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	6.000.000,00 денари
1.3.	Урбана опрема
1.3.1.	Одржување на урбаната опрема
Опис на активности:	<i>Одржување и санација на оштетени парковски клупи за седење и корпи за отпадоци</i> Дел од поставените клупи се оштетени од забот на времето и временските услови, па така неопходна е интервенција и санирање на даските од клупите, како и на нивната конструкција (доколку е потребно). Покрај што бројот на корпи за смет на јавните површини во Општина Карпош е недоволен, еден дел од истите се оштетени и/или вон функција. Санација (таму каде што е можно) и замена (онаму каде што не е можна поправка) на оштетените корпи се секако потребни. <i>Одржување на детските и спортските игралишта</i> На територијата на Општината Карпош има голем број на детски игралишта, кои поради експлоатација на истите со тек на времето, треба да се санираат, заменуваат, бојадисуваат и слично. За жал, реквизитите на овие игралишта често се и мета на недоговорни граѓани кои најчесто во доцните вечерни часови намерно ги оштетуваат. Акцентот во 2022 година ќе биде на пофреквенто и поефикасно санирање на оштетувањата, како и замена на материјалот на најчесто оштетуваните реквизити, се разбира во рамките на финансиските можности. Во врска со реквизитите на спортските игралишта,



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	исто така ќе се врши чест мониторинг и оштетените реквизити ќе бидат санирани во најкус можен рок. Одржување и санација на оштетени огради и други браварски работи Се работи за реконструкција на оградите, металните столбчиња и останати браварски работи и нивно тековно одржување. Одржување на фонтаните Изградените пет фонтани кои се наоѓаат на плоштадот Делфина во Влае, на платото во Карпош 3, на плоштадот во Бардовци, плоштадот во УЗ П.Б.К (спроти студентски дом Гоце Делчев) и во близина на Адриналинскиот парк на кејот на реката Вардар, како и евентуално други фонтани кои би се изградиле во следниов период, треба редовно да се одржуваат и зачуваат во исправна состојба.
Стратешки насоки и цели:	Исправна и функционална урбана опрема која ќе служи за релаксација на граѓаните
Очекувани резултати:	Одржувани и функционални клупи за седење, корпи за отпадоци, реквизити на детски и спортски игралишта, метални огради, настрешници, летниковци, фонтани итн.
Целна група:	Граѓаните на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	20.000.000,00 денари
1.3.2.	Поставување на нова урбана опрема
Опис на активности:	Детски игралишта Изградбата на новите игралишта со реквизити безбедни за децата се врши или на локации кои се со



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	многу оштетени и застарени реквизити или на сосема нови локации. Клупи и корпи Поставувањето на нови клупи за седење и корпи за отпадоци исто така ќе продолжи во 2022 година, а ќе се реагира како по барање на урбаните заедници и самите граѓани, така и по увид на лице место од страна на стручните служби на Општина Карпош.
Стратешки насоки и цели:	Нова урбана опрема за одржливост на јавната хигиена, како и за одмор и релаксација на граѓаните
Очекувани резултати:	Нови функционални клупи за седење, корпи за отпадоци, детски игралишта, фитнес зони, огради, настрешници, летниковци, фонтани итн.
Целна група:	Граѓаните на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	5.750.000,00 денари
1.4.	Имплементација на ЛЕАП-от преку годишни активности
Опис на активности:	<i>Имплементирање на ЛЕАП 2 за 2022 година и реализација на проектите и активностите од Акцискиот план за 2022 година.</i> По усвојување на Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на екологијата и енергетската ефикасност за 2022 година, ќе следи комисиско определување на активностите за имплементација на проекти во рамките на ЛЕАП 2. За таа цел Комисијата за спроведување на активностите од ЛЕАП ќе изработи Акциски план за 2022 година со конкретни мерки и активности за реализација, кој потоа ќе биде усвоен на седница на



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	Советот на Општина Карпош. Во тој Акциски план на годишно ниво ќе бидат определени приоритетните проекти предвидени за реализација во 2022 година. Како приоритетни за 2022 година се предлагаат следниве активности за реализација, и тоа: 1. Изготвување на Проект за санација и ремедијација на Втората заштитна зона на бунарското подрачје Лепенец – Вардар во Карпош 4 Неопходно е спроведување на првиот чекор до целосна и комплетна санација и ремедијација на Втората заштитна зона на бунарското подрачје Лепенец - Вардар во Карпош 4, а тоа е изготвување на почетен проект - елаборат за санација и ремедијација на Втората заштитна зона на бунарското подрачје Лепенец Вардар во Карпош 4. Имено, од целосната санација и ремедијација на овој простор директно се засегнати не само граѓаните на карпош, туку и пошироко, граѓаните на Скопје, како и сите оние кои времено престојуваат во градот Скопје. Обезбедувањето на здрава и чиста вода за пиење е еден од предизвиците на 21 век, не само во Република Македонија, туку и во светски рамки, и никој нема право, свесно или несвесно, потенцијално да го загрозува здравјето на граѓаните на Скопје, но и на идните генерации. Крајната цел, доколку при изработката на елаборатот се потврди дека има потреба, е ремедијација на просторот во Втората заштитна зона на бунарското подрачје Лепенец - Вардар,
--	--



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	отстранување на закопаниот отпад (можен токсичен, радиоактивен и медицински отпад) на посочената локација и враќање во првобитната состојба со употреба на соодветни природни материјали. Предвидена финансиска рамка: 900.000,00 денари 2. Изработка на интерактивна web базирана апликација за приказ на катастарот на загадувачи на Општина Карпош • Евиденција и мониторинг врз постојаните и евидентирани загадувачи на територијата на Општина Карпош можност за интегриран транспарентен начин на информирање. • Изработката и спроведување на катастарот за загадувачи на Општина Карпош е недоволен момент за имплементација на истиот тест неопходен е информативен систем за информирање на јавноста. • Подобар начин на информирање општо на граѓаните, лесен пристап до информациите за загадувачите, брза и едноставна идентификација на нови загадувачи, воспоставување на брза соработка помеѓу општината и граѓаните. Предвидена финансиска рамка: 300.000,00 денари 3. Дополнување на Катастарот на загадувачи на територија на општината Дополнување на податоци во дигитална база на загадувачи, што воедно представува база за
--	---



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	индустриските капацитети (местоположба, тип на активност, капацитет, услови во ИСКЗ дозволите). Без финансиски импликации. 4. Реализација на јавна кампања за потребата од примарна селекција и рециклирање на отпад Изработка на промотивен материјал за начинот на селекција на отпадот и материјалите кои се рециклираат и нивната вредност како секундарни сировини. Предвидена финансиска рамка: 50.000 денари 5. Промовирање на пилот проект за сепарирање, рециклирање и реупотреба на одреден тип на материјал кој се рециклира • Избор на материјал која се рециклира за кој постојат изводливи технички решенија за сепарирано собирање и третман, • Дефинирање на проектна задача, • Реализација на проектот (во соработка со преработувачите на материјали кои се рециклираат и/или крајните корисници) • Поттикнување на комерцијалните објекти да склучат договор со лиценцирани постапувачи со отпад Без финансиски импликации.
--	---



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	6. Субвенционирање на поставувањето на еколошки филтри за оџаци на домаќинствата кои не се приклучени на централен систем за греење Состојбата со квалитетот на воздухот во Општината Карпош во определени временски периоди од годината, е алармантна. Поради тоа, субвенционирањето на домаќинствата кои не се поврзани на мрежата на економските оператори кои снабдуваат топлотна енергија, како и на оние што се греат на дрва, нафта или други нееколошки горива и енергенси, за набавка на Еколошки филтри за оџаци може и ќе овозможи намалување на загадувањето на воздухот и емисија на ПМ честички. Гореспоменатото се планира да се овозможи преку активноста на субвенционирање на домаќинствата за набавка на еколошки филтри за оџаци со учество на Општината Карпош од 50% во набавката на еколошките филтри. Предвидена финансиска рамка: 600.000 денари 7. Подигнување на јавната свест со цел да се почитува Правилникот за одржување во исправна состојба на оџаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за воздушно и водено греење, огништата-котли за парно греење во објекти, како и во индустриски и занаетчиски постројки. Без финансиски импликации.
--	--



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Стратешки насоки и цели:	Карпош – еколошки просперитетна општина; здрава животна средина за сите граѓани
Очекувани резултати:	Имплементација на определен број на активности предвидени во ЛЕАП-от со што би се дал придонес за почиста и поздрава животна средина.
Целна група:	Граѓаните на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	1.850.000,00 денари
1.5.	Проектни активности од областа на екологијата
1.5.1.	Изградба на ново детско игралиште со еколошки материјали
Опис на активности:	Изградба на ново модерно и функционално детско игралиште изработено од еколошки материјали. Проектот е добиен преку учество на јавен конкурс за најеколошка општина објавен од страна на Пакомак и Балкан Еко Институт. Опремата ќе биде обезбедена од страна на Пакомак и Балкан Еко Институт како награда за освоено прво место на конкурсот, а ќе се реализира во првата половина на 2022 година.
Стратешки насоки и цели:	Нова, стилска урбана опрема за игра и релаксација на најмладите
Очекувани резултати:	Ново модерно и функционално игралиште изработено од еколошки материјали за релаксација и



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	игра на најмладите граѓани на Општина Карпош
Целна група:	Граѓаните на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	Без финансиски импликации
1.5.2.	Учество во проектот „Биди кул – рециклирај“
Опис на активности:	Промоција и поддршка на проектот „Биди кул рециклирај“ кој се спроведува од страна на социјалното претпријатие „РЕДИ рециклирај“ во соработка со здружението „Go green“ и „Пакомак“. За реализација на наведениот проект социјалното претпријатие „Реди рециклирај“ поставува канти за селекција на неопасен отпад (пластика и хартија) во заинтересираните станбени згради и институции на територија на Општина Карпош, од каде со електрични трицикли го собира селектираниот отпад и го одлага во соодветни складишта.
Стратешки насоки и цели:	Карпош – еколошки просперитетна општина; здрава животна средина за сите граѓани
Очекувани резултати:	Реализација на јавна кампања за потребата од примарна селекција и рециклирање на неопасен отпад (пластика и хартија)
Целна група:	Граѓаните на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	Без финансиски импликации



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

1.6.	Субвенционирање на купување велосипеди и електрични тротинети
Опис на активности:	Општината Карпош планира и во текот на 2022 година да ја реализира оваа проектна активност со цел да го промовира користењето на велосипедите и електричните тротинети како превозни средства, но и како средства за рекреација. Активноста ќе се спроведе по истиот терк како и досега, односно по принципот “прв дојден, прв услужен”. Планирано е купувањето на нов велосипед за граѓаните на Карпош да биде субвенционирано со 30% од неговата вредност, но не повеќе од 3.000 денари, а за тротинетите исто со 30% од вредноста, но со максимален износ од 5.000 денари. И оваа година поради ситуацијата со пандемијата на Ковид-19 вирусот, граѓаните аплицирањето ќе можат да го извршат освен преку архивата на Општина Карпош, и по електронски пат. Со спроведувањето на оваа активност граѓаните на Општината Карпош, покрај веќе изградената солидна инфраструктурна велосипедска мрежа, ќе добијат уште еден стимул за користење на алтернативни превозни средства кои не го загадуваат воздухот и животната средина.
Стратешки насоки и цели:	• Почиста животна средина во општината, односно помала емисија на штетни гасови; • Намалување на сообраќајот; • Подобрување на здравјето на граѓаните –



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	корисници на велосипеди и електрични тротинети.
Очекувани резултати:	Почиста општина, поздрави граѓани
Целна група:	Граѓаните на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	600.000,00 денари

2. Одделение за енергетска ефикасност

Одделението за енергетска ефикасност своето работење го темели на обврските и надлежностите кои ги има во следните подрачја:

2.1. Јавно осветлување,

2.2. Активности од областа на енергетската ефикасност.

2.1.	Јавно осветлување
2.1.1.	<i>Замена на постојните светилки со ЛЕД светилки по ЕСКО модел и тековно одржување на јавното осветлување</i>
Опис на активности:	ЕСКО моделот предвидува во текот на наредната година да се заменат сите 4.960 позиции на натриумови светилки со ЛЕД светилки. Исто така ќе бидат заменети 108 позиции на натриумови светилки во дворните места на училиштата, како и рефлекторите од 400W инсталирани на спортските и детските игралишта вкупно 244 позиции. Овој модел е согласно Законот за Енергетска Ефикасност и овозможува вкупната инвестиција да се враќа на ЕСКО партнерот во рок од 8 години само од заштедата на електрична енергија и средства за



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	одржување на системот. Очекуваните заштеди на годишно ниво се 60% од сегашната инсталирана снага на светилките односно околу 9.600.000 ден. за потрошена електрична енергија и околу 12.000.000 ден. колку во просек се издвојува за тековно одржување на улично осветлување годишно. Вкупните средства на годишно ниво од комуналната такса за јавното осветлување се 40.664.484 ден. се доволни за реализација на обврските по овој модел кој изнесуваат: ➤ 15.000.000 денари годишно за месечни рати кон ЕСКО партнерот во траење од 8 години. ➤ 8.500.000 ден. за потрошена енергија за улично осветлување (после првата година) кога ќе бидат заменети сите светилки со ЛЕД. ➤ Одржувањето е обврска на ЕСКО партнерот. ➤ Минимум 17.000.000 ден. на годишно ниво остаток на општината од таксата за јавно осветлување за реализација на други капитални проекти. Овие параметри се содржани во студијата за ЕСКО моделот која е во фаза на изработка. <i>Поправки, одржување и реконструкција на јавното осветлување</i> Искуството од 2013 година па наваму, односно поделбата на територијата на Општина Карпош на два реони и соодветно на тоа одржувањето со два економски оператори, се покажа како модел поуспешен од претходниот кога само еден економски оператор беше ангажиран за одржување на јавното осветлување. Поради тоа, овој модел ќе се применува и во 2022 година. Освен замена на прегорените светилки и
--	---



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	отклонување на појавените дефекти, се планира и реконструкција на старите системи за јавно осветлување, што подразбира промена и на комплетната инсталација, како и заштита и бојадисување на столбовите или нивна замена доколку е потребна. Такси за електрични приклучоци Во текот на тековната година Општината Карпош повремено има потреба од набавка и поставување на нови електрични броила со цел да ја одвои, односно регулира, сопствената потрошувачка на електрична енергија од други субјекти. Финансиските трошоци за таа активност се предвидени од овој дел од Програмата.
Стратешки насоки и цели:	- Со реализација на овој проект се овозможува во наредните 17 години (колку што е работниот век на новите светилки) целосно да се реши проблемот со функционирањето на јавното осветлување во општината, - Исправна инсталација за јавно осветлување на целата територија на Општината Карпош
Очекувани резултати:	- Помала потрошувачка на електрична енергија и средства за јавно осветлување ефикасен систем и функционирање на мрежата без дефекти и застои безбедни улици и јавни површини за граѓаните, - Ефикасно јавно осветлување, односно осветлени сите јавни содржини и површини со минимална потрошувачка на електрична енергија.
Целна група:	Граѓаните на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	42.500.000,00 денари (7.500.000,00 за ЕСКО партнерот за 6 месеци и 11.000.000,00 за сметки за потрошена електрична енергија)



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

2.1.2.	Изградба на нови системи на јавно осветлување
Опис на активности:	Подготовка на проектна документација Проектната документација е законска обврска доколку на постојниот систем се приклучуваат нови линии и светилки. Новите проекти треба да бидат исклучиво со ЛЕД светилки кои ќе имаат приклучок на постојните ормари за улично осветлување. Ново јавно осветлување И понатаму останува потребата осветлувањето да биде поврзано со изградбата на нови сообраќајници, нови зелени површини и пешачки зони кои се планираат за наредниот период.
Стратешки насоки и цели:	Осветлување на сите новоизградени површини
Очекувани резултати:	Високоефикасно ЛЕД осветлување на јавните површини, зголемување временската употребливост на овие содржини вечерните часови.
Целна група:	Граѓаните на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	3.500.000,00 денари
2.2.	Активности од областа на енергетската ефикасност
Опис на активности:	1. Замена на котелскиот систем за греење на нафта во ООУ „Аврам Писевски“ со систем на ОИЕ –термални пумпи воздух/вода Ова е последниот систем на фосилно гориво во Општината и со изработениот проект во 2021 година се предвидува негова замена со термални пумпи воздух/вода во високо температурен режим (55°C) на греење со постојниот радијаторски систем во



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	објектот. Ваквиот систем ќе овозможи и ладење во летниот период во режим 12-17°C преку радијаторскиот систем во овие простории кои се користат во летниот период. Спроведувањето на проектот е добиен преку јавниот повик на Владата на РС Македонија за реализација на Програмата за намалување на аерозагадувањето (замена за неекколошки системи). Без фискални импликации. 2. Изработка на нова тригодишна програма за енергетска ефикасност 2022-2024 година Оваа програма треба да претставува континуитет на досега реализираните активности од предходните две програми, а согласно новиот Закон за Енергетика и Законот за Енергетска Ефикасност и новата методологија за изработка на истите. Без фискални импликации. 3. Замена на рефлекторските системи од 400W во спортските сали од две општински основни училиште со ЛЕД светилки од 100W Замената на рефлекторските системи ќе биде во две спортски сали во училиштата Владо Тасевски и Петар Поп Арсов, во кои нема соодветно осветлување, а има голема инсталирана снага и проблеми во замена на ампулите од рефлекторите со користење на скеле. Новото осветлување ќе овозможи 300 LUX на подните површини и долг работен век на светилките од 60.000 работни часа. Заштедата на инсталираната снага и потрошена енергија е повеќе од 60%. Вредност на инвестицијата 350.000,00 денари.
--	--



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	4. Замена на нисконапонски табли, осигурувачи и инсталација во ООУ „Аврам Писевски“, УЗ Бардовци Со промена на системот за греење во ова училиште од безбедносни причини треба да се заменат старите дотраени табли со топливи осигурувачи и инсталации кои во сегашните, постоечки услови се закана за безбедноста на корисниците и учениците. Ова е последно од училиштата каде се уште не е направена оваа реконструкција. Вредност на инвестицијата 500.000,00 денари. 5. Изработка на Енергетски пасоши за сите јавни објекти во надлежност на општината. Општина Карпош направи реконструкции со мерки за ЕЕ на сите 10 основни училишта и 12 објекти на градинките на територија на општината. Во 2012 год. за сите училишта се направени банери со енергетски карактеристики согласно тогашната состојба на објектите. Општината има обврска со новиот Закон за ЕЕ и Правилникот за Енергетски карактеристики на објектите да изработи „Енергетски пасоши“ за сите објекти кои ќе бидат врамени и истакнати на влезот на секој објект. Оваа обврска може да биде реализирана само преку лиценцираните фирми (вкупно 74) во Републиката. Без фискална импликација (средства од надворешен донатор). 6. Субвенционирање на енергетско ефикасни кровови Општината Карпош продолжува со активностите за субвенционирање на енергетско ефикасни кровови.
--	---



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	Според претходното искуство, ќе се распише јавен повик на кој граѓаните ќе имаат прилика да аплицираат. Согласно објавените критериуми ќе биде направена ранг листа, по што ќе започне реализацијата со учество на финансиски средства од Општината Карпош. Вредност на инвестицијата 3.000.000,00 денари 7. Изработка на „REPLACE – КАЛКУЛАТОР за Вашиот систем за греење“, алатка која помага во изборот на климатски прифатлив систем за греење како замена на стариот и неефикасен систем. Ова е во насока на стратешката определба на општината за замена на фосилните горива со системи од обновливи извори на енергии. Во рамките на проектот „REPLACE“ од програмата ХОРИЗОН 20/20 на Европската унија за индивидуални системи за греење и ладење од обновливи извори на енергии, каде општината Карпош е партнер, ќе се изработи REPLACE – КАЛКУЛАТОР, јавно достапен за граѓаните, преку кој ќе можат да проверат кои технички решенија за замена на постојниот систем на греење се применливи, какви финансиски импликации ќе има замената како и влијанието на системот врз животната средина. Без фискални импликации. 8. Учество во проектот „ EXCITE - Стандарди за одличност, инвестирај во доверба: сервиси за енергетски менаџмент прилагодени на локалните власти во Источна Европа“, од програмата ХОРИЗОН 20/20 на Европската унија, спроведен од Хабитат – Македонија.
--	---



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	Општината Карпош, заедно со општините Кичево и Кочани е партнер во проектот „EXCITE“ со кој ќе се спроведува еја методологијата на локално ниво. Ова е развиен и напреден европски систем за управување со квалитет и афирмација кога се во прашање политики, програми, проекти и мерки за подобрување на енергетската ефикасност, користењето на обновливи извори на енергија и климатските промени. ЕЕА - еја методологијата ги поддржува локалните власти во воспоставување пристапи за спроведување ефективни мерки за енергетска и климатска политика. Без фискални импликации. 9. Учество во проектот „ComAct – Активности за намалување на енергетската сиромаштија прилагодени во заедницата“, од програмата ХОРИЗОН 20/20 на Европската унија, спроведен од Хабитат - Македонија Општината Карпош е партнер во проектот „ComAct“ со кој ќе се воведуваат прилагодени мерки за намалување на енергетската сиромаштија во станбените згради. Главна цел е да се овозможи скапите и најефикасни мерки за подобрување на енергетската ефикасност на објектот да бидат достапни и лесно да се управуваат од страна на заедниците кои се соочуваат со енергетска сиромаштија. Без фискални импликации. 10. Учество во проектот „EnergyMEASURES – Прилагодени мерки за енергетски ранливите домаќинства“, од програмата ХОРИЗОН 20/20 на Европската унија, спроведен од Хабитат
--	---



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	Македонија Општината Карпош е партнер во проектот „EnergyMEASURES“ кој се однесува на спроведување координирани програми за енергетска потрошувачка во која се вклучени домаќинства и посочување на структурните проблеми поврзани со енергетската сиромаштија. За ублажување на енергетската сиромаштија најефективно и одржливо средство е намалувањето на потребата за електрична енергија, што вклучува подобрување на енергетските перформанси на живеалиштата и промовирање енергетски ефикасни навики кај ранливите домаќинства. Без фискални импликации.
Стратешки насоки и цели:	Унапредување на енергетската ефикасност во областите кои се во надлежност на Општина Карпош
Очекувани резултати:	Намалување на трошоците преку намалување на потрошувачката на електрична и топлинска енергија; подобар и поефективен увид на потрошувачката и постепено воведување на алтернативни (обновливи) извори на енергија.
Целна група:	Граѓаните на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	3.850.000,00 денари



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Вкупна предвидена финансиска рамка:

III. Финансирање

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од **134.950.000,00 денари** е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2022 година.

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно потребите ќе се појават во текот на 2022 година, ќе бидат предвидени дополнителни финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош.

IV. Завршни одредби

Секторот за Екологија и енергетска ефикасност со Секторите за Финансии и Јавни набавки ќе изработат динамички план со финансиски и временски рамки за полесно имплементирање и следење на реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма. Покренувањето на нови иницијативи, како и давање мислења и предлози заради остварување на целите на Програмата може да биде дел од било кој Сектор на Општината во непосредна соработка со Секретарот и Градоначалникот.

Број: 09-8585/9
Датум: 29.12.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош во областа на развојот за 2022 година

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на развојот за 2022 година, донесена на третата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 29 декември 2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/8
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 22, став 1, точка 3; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на третата седница, одржана на 29.12.2021 година, донесе

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Карпош
во областа на развојот за 2022 година

Согласно заложите на Секторот за развој на Општина Карпош, во оваа програмата се опфатени различни проекти кои ги вклучува граѓаните на Општина Карпош, невладиниот сектор, како и малите и средни претпријатија, со цел преку одредени активности, мерки, обуки и проекти да се придонесе за подигнување на локалниот економски развој на територија на Општина Карпош

1. “Подготовка на Стратешки План за локален развој на Општина Карпош 2022 – 2026”

I. Развојни приоритети и цели

Досега Општина Карпош има изработено и имплементирано четири Стратегиски планови за развој, и тоа за периодите 2002-2004, 2006-2008, 2009-2013 и 2015-2019 година. Со споменатите стратешки планови беа предвидени голем број на проекти и активности, од кои, значителен број беа успешно имплементирани. Реализацијата на проектите придонесе Општина Карпош да забележи видлив развој во сите сфери на нејзиното работење. Овој документ прави пресек на досега преземените активности за планирање на локалниот развој во Општината и дава преглед на најважните делови на тој процес. Врз основа на овие активности се согледуваат можните насоки за идниот стратегиски документ на Општината за периодот 2022-2026 година.

Носител на процесот на изработка и донесување на документот е Градоначалникот Стевчо Јакимовски. Секторот за развој ќе ја координира постапката за подготовка на документот и ќе работи на донесување на истиот.



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

II. Проектни активности

1.	
Опис на активности:	Методологијата на подготовката на документот ќе се одвива во три фази. Првата фаза ќе направи согледување на компаративните предности на Општината Карпош, ќе се анализираат остварувањата од претходно донесените стратешки документи на Општината и ќе се дефинираат предлози за стратешките насоки во работењето за наредниот четиригодишен период. Втората фаза се однесува на собирање на предлози на проектни идеи за остварување на стратешките цели во надлежностите на локалната самоуправа. Процесот на собирање на предлозите ќе почне со одржување на состаноци со секој сектор поединечно, анкетни прашалници за секторите и членовите на Советот на Општината, како и директни средби, средби со претставници од бизнис секторот и од невладините организации што делуваат на територијата на Општината Карпош. Третата фаза опфаќа активности на донесување на крајна - предлог стратегија за развој за 2022-2026 година. Предлог документот треба да биде предмет на расправа на комисиите на Советот, а неговото усвојување е од страна на Советот на Општината Карпош.
Стратешки насоки и цели:	Намената на документот е да ги утврди главните стратешки правци на работење на локалната самоуправа Карпош во наредниот четиригодишен период 2022-2026 година.



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Очекувани резултати:	Овој документ треба да претставува средство за комуникација со граѓаните, со домашната и странската јавност како и да биде добра основа за мобилизирање на луѓе, надворешна поддршка и финансиски средства за остварување на зацртаните стратешки цели.
Целна група:	Граѓаните, домашната и странската јавност, претставништва од други држави (Амбасади, Здруженија и сл.)
Предвидена финансиска рамка:	Не постојат финансиски импликации за реализација на оваа активност

2. Крводарителска акција

I. Развојни приоритети и цели

Општина Карпош е препознатлива по дарување на најголем број крвни единици од сите други општини во Македонија. Акцијата се организира заедно со Завод за трансфузиологија и Црвен крст од Општина Карпош, во самата општина, на која се покануваат сите граѓани од цела територија на Република Македонија да земат учество.

II. Проектни активности

1.	
Опис на активности:	Поставување на пунктови на територија на О.Карпош два пати во годината (мај и октомври)
Стратешки насоки и цели:	Вклучување во хуманитарна акција и дарување на



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	крв.
Очекувани резултати:	Обезбедување на голем број на крвни единици
Целна група:	Граѓани на О.Карпош, граѓани на Град Скопје
Предвидена финансиска рамка:	Не постојат финансиски импликации за реализација на оваа активност

3. Субвенционирање на млади лица од Општина Карпош за полагање на возачка дозвола

I. Развојни приоритети и цели

За прв пат во 2022 година, Општина Карпош преку Секторот за развој ќе ја спроведе мерката за поттикнување и помош на млади лица кои живеат во Општина Карпош да полагаат возачка дозвола, при тоа одреден износ од теоретскиот и стручниот дел да им биде субвенциониран односно вратен.

Оваа мерка се планира да се спроведе како резултат на тоа да се поттикнат младите веднаш по завршување на средното образование, да полагаат возачка дозвола се со цел во следниот период да бидат поконкурентни на пазарот на труд и полесно да ги исполнат условите за добивање работа.

За да се спроведе оваа активност, најнапред општината ќе спроведе постапка за избор на автошкола која ќе понуди најповолни услови за полагање на возачка дозвола. По избор на најповолна автошкола и дефинирање на условите со потпишување на договор, општината ќе пристапи кон распишување на Јавен повик за субвенционирање на млади лица кои во 2022 година ќе наполнат 18 години.



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

II. Проектни активности

Критериуми субвенционирање :	за	1. Секое лице кое ќе поднесе барање за субвенционирање за полагање на стручен дел за возачка дозвола мора да е жител на Општина Карпош и да е веќе жител на општината минимум 3 години до денот на поднесување на барањето. 2. Ќе се субвенционираат млади лица кои во 2022 година ќе наполнат 18 години. 3. Лицето да ги исполнува условите согласно законот за полагање возачки испит т.е. да поседува одобрено лекарско уверение. 4. Субвенционирањето нема да надминува 50% од износот кои се наплатува за теоретска и практична обука.
Потребни документи:		1. Барање за субвенционирање за поврат на 50% од вкупниот износ за теретска и практична обука 2. Копија од лична карта како доказ за жителство и година на раѓање 3. Копија на лична карта од двајцата родители како доказ дека живеат минимум 3 години во Општина Карпош 4. Копија од фискална сметка за извршена уплата за теретска и практична обука во автошколата
Предвидена финансиска рамка:		4.000.000,00 денари



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

4. Обука за проектно планирање, можности и аплицирање на ЕУ проекти и други фондови во партнерство со невладиниот сектор

I. Развојни приоритети и цели

Главните содржини на проектот се обуки за проектно планирање, можности и аплицирање во ЕУ и други фондови со невладиниот сектор. Темите за апликации се најразлични и сите се важен сегмент во развојот на специфична група од локалното население, најчесто минимализирани групи, каде локалната самоуправа може да даде голем придонес за развој. Комуникацијата е најбитниот дел во секојдневното работење, а за успешно презентирање и зголемување на ефикасноста ќе се организираат обуки за деловна комуникација со невладиниот сектор.

II. Проектни активности

1.	
Опис на активности:	За потребите на Секторот за развој, односно Општина Карпош, многу е важно поврзувањето на општината со разни групи од интерес и здруженија пред се, кои развиваат програми за потребите на локалната заедница. За подобар развој, вработените треба да имаат континуирана поддршка, преку разни обуки. Токму затоа, овој проект ќе ги подобри квалитетите на вработените на секторот, преку обуки за проектно планирање (ЕУ проекти, кои би се аплицирале заедно со партнерски организации) и деловна комуникација. Доброто планирање и раководење со проектите е клучниот предуслов да се надминат ризиците и проектите да се спроведат навреме и во рамките на планираниот буџет. Оваа обука ќе обезбеди знаења и вештини за идентификување на потребите,



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	дефинирање на целите и дизајнирање на успешен проект за различни ЕУ фондови каде средствата се даваат како грантови. Различните алатки за проектен менаџмент, вклучувајќи ја и најшироко употребуваната – логичката рамка, ќе бидат аплицирани и дискутирани преку практични примери за различни ЕУ фондови и инструменти за поддршка.
Стратешки насоки и цели:	- Да се зајакнат капацитетите на вработените во општината и невладиниот сектор, преку испораки на обуки за комуникација и проектно планирање; - Да се подобрат знаењата и вештините во делот на вештините за преговарање и оддржување на партнерства; - Да се зголеми информираноста на граѓаните и подобрување на пристапот до информации за вклучување во процесот на донесување на одлуки во локалната заедница;
Очекувани резултати:	- Изградено партнерство со членовите на локалната заедница - Подготвени апликации на општината и партнерски невладени организации за аплицирање и директно користење на ЕУ фондовите - Изградена меѓусебна доверба и почит од страна на членовите и целната група, како и пошироката заедница.
Целна група:	- Вработени во општинската администрација - Вработени во невладиниот сектор
Предвидена финансиска рамка:	150.000,00 (координатор на проект, обучувачи, оперативни трошоци, изработка на материјали за работилниците, освежување на работилниците) Времетраење: 3 месеци



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Проектот е предложен од	Едукативен центар Идеа - Скопје
-------------------------	---------------------------------

5. Членство во Европската асоцијација за локална демократија - АЛДА

I. Развојни приоритети и цели

Да се биде членка на АЛДА, значи пред се споделување на нивната мисија-промоција на добро владеење и граѓанско учество на локално ниво.

II. Проектни активности

1.	
Опис на активности:	Членство во Европската асоцијација за локална демократија – АЛДА
Стратешки насоки и цели:	Можности за финансирање и развој на проекти
Очекувани резултати:	➤ Предност при понудени можности за партнерство во проекти ➤ Поддршка во повеќејазичниот тим на Алда во фазата на подготовка на предлог проекти ➤ Идентификација на соодветни меѓународни партнери во специфични области ➤ Поддршка во процесот на склучување на партнерство и споделување на повици за партнерство ➤ Препознавање на потенцијални донатори
Целна група:	Граѓаните на Општина Карпош
Предвидена финансиска	73.000,00 денари (членство во АЛДА)



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

рамка:

Табеларен приказ на буџетот по проекти:

Проект	Предвидена финансиска рамка
1. Подготовка на Стратешки План за локален развој на Општина Карпош 2022 – 2026	нема финансиски импликации
2. Крводарителска акција	нема финансиски импликации
3 Субвенционирање на млади лица од Општина Карпош за полагање на возачка дозвола	4.000.000,00
3. Обука за проектно планирање, можности и аплицирање на ЕУ проекти и други фондови со невладиниот сектор	150.000,00
4. Членство во Европската асоцијација за локална демократија - АЛДА	73.000,00
ВКУПНО	4.223.000,00

Вкупниот буџет за реализација на програмата на секторот за развој е 4.223.000,00денари.

III. Финансирање

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од **4.223.000,00 денари** е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2022 година.

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно потребите ќе се појават во текот на 2022 година ќе бидат предвидени дополнителни финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

IV. Завршни одредби

Секторот за развој со Секторите за Финансии и Јавни набавки ќе изработат динамички план со финансиски и временски рамки за полесно имплементирање и следење на реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма. Покренувањето на нови иницијативи, како и давање мислења и предлози заради остварување на целите на Програмата може да биде дел од било кој Сектор на Општината во непосредна соработка со Секретарот и Градоначалникот.

Број: 09-8585/10
Датум 29.12.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2022 година

1. Се објавува Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина карпош за 2022 година, донесена на третата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 29 декември 2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/9
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 22, став 1, точка 4; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) член 95 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16) Советот на Општина Карпош на третата седница, одржана на 29.12.2021 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КАРПОШ ЗА 2022 ГОДИНА

Програмата содржи:

- I. Просторот на уредување;
- II. Обемот на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште;
- III. Обемот и степенот на опремување на градежното земјиште со објекти на секундарната инфраструктура;
- IV. Извори на финансирање на Програмата;
- V. Пресметување на трошоците за уредување на градежно земјиште;
- VI. Висина на надоместок за уредување на градежното земјиште и неговата распределба;
- VII. Начин на распределба на средствата за изградба и одржување на инфраструктурата;
- VIII. Средства наменети за изработка на документација за градење на инфраструктурни објекти;
- IX. Граници на комплексите за наплата на надоместокот за уредување на градежното земјиште;
- X. Динамика за извршување на Програмата;

I. ПРОСТОР НА УРЕДУВАЊЕ

Како простор кој е предмет на уредување на градежното земјиште се смета изграденото и неизграденото градежно земјиште на подрачјето на Општина Карпош определено со ДУП.



II. ОБЕМОТ НА РАБОТИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Под обем на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште за изградба на инфраструктурни објекти се подразбира:

- оформување на геодетска документација,
- извршување на основни геомеханички испитувања,
- решавање на имотно правните односи,
- расчистување на градежна парцела (селидба, уривање и транспорт).

III. ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИ ОД СЕКУНДАРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Во смисла на оваа Програма, градежното земјиште се уредува во обем и степен согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комунална инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (“Службен весник на РМ” бр. 93/11, 65/12, 75/12, 98/12, 133/13, 155/13, 96/14, 107/14 и 115/14 и 149/15), со тоа што Општина Карпош врши опремување на градежното земјиште со инфраструктура од значење за општината утврдена со ДУП, и тоа:

- а) објекти за заедничка комунална потрошувачка согласно ДУП:
 - изградба на сервисни и станбени улици и други површини;
 - изградба на секундарна атмосферска канализациона мрежа;
 - изградба на јавно осветлување на сервисни и станбени улици;
 - изградба на јавно зеленило од надлежност на Општина Карпош
 - изградба на пречистителна станица за отпадни води (локална).
- б) објекти за индивидуална комунална потрошувачка:
 - изградба на секундарна водоводна мрежа;
 - изградба на секундарна фекална канализациона мрежа;



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Уредувањето на градежното земјиште се врши по обезбедувањето на правни и технички услови и материјални средства.

IV. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата за уредување на градежното земјиште за 2022 година, се финансира од извори на средства утврдени со закон, преку Буџетот на Општина Карпош за 2021 година и ги опфаќа работите предвидени со програмите Ф1, Ф2, ФА, ФД, ГА, ГД, ВА, ЈО, ЈЗ, Ј4, Ј6, Ј7, Ј8, Ј9, ЈА, ЈД, ЈО, ЈИ, ЈМ, ЈН, ЛА, НА и П1 како следува:

ПРИХОДИ

Категорија	Ставка	Основна ставка	Потставка	Видови приходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ИЗВОРИ НА ПРИХОДИ	266.819.000,00
71				Даночни приходи	197.000.000,00
	717			Даноци на специфични услуги	197.000.000,00
		7171		Комунални даноци	197.000.000,00
			717137	Надомест за уредување на градежно земјиште	150.000.000,00
			717116	Комунална такса за јавно	



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

				осветлување	47.000.000,00
72				Неданочни приходи	62.581.000,00
	725			Други неданочни приходи	62.581.000,00
		7259		Други неданочни приходи	62.581.000,00
			725939	Други неданочни приходи	62.581.000,00
73				КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	2.000.000,00
	733			Продажба на земјиште И нематријални вложувања	2.000.000,00
		7331		Продажба на земјиште И нематријални вложувања	2.000.000,00
			733144	Надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект	2.000.000,00
74				Трансфери и даноци	5.238.000,00
	741			Трансфери од други нивоа на власта	5.238.000,00
		7411		Тековни трансфери од други нивоа на власт	5.238.000,00
			741113	Трансфери од буџетите на фондовите	5.238.000,00

Овие приходи се распоредуваат на програмите и потпрограмите :



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

ПРОГРАМА
за урбано планирање на Општина Карпош
За 2022 година

Програмата за урбано планирање (Ф) се состои од следните подпрограми:

1. **Ф.10. ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ**
2. **Ф.20. ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ**
(тековно-оперативни трошоци)
3. **Ф.АО. ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ**
(капитални трошоци)
4. **Г.ДО. ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ**



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

1. Ф10 - ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
2.Ф20 - ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
(тековно-оперативни трошоци)

ВОВЕД:

Тековно-оперативните трошоци за урбанистичко планирање се наменети за подготовка на урбанистички планови. За таа цел се донесува годишна програма за изработка на :

- Детални урбанистички планови
- Урбанистички планови за село
- Урбанистички планови вон населено место

Под-Програмата за урбанистичко планирање се финансира од следните извори на средства:

РАСХОДИ

Категорија	Ставка	Основна ставка	Потставка	ВИДОВИ НА РАСХОДИ	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНИ РАСХОДИ	10.300.000,00
42				Урбанистичко планирање	4.000.000,00
	425			Договорени услуги	4.000.000,00
		4256		Урбанистичко планирање	1.000.000,00
			425640	Изработка на урбанистички планови, геодетски подлоги и ревизија	1.000.000,00
		4259		Други договорни услуги	3.000.000,00
			425940	Рушење на објекти	3.000.000,00



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

				Рушење на објекти на територија на Општина Карпош и асистенција	3.000.000,00
48				Капитални расходи	6.300.000,00
	481			Градежни објекти	6.300.000,00
		4811		Градежни објекти	6.300.000,00
			481130	Реконструкција на станбени објекти	3.000.000,00
			481220	Набавка или нова изградба на деловни објекти	3.000.000,00
	482			Други градежни објекти	300.000,00
		4829		Други градежни објекти	300.000,00
			482910	Подготовка на проекти	200.000,00
			482940	Надзор над изградбата	100.000,00

3. ФАО -ПОД-ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (капитални трошоци)

РАСХОДИ

Категорија	Ставка	Основна ставка	Потставка	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНИ РАСХОДИ	24.700.000,00
48	Капитални расходи				24.700.000,00



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	482		Други градежни објекти	22.200.000,00
		4829	Изградба на други објекти	22.200.000,00
		482910	Подготовка на проекти	2.000.000,00
		482920	Изградба на други објекти	20.000.000,00
			А) Изградба на водоводна мрежа и проекти	11.000.000,00
			Договорни обврски спрема корисниците кои имаат платено надоместок за уредување на градежно земјиште	
			Б) Изградба на фекална канализација со проекти	4.000.000,00
			Договорни обврски спрема корисниците кои имаат платено за уредување и надоместок на градежно земјиште	
			В) Изградба на атмосферска канализација со проекти	4.000.000,00
			Договорни обврски спрема корисниците кои имаат платено за уредување и надоместок на градежно земјиште	
			Е) Изградба на пристапни патеки за	



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

				лица со посебни потреби	1.000.000,00
				- На цела територија на Општината сите пешачки премини-рампи - Општински објекти, училишта и градинки.	
			482940	Надзор над изградбата	200.000,00
	485			Други нефинансиски средства	2.500.000,00
		4854		Нематеријални средства	2.500.000,00
			485420	Надомест за одземен имот	2.500.000,00

4. ГДО- ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

РАСХОДИ:

Категорија	Ставка	Основна ставка	Потставка	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	5.500.000,00
46	Субвенции и трансфери				5.500.000,00
	464			Разни трансфери	5.500.000,00
		4649		Разни трансфери	5.500.000,00
			464990	Други трансфери	
				-лифтови	2.000.000,00
				-кровови	3.000.000,00
				- замена на ниско напонски табли, осигурувачи и инсталација	500.000,00



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

ПРОГРАМА
За комунални дејности на Општина Карпош
За 2022 година

Програма за комунални дејности (Ј) се состои од следните Под-програми:

1. БАО- СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)
2. ЈОО- ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА
3. ЈЗО- ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
4. Ј40- ЈАВНА ЧИСТОТА
5. Ј60- ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И СЕРВИСНИ И СТАНБЕНИ УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА КАРПОШ
6. Ј70-ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО
7. Ј80-ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ
8. Ј90-ОДРЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРИ ЗА ПАРКИРАЊЕ
9. ЈАО- ИЗГРАДБА НА НОВИ СИСТЕМИ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
10. ЈДО- ИЗГРДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И СЕРВИСНИ И СТАНБЕНИ УЛИЦИ
11. ЈЕО- ИЗГРАДБА НА ПАРКИРАЛИШТА
12. ЈМО- ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАРКОВСКИ ПОВРШИНИ И ЗЕЛЕНИЛО
13. ЈНО- УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛЕНИ РАСХОДИ)
14. ЛАО-СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
15. НАО-ОБРАЗОВАНИЕ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

16. Н10-ОБРАЗОВАНИЕ

17. П10- ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА

1. ВАО- СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)

РАСХОДИ:

Категорија	Ставка	Основна ставка	Потставка	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	5.750.000,00
48	Капитални расходи				5.750.000,00
	482			Други градежни објекти	5.750.000,00
		4829		Други градежни објекти	5.750.000,00
			482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објект	100.000,00
			482920	Изградба на други објекти	3.100.000,00
			482930	Реконструкција на други објекти	2.500.000,00
			482940	Надзор над изградбата	50.000,00

Категорија	Ставка	Основна ставка	Потставка	Видови расходи	Износ во денари
					71



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	20.000.000,00
42	Стоки и услуги				20.000.000,00
	424			Поправка и тековно одржување	20.000.000,00
		4243		Поправка и тековно одржување	20.000.000,00
			424390	Одржување на други градби	20.000.000,00
				Одржување на клупи	
				Одржување на корпи за отпадоци	
				Одржување на огради и други браварски работи	
				Одржување на детски и спортски игралишта	
				Одржување на патеката за ролери	

2.100- ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

3. ЈЗО- ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

РАСХОДИ

Категорија	Ставка	Основна ставка	Потставка	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	35.000.000,00
42	Стоки и услуги				35.000.000,00
	421			Комунални услуги, греење, комуникации и транспорт	11.000.000,00
		4211		Комунални услуги, греење, комуникации и транспорт	11.000.000,00
			421110	Електрична енергија	11.000.000,00
	424			Поправка и тековно одржување	24.000.000,00
		4243		Поправка и тековно одржување	24.000.000,00
			424390	Одржување на други градби - Одржување на електрична инсталација, канделабри и промена на светилки и новогодишно украсување	24.000.000,00



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Категорија	Ставка	Основна ставка	Потставка	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	41.900.000,00
42	Стоки и услуги				41.900.000,00
	421			Комунални услуги, греење, комуникации и транспорт	4.900.000,00
		4211		Други комунални такси	4.000.000,00
			421190	Други комунални такси	4.000.000,00
		4214		Транспорт	900.000,00
			421410	Горива и масла	900.000,00
	423			Ситен инвентар, алати и други материјали за поправка	2.000.000,00
		4239		Ситен инвентар, алати и други материјали за поправка	2.000.000,00
			423990	Други материјали	2.000.000,00
	427			Привремени вработувања	35.000.000,00
		4271		Привремени вработувања	35.000.000,00
			427110	Други договорни услуги - Ангажирање на сезонски работници	35.000.000,00



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

4. Ј40- ЈАВНА ЧИСТОТА

РАСХОДИ:

5. Ј60- ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И СЕРВИСНИ РАСХОДИ:

Категорија	Ставка	Основна ставка	Потставка	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	17.000.000,00
42	Стоки и услуги				17.000.000,00
	424			Поправки и тековно одржување	17.000.000,00
		4243		Поправки и тековно одржување	17.000.000,00
			424320	Одржување на автопати, улици и патишта Локални патишта (за крпење на ударни дупки - Агенција за државни патишта) Зимско одржување на улици и патишта (Агенција за државни патишта)	1.571.000,00 1.048.000,00



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

				Одржување на улици и патишта од програмата за уредување на градежно земјиште	7.381.000,00
			424390	Одржување на улици и проекти - Крпење на ударни дупки, прокопи од програмата за уредување на градежно земјиште	7.000.000,00

Категорија	Ставка	Основна ставка	Потставка	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	9.000.000,00
42	Стоки и услуги				9.000.000,00
	424			Поправки и тековно одржување	9.000.000,00
		4245		Поправки и тековно одржување	9.000.000,00
			424590	Одржување на други зелени површини Одржување и реконструкција на јавно	9.000.000,00



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

				зеленило	
--	--	--	--	----------	--

6. Ј70-ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО

РАСХОДИ:

7. Ј80-ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

РАСХОДИ:

Категорија	Ставка	Основна ставка	Потставка	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	2.500.000,00
					3
42	Стоки и услуги				2.500.000,00
	424		Поправки и тековно одржување		2.350.000,00
		4242		Поправки и тековно одржување	2.350.000,00
			424230	Дезинфекција Ерадикација Чистење на одводни канали	2.350.000,00
		426		Други оперативни расходи	150.000,00



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

			4269	Други оперативни расходи	150.000,00
			426990	Подигање на хаварисани возила Оперативни расходи	150.000,00

**8. ЈАО- ИЗГРАДБА НА НОВИ СИСТЕМИ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
РАСХОДИ:**

Категорија	Ставка	Основна ставка	Потставка	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	3.500.000,00
48	Капитални расходи				3.500.000,00
	482			Други градежни објекти	3.500.000,00
		4829		Други градежни објекти	3.500.000,00
			482920	Изградба на јавно осветлување, улично, патеки, паркинзи и на јавни - Осветлување на дворни места на ОУ и детски градинки - Осветлување на детски и	3.300.000,00



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

				спортски игралишта	
			482940	Надзор над изградбата	200.000,00

9.ЈДО-ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И СЕРВИСНИ И СТАНБЕНИ УЛИЦИ

РАСХОДИ:

Категорија	Ставка	Основна ставка	Потставка	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	52.819.000,00
48	Капитални расходи				31.819.000,00
	482			Други градежни објекти	31.819.000,00
		4829		Други градежни објекти	31.819.000,00
			482120	Изградба на улици, патишта и автопати (Агенција за државни патишта)	2.619.000,00
			482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	29.000.000,00
			482910	Подготовка на проекти	100.000,00
			482940	Надзор над изградбата	100.000,00
46		Субвенции и трансфери			21.000.000,00
	464			Разни трансфери	21.000.000,00
		4649		Други разни трансфери	21.000.000,00



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

			464910	Плаќање по суд.решенија	21.000.000,00
--	--	--	--------	-------------------------	---------------

10.ЈЕО- ИЗГРАДБА НА ПАРКИРАЛИШТА

РАСХОДИ

Категорија	Ставка	Основна ставка	Потставка	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	5.100.000,00
48	Капитални расходи				5.100.000,00
	482			Други градежни објекти	5.100.000,00
		4829		Изградба на други објекти	5.100.000,00
			482920	Изградба на други објекти Изградба на паркиралишта, плоштади и платоа во Општина Карпош	5.000.000,00
			482940	Надзор над изградбата	100.000,00



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

11. ЈМО-ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАРКОВСКИ ПОВРШИНИ И ЗЕЛЕНИЛО

РАСХОДИ:

Категорија	Ставка	Основна ставка	Потставка	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	9.300.000,00
48				Капитални расходи	9.300.000,00
	482			Други градежни објекти	9.300.000,00
		4829		Други градежни објекти	9.300.000,00
			482920	Изградба на други објекти Паркови и жардињери	9.300.000,00

12. ЈНО- УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛЕН РАСХОД)

РАСХОДИ:

Категорија	Ставка	Основна ставка	Потставка	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	8.750.000,00
48				Капитални расходи	8.750.000,00



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	482		Други градежни објекти		8.750.000,00
		4829		Други градежни објекти	8.750.000,00
			482920	Изградба на други објекти - Клупи - Корпи за отпадоци - Фонтани	8.500.000,00
			482940	Надзор над изградбата	250.000,00

13. ЛАО-СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

РАСХОДИ:

Категорија	Ставка	Основна ставка	Потставка	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	2.500.000,00
42	Стоки и услуги				2.500.000,00
48				Капитални расходи	2.500.000,00
	482			Други градежни објекти	2.500.000,00
		4829		Поправки и одржување на други градби	2.500.000,00
			482930	Реконструкција на други градби	2.500.000,00
				Реконструкција на спортски и детски игралишта	



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

14. НАО- ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)

РАСХОДИ:

Категорија	Ставка	Основна ставка	Потставка	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	4.300.000,00
48	Капитални расходи				4.300.000,00
	482			Други градежни објекти	4.300.000,00
		4829		Други градежни објекти	4.300.000,00
			482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објект	100.000,00
			482930	Реконструкција на други објекти	4.000.000,00
			482940	Надзор над изградбата	200.000,00

15. Н10- ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

РАСХОДИ:

Категорија	Ставка	Основна ставка	Потставка	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	8.000.000,00
42	Капитални расходи				8.000.000,00
	424			Поправки и тековно одржување	8.000.000,00



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

		4242	Одржување на згради	8.000.000,00
		424210	Одржување на згради Одржување на училишните објекти	8.000.000,00

16. П10- ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА

РАСХОДИ:

Категорија	Ставка	Основна ставка	Потставка	Видови расходи	Износ во денари
1	2	3	4	5	6
				ВКУПНО РАСХОДИ	900.000,00
46	Субвенции и трансфери				900.000,00
	464			Разни трансфери	900.000,00
		4649		Разни трансфери	900.000,00
			464990	Други трансфери -Проекти и едукации -Активности од ЛЕАП	900.000,00

Реализацијата на програмата ќе зависи од остварените приходи, кои ќе се остварат од надоместокот за уредување на градежно земјиште, капитални дотации и надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти.

По потреба, во текот на реализација на Програмата, може да се врши прераспоредување на средствата на работите од една во друга позиција, за што ќе одлучува Советот на Општина Карпош.



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

V. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

1. Трошоците за уредување на градежното земјиште опфаќаат: трошоци за изградба на инфраструктурни објекти за заедничка комунална потрошувачка; трошоци за изградба на инфраструктурни објекти за индивидуална комунална потрошувачка и трошоци за подготвување и расчистување.
 - а) Трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за заедничка комунална потрошувачка опфаќаат: трошоци за расчистување на градежното земјиште, за проектирање и изградба на објекти од секундарната комунална инфраструктура за заедничка потрошувачка (основни комуналии и пречистителна станица) и се во зависност од погодноста-бонитетот на локалитетот (комплекс), каде се гради или е изграден станбен, деловен или друг простор.
 - б) Трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за индивидуална комунална потрошувачка опфаќаат: трошоци за расчистување на градежното земјиште, за проектирање и изградба на објекти од секундарната комунална инфраструктура за индивидуална потрошувачка.
 - в) Трошоците за подготвување и расчистување: трошоци за тековно расчистување и трошоци за опремување на градежно земјиште и за преместување на постојни објекти од комунална инфраструктура.
 - в.1) Трошоците за тековно расчистување на конкретната градежна парцела што паѓаат на товар на општината ги опфаќаат надоместоците за потполна експропријација и за службеност што се определуваат согласно Законот за експропријација (Службен весник на РМ бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15 и 192/15) и Законот за процена (Службен весник на РМ бр. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15 и 192/15).
 - в.2) Трошоците за опремување на градежно земјиште, надвор од градежната парцела, се пресметуваат со претпоставени количини и тековни цени, според приложениот проект за изградба на објекти од комунална инфраструктура.
 - в.3) Трошоците за преместување на постојни објекти од комунална инфраструктура, ги сноси инвеститорот.



Изградените објекти од секундарната комуналната инфраструктура во случај кога е невозможно нивно преместување, а кои остануваат во границите на градежната парцела на инвеститорот или под објектите што се градат, мора да бидат заштитени. Инвеститорот е должен, пред отпочнување со изградба на објектот во својата градежна парцела, да побара писмена согласност од Општина Карпош за заштита на тие објекти. Трошоците за заштита на објектите ги сноси инвеститорот.

2. Инвеститорот е должен да обезбеди и достави хидротехнички услови за приклучување на објектот на соодветната мрежа за индивидуална потрошувачка.

Средствата потребни за обезбедување на приклучоци на водоводна и фекална канализациона мрежа до изведена шахта се остваруваат од надоместок за приклучување што го утврдува давателот на услугата Ј.П. „Водовод и канализација“ – Скопје, согласно член 7 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води (Службен весник на РМ бр.68/04, 28/06, 103/08, 17/11, 54/11, 163/13 10/15 и 147/15).

Ј.П. „Водовод и канализација“ - Скопје заедно со хидротехничките услови доставува и вкупен износ на реалните трошоци на целосната изведба на мрежите согласно законската регулатива.

За дополнително добиена согласност за приклучување на мрежи од индивидуална потрошувачка надоместокот ќе се регулира со анекс-договор, и ќе се пресметува по цени кои важат во моментот на склучувањето на анекс-договорот.

При склучен договор за уредување на градежното земјиште, доколку комуналното претпријатие, односно акционерското друштво изврши измена во техничкото решение за веќе дадена согласност за изградба на комунална инфраструктура, истото заедно со инвеститорот се должни да ги сносат трошоците за проектирање и изградба на истата. Претходно направените трошоци, комуналното претпријатие односно акционерското друштво и инвеститорот, се должни да му ги надоместат на Општина Карпош.

VI. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ И НЕГОВАТА РАСПРЕДЕЛБА

Надоместок

За уредување на градежно земјиште се плаќа надоместок за уредување на градежното земјиште (во понатамошен текст: надоместок).



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Висината на надоместокот се регулира со договор за уредување на градежното земјиште што инвеститорот го склучува со Општина Карпош за инфраструктура од значење за општината утврдена со ДУП.

Договорот склучува во електронска и писмена форма.

Висината на надоместокот се определува според основица со состојба на ден 01.01.2017 год. изразена во денари/м² нето изградена површина и истата изнесува 25.490,00 денари/м².

Основицата од претходниот став месечно се усогласува со промената на индексот на цени на мало, објавен од Државниот завод за статистика. За месеците за кои не е објавен индексот на цени на мало, ќе се применува последниот објавен индекс.

Надоместокот може да се плаќа на 12 (дванаесет) месечни рати, доколку износот е над 100.000,00 денари за физички лица и над 1.000.000,00 денари за правни лица. Првата рата во висина од 30% до 50% од износот на надоместокот се плаќа веднаш, а за остатокот до 11 (единаесет) еднакви месечни рати, инвеститорот е должен кај надлежниот општински орган за финансии да достави банкарска гаранција.

Висината на надоместокот се пресметува во единствен износ за Градот Скопје и општината и истата претставува збир на висината на трошоците од точките 1, 2 и 3 од оваа глава и тоа:

1. **Трошоци за заедничка комунална потрошувачка**

Висината на трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за заедничка комунална потрошувачка се утврдува како процентуален дел од основицата и е дадена во следниот табеларен преглед:

КОМПЛЕКСИ		Основни комуналии + пречистителна станица (1%)	Погодност - бонитет на локалитетот (комплекс)	
			станбен простор	деловен или друг простор
1		2	3	4
1.	ДЕЛ -1	22%	4%	10%



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

2.	ДЕЛ -2	20%	2%	8%
3.	ДЕЛ -3	18%	1,5%	4%
4.	ДЕЛ -4	16%	1%	2%

2. Трошоци за индивидуална комунална потрошувачка

а) Висината на трошоците за изградба на инфраструктурни објекти за индивидуална комунална потрошувачка се утврдува како процентуален дел од утврдената основица и тоа за:

- Водоводна мрежа----- 1,50%
- Фекална канализациона мрежа-----1,50%

Доколку во основниот договор е пресметан и надоместок за топлификациона мрежа, при склучување анекс-договор за разликата на површина на објектот, овој надоместок ќе се пресмета во висина од 3,20 % од утврдената основица, на денот на склучување на истиот

Доколку во основниот договор е пресметан и надоместок за ниско-напонска електрична мрежа, при склучување анекс-договор за разликата на површина на објектот, овој надоместок ќе се пресмета во висина од 2,30 % од утврдената основица, на денот на склучување на истиот.

3. Трошоци за поранешно расчистување

Во висината на надоместокот се пресметуваат и трошоците што инвеститорот (сопственикот) е должен да ги надомести за поранешно расчистување на градежната парцела пресметани во реален износ и по тековни цени.

Трошоците за поранешно расчистување на конкретна градежна парцела, исплатени од општината опфаќаат:

- надомест за одземено земјиште и за експроприрана недвижност, што е исплатен;
- трошоци за селидба, уривање на експроприраните, како и евентуални трошоци за расчистување и санација на теренот на конкретната градежна парцела;
- дополнително утврдените трошоци направени во претходниот период за расчистување на конкретна градежна парцела кои не се опфатени со основниот договор и не се регулирани со анекс-договор.



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Во трошоци за расчистување на градежна парцела не се пресметува вредноста на општествените станови, направените трошоци за тековното одржување и доведување во исправна состојба на становите, односно деловниот простор, дадени за раселување на поранешните сопственици или станари.

Дополнителни одредби за определување на висината на надоместокот

За расчистувањето на градежни парцели за изградба на објекти од основна и секундарна комунална инфраструктура за заедничка и индивидуалната комунална потрошувачка, за проектирање и изградба на тие објектите и за уредувањето на заедничкиот градски простор, се наплатува надоместок на ниво на Град Скопје и општините во градот Скопје, врз основа изразена во денари/м² нето изградена површина, и согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комунална инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (“Службен весник на РМ” бр. 93/11, 65/12, 75/12, 98/12, 133/13 и 155/13, 96/14, 107/14 и 115/14), Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање (“Службен весник на РМ” бр. 60/12 и 29/15);

За секој вид на простор што не е опфатен со одредбите на Правилниците од претходната алинеа, надоместокот ќе се пресметува по аналогија како за просторот опфатен со Правилниците;

Ако потпокривниот простор се изведува во повеќе нивоа, надоместокот со коефициент 0,2 се применува само за последното ниво сметано оддолу нагоре;

При пренамена од станбен во деловен простор еднакратно се доплаќа разлика до висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште за деловен простор. Разликата се утврдува според табелата за погодност-бонитет на локалитетот (комплексот).

За пренамена од деловен во станбен простор не се враќа разликата во платениот надоместок.

Доколку инвеститорот нема одобрение за градење, а изградил објект и има доказ за платен надоместок (договор и проект со урбанистичка согласност) површината се признава. Доколку објектот не е отпочнат со градба или не е изграден, а на одобрението за градење е измината важноста, површината не се признава.

Доколку на една градежна парцела покрај предвидениот објект со ДУП веќе постојат објекти, кои со ДУП се негираат, инвеститорот е должен да ги урне, во рок од две години од денот на издавањето на одобрението за градење на објектот планиран со ДУП.

Инвеститорот е должен да достави до Градот Скопје одобрение за градење во рок од 60 (шеесет) дена од денот на склучувањето на договорот за регулирање на надоместокот. Доколку инвеститорот не прибави одобрение за градење во претходно наведениот рок, договорот престанува да важи (во



делот за начинот на пресметување на површината). Платениот износ на надоместокот, на барање на инвеститорот може да му се врати како паричен износ во номинална вредност, или да му се пресмета на ист начин, при повторно барање за пресметување на надоместокот.

За локалитет за кој не е донесен ДУП, а влегува во границите на градежниот реон одреден со ГУП, се наплатува надоместок согласно намената според ГУП, по добиена согласност од општината за техничката документација (урбанистички проект) и намената планирана со ГУП.

Ако инвеститорот изгради поголема површина од договорената, должен е за разликата во површина која е во согласност со постојниот ДУП, да склучи договор.

Кога градежното земјиште делумно се уредува или воопшто не се уредува, инвеститорот на земјиштето плаќа надоместок до висината на трошоците за делумно уредување на земјиштето-делумен надоместок или воопшто не плаќа надоместок од индивидуална комунална потрошувачка. Во овие случаи, задолжително се плаќа надоместокот за уредување на градежно земјиште што се однесува на заедничка комунална потрошувачка

Површината на објектот што е урнат или ќе се урива, се намалува од пресметаната развиена површина на објектот што се гради, по истите норми по кои е пресметана површината при склучувањето на договорот за регулирање на надоместокот, за новоизградениот објект.

За расчистување на објектот што е урнат или се урива, се пресметуваат трошоците за опремување со објекти од заедничка и индивидуалната комунална потрошувачка што ја користел објектот-предмет на уривање.

За расчистување на објекти кои се урнати или се уриваат, а се наоѓаат делумно на градежна парцела за градба на објекти од јавен интерес (улицы, тротоари и сл.), а делумно на градежна парцела на сопственикот, сопственикот го сноси само делот од трошоците за објекти што се лоцирани на неговата градежната парцела.

VII. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРА

Изградбата на инфраструктурата се финансира од средства што се остваруваат преку:

- приходите од надоместок за уредување на градежно земјиште (кои се распределуваат во сооднос 60% за Градот Скопје и 40% за општините во градот Скопје),
- капитални дотации,
- надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изгредени објекти,
- средства на јавни претпријатија и овластени субјекти,
- самопридонеси согласно закон,



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

- други средства,

кои се уплатуваат на сметка на Општина Карпош за уредување на градежното земјиште и се употребуваат само за таа намена.

Трошоците за уредувањето на градежното земјиште ги плаќа 100% Градот Скопје за основната инфраструктура (магистрални и собирни улици и други основни инфраструктурни објекти) и 100% општината за секундарната инфраструктура (станбени и сервисни улици и други секундарни инфраструктурни објекти), со едно приклучно место за секој објект од инфраструктура за една градежна парцела.

- Кога градежното земјиште е уредено со изградена секундарна инфраструктурна мрежа, а за локалитетот каде се наоѓа градежната парцела нема донесено ДУП или земјиштето не е уредено, а има донесено ДУП и не е целосно изградена инфраструктурата, доколку инвеститорот инсистира сам да ја гради инфраструктурната мрежа, согласно оверена техничка документација за градење на инфраструктурните објекти со свои средства, должен е на Градот и општината да им ги надомести порано направените трошоци во висина од 33% од надоместокот одреден во глава ВИ, точка 1, 2 и 3; да овозможи приклучувања на инфраструктурните мрежи на идните инвеститори на земјиштето; да биде технички примена од соодветното комунално претпријатие или овластени субјекти и да ја предаде на Градот Скопје или општината без надомест.
- Трошоците за опремување и изградба на објекти од комунална инфраструктура надвор од градежната парцела и трошоците за преместување на објекти од комунална инфраструктура за заедничка и индивидуална комунална потрошувачка, што инвеститорот ги извел или изведува самоиницијативно без учество на Градот и општината, а пред склучување договори за регулирање на надоместокот и договор за изведување на објекти од комунална инфраструктура од страна на локалната самоуправа, не се признаваат, освен за локалитети каде биле бесправно изградени објекти, а со донесување на нови детални урбанистички планови, истите се вклопуваат.
- За овие локалитети, мора да има исправна техничка документација за изградени објекти од инфраструктура, заверена од надлежен орган и изградените инфраструктурни мрежи да се примени од јавните комунални претпријатија и други овластените субјекти. При тоа се признаваат само трошоците-делот од надоместокот за изградената инфраструктурна мрежа од индивидуална комунална потрошувачка.
- Оваа изградена инфраструктурна мрежа се предава на Градот и општината, со што се овозможува приклучување на нови инвеститори кои надоместокот го плаќаат на Градот и општината.



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

- Во изградба на инфраструктурни објекти и мрежи, каде наплатениот надоместок е недоволен за локалитети каде не е изградена инфраструктурната мрежа, Градот и општината договорно ќе го решат конечното затворање на финансиската.
- Градот и општината со акт ги отстапуваат објектите од комуналната инфраструктура на субјектите кои стопанисуваат со нив, со понатамошна обврска да ги стопанисуваат и одржуваат.
- За приклучување на новоизградена инфраструктура, мора во целост да се плати надоместокот за индивидуална потрошувачка, доколку сопственикот/инвеститорот на објектот не го регулирал овој надоместок со претходни договори..
- Трошоците за приклучување на водоводна, фекална и атмосферска канализациона мрежа се регулираат договорно помеѓу Ј.П.„Водовод и канализација“ и инвеститорот, за делот од приклучувањето од приклучната шахта во градежната парцела на инвеститорот до приклучното место на уличните инфраструктурни мрежа наведени во хидротехничките услови издадени од Ј.П.„Водовод и канализација“. Инвеститорот може да избере изведувач на работите, но со задолжителен надзор на извршување на работите и примање од страна на Ј.П.„Водовод и канализација“, како и по претходно добиено одобрение за прекопување на јавна површина.
- Инвеститорот е должен пред барањето, за испорака на вода, електрична енергија и топловодно греење, да овозможи Комисија од Градот и општината да ја утврди дефинитивно изградената површина. За дефинитивно утврдената површина правата и обврските се уредуваат со анекс-договор.

VIII. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ

Градот целосно финансира изработка на документација за градење на инфраструктурни објекти од значење за Градот, утврдена со Генералниот урбанистички план на Град Скопје и Одлуката за магистрални и собирни улици (согласно член 10 од Законот за Град Скопје “Службен весник на РМ бр. 55/04 и 158/11”), а изработката на другите проекти за изградба на инфраструктурни објекти од значење за општината (согласно член 15 од Законот за Град Скопје “Службен весник на



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

РМ бр. 55/04 и 158/11”), согласно договорите за регулирање на надоместокот склучени со инвеститорите.

IX. ГРАНИЦИ НА КОМПЛЕКСИТЕ ЗА НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОКОТ

Надоместокот се наплатува по комплекси на градежното земјиште зависно од подобностите што одреденото земјиште му ги дава на инвеститорот, местоположбата на земјиштето во населбата и градот, сообраќајната поврзаност со центарот на градот и опременоста на градежното земјиште со комунални објекти за заедничка и индивидуална комунална потрошувачка.

Комплексите се утврдени со следните граници:

КОМПЛЕКС-1

ДЕЛ-1 (Општина Карпош)

Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: 3 01, 3 02, 3 03, 3 04, 3 05, 3 06, 3 07, 3 08, 3 09, ЦС 15, Ј 01, Ј 02, Ј 03 и Ј 04, каде завршува описот на комплекс-1 за Општина Карпош.

КОМПЛЕКС-2

ДЕЛ-2- (Општина Карпош)

Подрачјето за овој комплекс се состои од следните градски четврти: СЗ 17, СЗ 19, СЗ 26, ССЗ 01, ССЗ 02 и дел ССИ 03 (по административните граници со Општина Бутел и Општина Чаир), каде завршува описот на комплекс-2 за Општина Карпош.

Границите на комплексите одат по дефинираните градски четврти како и административните граници на општините во ГУП со кои се одредува комплексот.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Х. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Динамиката на извршувањето на Програмата ќе зависи од создадените правни претпоставки и технички услови, како и од приливот на средствата наменети за финансирање на оваа програма.

ХІ. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на Општина Карпош.
2. Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-8585/11
Датум 29.12.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програма за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско одржување на сервисни, станбени улици и локални патишта на подрачјето на Општината Карпош за 2022 година

1. Се објавува Програмата за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско одржување на сервисни, станбени улици и локални патишта на подрачјето на Општината карпош за 2022 година, донесена на третата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 29 декември 2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/10
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 22, став 1, точка 4; и член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), член 5, член 6, став 1 и член 55, став 1, точка 5 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08; 52/09; 114/09; 124/10; 23/11; 53/11; 44/12; 168/12; 163/13; 187/13; 39/14; 42/14; 166/14; 44/15; 116/15; 150/15; 31/16; 71/16 и 163/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.174/21), Советот на Општина Карпош, на третата седница, одржана на 29.12.2021 година, донесе

ПРОГРАМА

за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско одржување на сервисни, станбени улици и локални патишта на подрачјето на Општината Карпош за 2022 година

Член 1

Со оваа програма се планираат работи и утврдуваат финансиски средства за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско одржување на сервисните, станбените улици и локалните патишта на подрачјето на Општината Карпош, одобрени од Јавно претпријатие за државни патишта на Република Северна Македонија на Општина Карпош за 2022 година, нивната распределба во проценти и износи во денари, како и предвидените активности за реализација на истата.

Член 2

Одобрените финансиски средства од Јавно претпријатие за државни патишта на Република Северна Македонија во вкупен износ од 5.238.000,00 денари, Општина Карпош ќе ги распореди на следниот начин:

А.За изградба на сервисни, станбени улици и локални патишта се предвидуваат средства во висина од 50% од вкупно одобрените средства, кои изнесуваат 2.619.000,00 денари

Б.За редовно и инвестиционо одржување на сервисни, станбени улици и локални патишта се предвидуваат средства во висина од 30% од вкупно одобрените средства кои изнесуваат 1.571.000,00 денари,

В.За зимско одржување се предвидуваат средства од висина од 20% од вкупно одобрените средства кои изнесуваат 1.048.000,00 денари.



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Член 3

Со оваа програма се предвидува извршување на следните активности

- Изградба на нови улици и локални патишта;
- Реконструкција на постоечките улици и локалните патишта, зајакнување, обновување и осовременување на коловозната конструкција;
- Одржување на улиците и локалните патишта во зимски услови и
- Надзор на извршените работи .

Член 4

Активностите за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско одржување на сервисните, станбените улици и локалните патишта на подрачјето на Општина Карпош ќе бидат утврдени од страна на Секторот за уредување на градежно земјиште и комунални работи на Општината Карпош.

Член 5

Динамиката на извршување на предвидените работи ќе се реализира во зависност од приливот на средствата од Јавното претпријатие за државни патишта на Република Северна Македонија, наведени во член 2 од оваа програма.

Член 6

Градоначалникот на Општина Карпош ќе обезбеди извршување на оваа програма.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Член 7

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник на Општина Карпош“, а ќе се применува од 1 јануари 2022 година.

Број: 09-8585/12
Датум 29.12.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош
во областа на културата за 2022 година

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на културата за 2022 година, донесена на третата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 29 декември 2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/11
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 22, став 1, точка 5; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на Културата за 2022 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.----/2021), Советот на Општина Карпош на третата седница, одржана на 29.12.2021 година, донесе

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Карпош од областа на културата за 2022 година

I. Развојни приоритети и цели

1. Доближување на културата до сите граѓани.
2. Поттикнување на современото општество и нејзино доближување до светските трендови.
3. Заштита, чување и креирање на културното наследство.
4. Враќање на дигнитетот на творецот и творештвото.
5. Воведување на најмладите во креативните процеси.
6. Создавање услови за развој на културата како фактор за економски и социјален развој.

II. Проектни активности

	1. Карпошово културно лето 2022
Опис на активности:	Културно и забавно анимирање на граѓаните од Општина Карпош во текот на летните месеци
Стратешки насоки и цели:	Програмата на културно лето треба да го изрази културниот и уметничкиот потенцијал на општината



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Очекувани резултати:	Во програмата ќе бидат застапени познати културни работници од Македонија и пошироко
Целна група:	Жителите на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	300.000,00 денари
Организатор	Општина Карпош, а исто така може да бидат физички или правни лица кои ќе се изберат по пат на јавен повик за организирање на Карпошово културно лето 2022
Трошоци	Целокупна организација на настанот: Надомест за учесниците, техничка организација, реклама.

	2. Еднократна финансиска поддршка за културни активности
Опис на активности:	Доделување на финансиска поддршка на лица од Општина Карпош кои се занимават со културата и ќе биде наменета за реализација на разни манифестации и програми кои не се опфатени со оваа програма во висина до 30.000,00 денари. За таа цел, Градоначалникот на Општина Карпош формира Комисија за еднократна помош. Оваа еднократна финансиска поддршка ќе се доделува еднаш годишно и ќе ја определува комисија составена од пет члена (три члена од општинската администрација и два члена од советниците во советот на општината).
Стратешки насоки и цели:	Поддршка, афирмација и стимулирање за постигнување на подобри резултати во културата на



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	лица од Општина Карпош.
Очекувани резултати:	Промовирање и потпомагање на културните настани од Општина Карпош.
Целна група:	Сите индивидуални творци и културни дејци кои се од подрачјето на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	300.000,00 денари
Организатор	Општина Карпош

	3. Финансиска поддршка за проекти од културата
Опис на активности:	Давање финансиска поддршка на креативни интересни проекти и активности од културата и истите да бидат промовирани и презентирани во Општина Карпош. Постапката по оглас ќе се спроведе според претходно утврдени услови и критериуми. Огласот ќе биде отворен преку цела година или до исцрпување на предвидените финансиски средства. Проектите на заинтересираните преку архивата се доставуваат до оддолението за култура и спорт, а по истите одлучуваат двајца преставници од комисијата за култура од Советот и тројца од администрацијата на Општина Карпош.
Стратешки насокии цели:	Целта на оваа активност е афирмација, промоција и поддршка на културните активности и творештвото на сите оние што се занимаваат со културата од Општина Карпош.
Очекувани резултати:	Промоција и поддршка на културата и нејзините културни дејци, отворање на вратите за запознавање на граѓаните од различни области на култура.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Целна група:	Жителите и културните дејци од Општина Карпош.
Предвидена финансиска рамка:	400.000,00 денари
Организатор	Општина Карпош

	4. МКУД Цветан Димов
Опис на активности:	Одбележување на јубилеј 50 години од постоење на друштвото
Стратешки насоки и цели:	Промоција на македонскиот играорен фолклор
Очекувани резултати:	Промовирање на фолклорот
Целна група:	Младински играорни друштва
Предвидена финансиска рамка:	300.000,00 денари
Организатор	МКУД Цветан Димов
Трошоци	Организација на фолклорен концерт

Вкупна предвидена финансиска рамка: 1.300.000,00 денари

III. Финансирање

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 1.300.000,00 денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2022 година.

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно потребите ќе се појават во текот на 2022 година, ќе бидат предвидени дополнителни финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

IV. Завршни одредби

Секторот/Одделението Дејности од јавен интерес - Одделение за култура и спорт со Секторите за Финансии и Јавни набавки ќе изработат динамички план со финансиски и временски рамки за полесно имплементирање и следење на реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма. Покренувањето на нови иницијативи, како и давање мислења и предлози заради остварување на целите на програмата може да биде дел од било кој Сектор на Општината во непосредна соработка со Секретарот и Градоначалникот.

Број: 09-8585/13
Датум 29.12.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2022 година

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2022 година, донесена на третата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 29 декември 2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/12
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.**



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 22, став 1, точка 6 и член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на третата седница, одржана на 29.12.2021 година, донесе

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2022 година

I. Развојни приоритети и цели

- Пропагирање и промовирање на спортско рекреативниот, врвниот, забавниот и училишниот спорт.
- Организирање на спортски активности предвидени со програмата за спорт и унапредување и развивање на спортот на локално ниво.
- Зголемување на навиката за спортски живот и подобрување на спортско натпреварувачкиот дух и поттикнување на фер игра.
- Се она што е од заеднички интерес во сегментот на рекреативниот забавен спорт, да го обедини, координира и по можност да го усоврши односно да го постави на повисоко ниво.
- Сите граѓани од општината своето слободно време да го користат за реализирање на спортските активности, при што ќе ги развиваат позитивните вредности на спортот кои подоцна ќе ги негуваат како животни вредности.

II. Проектни активност

1. Училишни спортски игри Карпош 2022	
Опис на активности:	- Учениците од општинските основни училишта од Општина Карпош ќе се натпреваруваат во спортските дисциплини: мал фудбал, кошарка, одбојка



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	(девојчиња), шах, тенис, ракомет, пинг понг, атлетски крос и други спортски активности, - Турнир Одбојка (девојчиња) и фудбал на песок, - Турнир Куп натпревари по повод ден на Општина Карпош во фудбал, кошарка, ракомет, тенис и одбојка (девојчиња), - Проектот ќе го реализираат вработени во одделението за Култура и Спорт, професори по физичко и здравствено образование, судии од националните федерации, медицински лица и полиција.
Стратешки насоки и цели:	- Јакнење на менталното и физичкото здравје, - Подобрување на локомоторниот апарат - Зголемување на знаењата, умеењата, способностите и вештините кај учениците спортисти - Докажување на сопствениот талент.
Очекувани резултати:	- Натпреварувачка атмосфера, - Социјализација (дружење и забава), - Спортско однесување на учениците - навивачи за фер навивање на спортските терени. - Зголемување и подобрување на моторните способности и индивидуалните те-та дејствија
Целна група:	Ученици од општинските основни училишта од подрачјето на Општина Карпош.



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Предвидена финансиска рамка:	2.000.000,00 денари
Организатор	Општина Карпош
Трошоци	- Свечено отварање и затварање на игрите (балони, конфети, огномет и друго), -Хонорари за судии и делегати (400,00 денари по одигран натпревар на секој судија и делегат поединечно во лигите фудбал, кошарка, ракомет и одбојка - девојчиња, како и за куп натпреварите и натпреварите во одбојка и фудбал на песок), - Наставници (500,00 денари за секој натпревар што ќе го водат својот училишен тим), во лигите фудбал, кошарка, ракомет и одбојка - девојчиња, како и за куп натпреварите и натпреварите во одбојка и фудбал на песок), - Пехари, медали, статуетки признанија,и - Спортска опрема (дресови, спортски гајички) за ученици – натпреварувачи и професори, - Изнајмување на спортски терени (сала), - Разглас (озвучување), - Медицинско лице или итна медицинска помош - Награди за професорите (1 место 8.000,00 денари, 2 место 6.000,00 денари и 3 место 5.000,00 денари), -Награда за најдобро прогласени поединци ученици спортисти во училишните лиги во организација на Општина Карпош (5.000,00 денари), - Наградна домашна или меѓународна повеќедневна спортска екскурзија за првопласираните училишни тимови и најдобро прогласените спортисти поединци во спортските лиги (фудбал, кошарка, ракомет и



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	одбојка девојчиња) заедно со професорите - тренери, и вработени во Општина Карпош (превоз и хотелско сместување со полн пансион)
	2. Стипендии за талентирани спортисти, жители на Општина Карпош кои учат во VIII и IX одделение во општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош
Опис на активности:	Ќе ги опфати талентираните спортисти жители на Општина Карпош кои учат во VIII и IX одделение во општинските основни училишта, кои со својот квалитет придонесуваат за промоција на општината и државата како на домашен така и на меѓународен план. Огласот за спортска стипендија ќе се објави двапати во една календарска односно буџетска година во време траење од по четири месеци (за учебната 2021/22 и за учебната 2022/23 година). Огласот ќе ги опфати сите спортисти кои ќе постигнат егзактни (индивидуални) резултати односно кои ќе ги исполнат условите и критериумите од огласот. Стипендијата се доделува во две категории, и тоа: -Прва категорија во висина од 3.000,00 денари, и -Втора категорија во висна од 2.500,00 денари. Ученикот кој конкурирал за две стипендии во Општина Карпош (образование и спорт) и ги исполнил условите за добивање на двете стипендии,



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	му се доделува стипендија по негов избор, врз основа на доставена изјава за која стипендија се одлучил. Постапката по оглас ќе се спроведе според претходно утврдени услови и критериуми.
Стратешки насоки и цели:	Афирмација и стимулирање за постигнување на подобри резултати на активни, млади и талентирани спортисти жители на Општина Карпош.
Очекувани резултати:	Постигнување на подобри резултати на млади и талентирани спортисти од основните училишта во Општина Карпош
Целна група:	Талентирани спортисти од VIII и IX одделение од општинските основни училишта и жители на Општина Карпош.
Предвидена финансиска рамка:	600.000,00 денари
Организатор	Општина Карпош

	3. Спортско рекреативни игри на пензионерите
Опис на активности:	Натпреварување на пензионерите од Општина Карпош во: шах, пикадо (во машка и женска конкуренција), влечење јаже (во машка и женска конкуренција), Трчање 60м (жени) и 80м (мажи), фрлање ѓуле (поединечно мажи и жени) и скок во далечина (мажи), шут на гол од дистанца. Проектот ќе го реализират вработени во одделението за култура и спорт, професори по физичко и



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	здравствено образование, медицински лица и полиција.
Стратешки насоки и цели:	Спортско рекреативно дружење на двете пензионерски друштва Тафталиџе и Карпош
Очекувани резултати:	Рекреација, натпреварувачка атмосфера, дружење и забава.
Целна група:	Пензионери од Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	100.000,00 денари
Организатор	Општина Карпош
Трошоци	-Пехари, статуетки, -Изнајмување на постолје за 1, 2, и 3 место, големи чадори - куполи, маси, столчиња, -Разглас, - Изнајмување простор (фудбалски терен или сала) за одржување на предвидените спортски активности, -Медицински лица, -Свечен ручек.

	4. Еднократна финансиска поддршка за спорт и рекреација
Опис на активности:	Доделување на финансиска поддршка за сите оние од Општина Карпош, кои се занимават со спортско рекреативна активност. Оваа еднократна финансиска поддршка ќе биде наменета за спортска опрема, припреми, учество на домашни и меѓународни настани, организирање на разни спортско рекреативни активности, турнири, спортски манифестации и за остварување и реализирање на предвидените и зацртаните спортско рекреативни програми кои не се опфатени со оваа програма во висина до 30.000,00 денари. За таа цел, Градоначалникот на Општина Карпош формира



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	Комисија за еднократна финансиска поддршка. Оваа еднократна финансиска поддршка ќе се доделува еднаш годишно и ќе ја определува комисија составена од пет члена (два члена од советот на општина Карпош и три члена од администрацијата на општината).
Стратешки насоки и цели:	Поддршка, афирмација и стимулирање за постигнување на подобри спортски резултати на активни спортисти и рекреативци од Општина Карпош.
Очекувани резултати:	Промовирање и потпомагање на спортисти и спортски настани од Општина Карпош.
Целна група:	Сите спортисти и рекреативци кои се занимават со спортско рекреативна активност на подрачјето на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	700.000,00 денари
Организатор	Општина Карпош

	5. Меморијален турнир во мал фудбал Оливер Соколов Сокол
Опис на активности:	Мал фудбал
Стратешки насоки и цели:	Секавање на нашиот другар и сосед Сокол
Очекувани резултати:	Малска дружба користејќи го спортот како алатка за зајакнување на врската помеѓу различни генерации
Целна група:	Футсал фудбалски екипи
Предвидена финансиска рамка:	120.000,00 денари



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Организатор	Здружение на граѓани за подготовка и организирање на меморијален турнир во мал фудбал Оливер Соколов Сокол
Трошоци	Награди за прво, второ, трето и четврто место, најдобар играч, најдобар голман, пехари, обезбедување, лица вклучени во организација, судии, освежителни пијалоци, одржување на терен, медицинско лице, пропаганден материјал
	6. Учество на Синдикална организација при Локалната самоуправа Карпош на спортски игри и средби на членовите на Синдикатот на УПОЗ (СИС-УПОЗ)
Опис на активности:	Спортски активности и учество на спортски игри и средби
Стратешки насоки и цели:	Рекреација, дружење, меѓусебно запознавање и зближување на членовите преку спортско натпреварување.
Очекувани резултати:	Презентирање и афирмирање на Општина Карпош на спортски игри и средби на членовите на Синдикатот на УПОЗ (СИС-УПОЗ)
Целна група:	Синдикална организација при локалната самоуправа Карпош
Предвидена финансиска рамка:	200.000,00 денари
Организатор	Синдикална организација при Локалната самоуправа Карпош и Одделение за Култура и Спорт
Трошоци	Спортска опрема Хотелско сместување Партиципација за учество



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	Превоз
--	--------

Вкупна предвидена финансиска рамка: 3.720.000,00 денари

III. Финансирање

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 3.720.000,00 денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2022 година.

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно потребите ќе се појават во текот на 2022 година, ќе бидат предвидени дополнителни финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош.

IV. Завршни одредби

Секторот/Одделението Дејности од јавен интерес - Одделение за култура и спорт со Секторите за Финансии и Јавни набавки ќе изработат динамички план со финансиски и временски рамки за полесно имплементирање и следење на реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма. Покренувањето на нови иницијативи, како и давање мислења и предлози заради остварување на целите на програмата може да биде дел од било кој Сектор на Општината во непосредна соработка со Секретарот и Градоначалникот.

Број: 09-8585/14
Датум 29.12.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош во областа на детска, социјална и здравствена заштита за 2022 година

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на детска, социјална и здравствена заштита за 2022 година, донесена на третата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 29 декември 2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/13
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 22, став 1, точка 7 и 9; член 36, став1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на третата седница, одржана на 29.12. 2021 година, донесе

ПРОГРАМА

**за активностите на Општина Карпош во областа на детска, социјална и здравствена заштита
за 2022 година**

I. Развојни приоритети и цели

Програмата дефинира повеќе приоритети од областа на детската, социјалната и здравствената заштита, кои треба да придонесат за унапредување на социоекономската и здравствената заштита на граѓаните на Општина Карпош и тоа:

- Детска заштита – вклучување на сите деца во ЈУОДГ, унапредување на воспитно згрижувачката дејност и други активности.
- Парична помош за новороденчиња, лица/семејства во социјален ризик, за потешко лекување и елементарни непогоди
- Хуманитарни акции наменети за граѓаните во социјален ризик
- Подобрување на квалитетот на живеење на граѓаните и вклучување на маргинализирани групи



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

II ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

1.	Инклузија на деца од ромската популација во ЈУОДГ „Пролет“
Опис на активности:	Преку воспитно образовните програми кои што се реализираат за предучилишно воспитување и образование е планирано вклучување на децата од ромската популација. Во групите кај што престојуваат децата особено внимание се посветува на едукативно-социјалните активности.
Стратешки насоки и цели:	Поради непостоење на предучилишна установа во населбата Злокуќани, децата од оваа населба се згрижуваат во ЈУОДГ „Пролет“ во населбата Влае 1. Во соработка со Министерството за труд и социјална политика „Општина Карпош“, веќе 17 години е партнер и успешно го спроведува овој проект. Целта на проектот е: -зголемување на бројот на деца Роми во детските градинки -надминување на предрасудите и стереотипите во детските градинки -подобрување на социјалните вештини и знаење на македонскиот јазик на децата Роми -поддршка и овозможување на раниот детски развој



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Очекувани резултати:	✓ Интегрирање во социјалниот живот ✓ Подготовка за вклучување во воспитно-образовен процес ✓ Намалување на девијантните појави
Целна група:	Деца од предучилишна возраст од ромската популација од населбата Злокуќани
Предвидена финансиска рамка:	600.000,00 денари
Реализатор:	Општина Карпош
Трошоци:	- Превоз и престој за 20 деца од населбата Злокуќани до градинката „Пролет“ во населбата Влае.

2.	Обновување и унапредување на дидактичките материјали во Јавните установи општински детски градинки
Опис на активности:	-Обновување на еколошки дидактички материјали за децата од предучилишните установи.
Стратешки насоки и цели:	✓ Повлекување од употреба на стари и не функционални играчки за децата. ✓ Континуирано обновување на еколошки дидактички материјал поприфатлив за работа на децата од предучилишна возраст



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	и лесен за одржување.
Очекувани резултати:	✓ Поквалитетна воспитно-образовна работа. ✓ Подобрување на психо-физички развој на децата. ✓ Стекнување работни навики и чувство за развивање на одговорно однесување. ✓ Поголема социјализација меѓу децата, правила во однесувањето и меѓусебно почитување.
Целна група:	Деца од предучилишна возраст.
Реализатор:	Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	100.000,00 ден.
Трошоци:	Набавка на еколошки дидактички материјали и играчки за децата од предучилишните установи - 100.000,00 ден.

3.	ЧЛЕНСТВО на Општина Карпош во Европската агенција за хигиенско инженерство и дизајн (EHEDG) - Франкфурт, Германија
Опис на активности:	Општина Карпош е член на EHEDG (Европското тело за хигиенски инженеринг и дизајн) Веќе десет години е и членка на GHI (Global Harmonization Initiative). Како член на овие две Организација има привилегии да учествува на конференции, конгреси и манифестации од научен карактер од областа на безбедност на храната,



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	нутриционизмот и здравјето по повластени цени.
Стратешки насоки и цели:	Одржување семинари и обуки наменети за овластеното лице за контрола и безбедност на храна со цел унапредување на здравството. Објавување на публикации и научни и стручни трудови. Контакти со домашни и странски фирми со цел заедничка соработка.
Очекувани резултати:	✓ Унапредување на работата на ОУ и ЈУОДГ од здравствен аспект. ✓ Промовирање на Општината во светски научни рамки.
Целна група:	Децата и граѓаните на Општина Карпош
Годишна чланарина: Реализатор :	30.500,00 денари EHEDG (Европско тело за хигиенски инженеринг и дизајн - седиште во Франкфурт
Трошоци:	- Годишна чланарина - 30.500,00 ден.



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА НОВОРОДЕНЧИЊА, ЛИЦА/СЕМЕЈСТВА ВО СОЦИЈАЛЕН РИЗИК, ЗА ПОТЕШКО ЛЕКУВАЊЕ И ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

4	Парична помош за лица/семејства во социјален ризик
Опис на активности:	Еднократен паричен надомест кој се доделува еднаш во годината за: - Лица/семејства во состојба на социјален ризик - Лекување - Елементарна непогода (поплава , пожар, земјотрес) За остварување на правото на паричен надомест потребно е да се достави соодветна документација како доказ за наведеното барање и се прави увид во домот на барателот . Покрај паричната помош на граѓаните им се пружаат и други видови на поддршка и тоа: - психо-социјална помош - упатување во соодветна институција и решавање на нивните проблеми
Стратешки насоки и цели:	✓ Поддршка за лица/семејства кои во моментот се нашле во состојба на социјален ризик, ✓ Психо-социјална поддршка ✓ Поддршка за лекување ✓ Парична помош



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Очекувани резултати:	Намалување на бројот на лица/семејства кои се во социјален ризик преку поддршка при решавање на нивните проблеми.
Целна група:	Лица/семејства во социјален ризик
Предвидена финансиска рамка:	5.000.000,00 ден.
Реализатор:	Општина Карпош
Трошоци:	Парична помош за лица/семејства: -кои се нашле во состојба на социјален ризик (корисници на социјална помош, постојана парична помош, невработени лица) -за лекување -за елементарна непогода (поплава, пожар, земјотрес)

5.	Парична помош за секое новородено-посвоено дете на територијата на Општина Карпош
Опис на активности:	Информирање на граѓаните од Општина Карпош, за условите за користење на правото за парична помош за секое новородено и посвоено дете на територија на општината. За остварување на право на еднократна парична помош, потребно е да се исполнат следните критериумите : -Еднократна парична помош да се доделува на секое



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	новородено и посвоено дете, чии што родители се жители на Општина Карпош (што се утврдува со документ за лична идентификација) -На денот на поднесување на Барањето , новороденчето да не е постаро од 90 дена -Вкупните приходи на родителите да не бидат повисоки од 31.000.00 ден. (да се смени критериумот за приходи заради зголемување на висината на просечната плата) Или ако едниот родител е невработен , да достави потврда од агенцијата за вработување на РМ , или друг документ со кој ќе се потврди дека е невработен.
Стратешки насоки и цели:	Финансиска поддршка за семејствата. Информирање и упатување на семејствата за остварување на нивните права и од други соодветни институции во државата.
Очекувани резултати:	Поддршка на семејства/лица во ризик.
Целна група:	Лица/семејства кои ги исполнуваат утврдените критериуми
Предвидена финансиска рамка: Реализатор:	250.000,00 ден.



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	Општина Карпош
Трошоци:	Еднократна парична помош во износ од 4.000,00 денари за секое новородено/посвоено дете согласно утврдените критериуми.

ХУМАНИТАРНИ АКЦИИ НАМЕНЕТИ ЗА ГРАЃАНИТЕ ВО СОЦИЈАЛЕН РИЗИК

6.	Хуманитарна акција - „ Да бидеме хумани за нашите соседи “
Опис на активности:	Хуманитарната акција „ Да бидеме хумани за нашите соседи“ веќе традиционално се организира од Општина Карпош два пати во годината. Акцијата се организира : - По повод Велигденските празници - По повод Новогодишните празници. Акцијата се реализира преку собирање на прехранбени и хигиенски производи донирани од општинската администрација, децата и родителите од основните училишта и предучилишните установи од Општина Карпош, граѓаните преку донирање во Урбаните заедници и општествено одговорни компании. Акцијата трае 5 работни дена По завршувањето, собраните производи се пакуваат и се доделуваат на лица/семејства во социјален



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	ризик од Општина Карпош. - Повод настаната некоја вонредна состојба
Стратешки насоки и цели:	✓ Подобрување на социјалната состојба на лицата/семејства во социјален ризик ✓ Грижа за ризичните групи на граѓани
Очекувани резултати:	Подобрување на состојбата на лицата/семејства во социјален ризик. Поддршка на лицата заради надминување на моменталната состојба
Целна група:	Лица/семејства во социјален ризик
Предвидена финансиска рамка:	80.000,00 ден
Реализатор:	Општина Карпош
Трошоци:	Вреќи за пакување Трошоците се предвидени за две хуманитарни акции.



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВЕЕЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ОД ОПШТИНА КАРПОШ

7.	Одбележување на 3-ти Декември - Денот на лицата со попреченост под мотото „Сите сме исти , сподели среќа “
Опис на активности:	Организирање на средба по повод „3 Декември “- денот на лицата со попреченост по дванаесети пат. По иницијатива на Градоначалникот на средбата присуствуваат лица со попреченост од Општина Карпош. Преку одржување на трибина се споделуваат искуства, проблеми со кои се соочуваат лицата со попреченост и се предлагаат можности за нивно решавање. По тој повод се доделува еднократна парична помош на лицата со попреченост.
Стратешки насоки и цели:	✓ Намалување на осаменоста лицата со попреченост ✓ Интегрирање во општествениот живот и нивна социјализација. ✓ Активности кои може да ги превземе општината со цел за подобрување на квалитетот на живеење, обезбедување и олеснување на нивното движење преку поставување на пристапни рампи.



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	✓ Разгледување на можност за нивно вработување.
Очекувани резултати:	✓ Вклучување на лицата со попреченост во социјалниот живот. ✓ Олеснување на животот и социјализација на семејствата кои имаат лица со попреченост. ✓ Ефектите од досегашните активности кои ги превземала општината (давање на психосоцијална поддршка, парична помош и помош во пакети со храна и корегирање и изградба на пристапни рампи пред индивидуалните и колективни стамбени објекти).
Целна група:	Лицата со попреченост: - лица со физички хендикеп - лица со оштетен вид(слепи и слабовидни) -лица со оштетен слух(глуви и наглуви) -интелектуално попречени лица -лица со попреченост во говорот -аутистични деца -стари лица со пречки во психички и физички развој што имаат тешкотии во социјалната интеграција -лица со комбинирани пречки во развојот



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Предвидена финансиска рамка:	650.000,00 ден.
Реализатор:	Општина Карпош
Трошоци:	-доделување на еднократна парична помош на лица со попреченост

8.	Посета на Геронтолошкиот завод 13-ти Ноември, оддел „Мајка Тереза“ - Злокуќани
Опис на активности:	Посета на штитениците во старскиот дом со Градоначалникот и општинската администрација Пригодна културно забавна програма организирана од дечиња од една општинска градинка. Пригодни подароци за штитениците.
Стратешки насоки и цели:	Психо-социјална поддршка. Грижа на општината за старите лица
Очекувани резултати:	Намалување на чувството на осаменост
Целна група:	Штитеници на Домот
Предвидена финансиска рамка:	30.000,00 денари
Реализатор:	Општина Карпош
Трошоци:	-лични пакети со кондиторски продукти за лицата



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	сместени во домот
--	-------------------

Вкупна сума	6.740.500,00 денари
-------------	---------------------

Вкупна предвидена финансиска рамка: 6.740.500,00 денари

III. Финансирање

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од **6.740.500,00 денари** е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2022 година.

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно потребите ќе се појават во текот на 2022 година ќе бидат предвидени дополнителни финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош.

IV. Завршни одредби

Одделението за детска, социјална и здравствена заштита со Секторите за Финансии и Јавни набавки ќе изработат динамички план со финансиски и временски рамки за полесно имплементирање и следење на реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма. Покренувањето на нови иницијативи, како и давање мислења и предлози заради остварување на целите на Програмата може да биде дел од било кој Сектор на Општината во непосредна соработка со Секретарот и Градоначалникот.

Број: 09-8585/15
Датум 29.12.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Програма за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2022 година

1. Се објавува Програма за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2022 година, одржана на 29 декември 2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/14
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.**



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 22, став 1, точка 8; член 36, став1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на третата седница, одржана на 29 декември 2021 година, донесе

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2022 година

I. Развојни приоритетни и цели

Целта на програмата за образование е да го стимулира напредокот во образовниот процес и да ги мотивира учениците да постигнуваат високи резултати во образованието, подобрување на квалитетот во образованието како и условите за работа.

II. Проектни активности

1.	Ужинки за учениците од општинските основни училишта Реализатор: Општина Карпош
Опис на активности:	За учебната 2021/2022 година, односно во период од јануари-јуни 2022 година, како и за учебната 2022/2023, за периодот септември-декември 2022 година, Општина Карпош ќе субвенционира ужинки за учениците од 1 до 9 одделение од општинските основни училишта во висина од 50% од износот на месечниот надоместок.
Стратешки насоки и цели:	Зајакнување на довербата помеѓу општина Карпош и родителите на учениците од основните училишта на територија на Општина Карпош со финансиско олеснување.



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Очекувани резултати:	Субвенционирани ужинки на секој ученик од 1 до 9 одделение во општинските основни училишта на територија на општина Карпош за дел од учебната 2021/2022 година и за дел од учебната 2022/2023 година.
Целна група:	Ученици од 1 до 9 одделение од општинските основни училишта
Предвидена финансиска рамка:	5.900.000,00
Трошоци:	Набавка на ужинки согласно понуда од избран понудувач

2.	Превоз на учениците од општинските основни училишта Реализатор: Општина Карпош
Опис на активности:	<u>2а-Есенски излет за ученици од 1-9 одделение</u> Организирање на есенски излет во околината на Скопје за учениците од 1-9 одделение од општинските основни училишта на Општина Карпош, за учебната 2022/2023 година, во период септември-октомври 2022 година. <u>2б-Превоз на ученици согласно член 73 (1) од 300</u> Согласно член 73 став (1) од Законот за основно образование ученикот има право на организиран или бесплатен превоз ако местото на живеење е оддалечено најмалку два километри од најблиското основно училиште.
Стратешки насоки и цели:	2а-Финансиско олеснување на родителите на учениците од основните училишта во општина Карпош. 2б-Законска регулатива во надлежност на Општината
Очекувани резултати:	2а-Дружење меѓу учениците и наставниците, социјализација, едукација за излетничките места со посета на културно историски обележја. 2б- Олеснет пристап до најблиското општинско основно



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	училиште
Целна група:	Ученици од општинските основни училишта.
Предвидена финансиска рамка:	2.000.000.00
Трошоци:	Обезбедување автобуски превоз согласно понуда од избран понудувач

3.	Стипендии за талентирани ученици од општинските основни училишта Реализатор: Општина Карпош
Опис на активности:	Доделување стипендии на талентирани ученици од 8 и 9 одделение од општинските основни училишта, жители на Општина Карпош за постигнати резултати од областа на науката, литературата, техниката, културата и уметноста на меѓународни, државни, градски и општински натпревари. Огласите за стипендии за талентирани ученици ќе се објави двапати во една календарска односно буџетска година во времетраење од по четири месеци (за дел од учебната 2021/2022 година и дел од учебната 2022/2023 година). Стипендиите се доделуваат во две категории, и тоа: -Прва категорија во висина од 3.000,00 денари, -Втора категорија во висина од 2.500,00 денари, врз основа на претходно утврдени критериуми. Изборот на стипендии го прави Комисија составена од членови на Советот на Општина Карпош, која ги вреднува освоените места и награди од натпреварите оджани во претходните две учебни години. На ученикот кој конкурирал за две стипендии во Општина Карпош (образование и спорт) и ги исполнил условите за добивање на двете стипендии, му се доделува стипендија по негов избор, врз основа на доставена изјава за која стипендија се одлучил.



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	Постапката по јавен оглас ќе се спроведе според претходно утврдени услови и критериуми.
Стратешки насоки и цели:	Целта е да се стимулира талентот на овие ученици, преку материјалната поддршка, за понатамошно надградување во областите каде покажуваат интерес и успеси.
Очекувани резултати:	-развивање и следење на талентот кај посебно надарените ученици; -учество на разни натпревари од областа на науката, техниката, културата и уметноста; -создавање вистински вредности и навики кај учениците
Целна група:	Редовни ученици од 8 мо и 9 то одделение во основните училишта во општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	1.000.000.00
Трошоци	Парични средства за учениците во времетраење од осум месеци во текот на календарската година.

4.	Награди за полуматуранти-првенци на генерација од општинските основни училишта Реализатор: Општина Карпош
Опис на активности:	Општина Карпош континуирано ги следи најдобрите ученици, ги мотивира и наградува. На крајот на учебната година најдобрите полуматуранти, првенци на генерација од основните училишта од општина Карпош се наградуваат парично.
Стратешки насоки и цели:	Целта е учениците да се наградат за нивниот успех и да се мотивираат за напредок во понатамошното образование.



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Очекувани резултати:	-поттик за учество на разни меѓународни, државни, градски и општински натпревари конкурси и изложби -создавање вистински вредности и навики кај учениците
Целна група:	10 ученици - првенци на генерација од десетте основни училишта во Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	120.000.00 денари
Трошоци:	Парични награди за првенци - полуматуранти : - 10 ученици по 10.000,00 ден (плус персонален данок)

5.	Финансиска поддршка и парична помош од областа на образованието Реализатор: Општина Карпош
Опис на активности:	Финансиска поддршка на проекти, едукации, доедукации, натпревари (државни и меѓународни) од областа, до 30.000,00 денари. За таа цел, Градоначалникот на Општина Карпош формира Комисија за еднократна парична помош. За проекти од областа на образованието за чија реализација е потребен износ над 30.000,00 денари, општината распишува Јавен оглас, по предходно добиена согласност од Советот на Општина Карпош. Право на аплицирање имаат физички лица жители на Општина Карпош, здруженија и правни лица регистрирани за дејности кои ја опфаќаат дејноста образование во сите области. Огласот временски не е ограничен и важи до исцрпување на финансиските средства, но проектите да бидат реализирани најдоцна до 31.12.2022 година.
Стратешки насоки и цели:	-Поддршка на проекти -Поттик за доедукација и усовршување -Мотивирање на жители од Општина Карпош за државни и меѓународни постигнувања



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Очекувани резултати:	Со финансиската помош што ја дава Општина Карпош се очекува подигнување на нивото за едукација и професионално усовршување, поголеми успеси на државно и меѓународно ниво и реализација на поддржаните проекти.
Целна група:	Физички лица, здруженија на граѓани, претпријатија, ученици и наставници од општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	200.000.00 денари
Трошоци:	Трошоци поврзани со проекти, едукација, доедукација, семинари, конференции и др.

6.	Поддршка на ученици за учество на меѓународни натпревари Реализатор: Општина Карпош
Опис на активности:	Во основните училишта во Општина Карпош има ученици со високи достигнувања во различни области. Покрај високите достигнувања на општинско, регионално и државно ниво, тие учествуваат и на меѓународни натпревари каде што понекогаш постигнуваат високи резултати. Ваквите резултати се од големо значење за промоција на учениците, училиштата и Општината Карпош
Стратешки насоки и цели:	Финансиска поддршка за учество на меѓународни натпревари како поттик за понатамошното образование на ученикот. Средствата што ќе се доделат ќе може да се користат за превоз, котизација и сместување на учениците. Износот што ќе се доделува на ученикот зависи од местото каде се одржува натпреварот (оддалеченост), висината на котизација, видот на сместувањето и др. видови обезбедени средства.



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Очекувани резултати:	Обезбедена финансиска поддршка за учество на меѓународни натпревари Поттик за понатамошна работа и вложување на учениците во општинските основни училишта од Општина Карпош
Целна група:	Ученици со високи достигнувања од различни области од општинските основни училишта во Општина Карпош.
Предвидена финансиска рамка:	150.000.00
Трошоци	Човечки ресурси, оперативни трошоци, директни трошоци.

7.	Награди за најдобро уреден еко-училишен двор Реализатор: Општина Карпош
Опис на активности:	Со цел подигање на свеста на учениците, родителите, наставниците за важноста на животната средина и рециклирањето, како модел за заштита на животната средина, училиштата ќе се натпреваруваат за најдобро уреден еко-училишен двор (катче или дел од дворот). Општина Карпош објавува Конкурс за најдобро уреден еко-училишен двор во текот на месец март/2022 година, а оценувањето ќе биде во текот на месец мај/2022 година. Оценувањето ќе го врши Комисија од 5 (пет) членови од Советот на Општина Карпош формирана од Градоначалникот од областа на животната средина, екологијата и образованието. Наградените училишта добиваат парична награда во висина од: 50.000 денари - прво место 30.000 денари – второ место 20.000 денари – трето место
Стратешки насоки и цели:	Финансиска поддршка за основните општински



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	училишта, подигање на еколошката свест , употреба на рециклирани материјали и нивно понатамошно користење и реупотреба
Очекувани резултати:	Поттикната мотивираност и креативност за создавање на здрава средина за учење и развој и развивање на еколошката свест на сите чинители во воспитно-образовниот процес
Целна група:	Основни општински училишта од Општина Карпош Ученици, родители и наставници од основните општински училишта на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	100.000.00
Трошоци	Човечки ресурси, оперативни трошоци, директни трошоци.
ВКУПНО:	9.470.000,00

Вкупна предвидена финансиска рамка: 9.470.000 ,00

III. Финансирање

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 9.470.000.000,00 денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2022 година.

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно потребите ќе се појават во текот на 2022 година, ќе бидат предвидени дополнителни финансиски



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

IV. Завршни одредби

Одделението за образование со Секторите за Финансии и Јавни набавки ќе изработат динамички план со финансиски и временски рамки за полесно имплементирање и следење на реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма. Покренувањето на нови иницијативи, како и давање мислења и предлози заради остварување на целите на Програмата може да биде дел од било кој Сектор на Општината во непосредна соработка со Секретарот и Градоначалникот.

Број: 09-8585/16
Датум: 29.12.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош во областа на Сектор за поддршка на Градоначалник, Одделение за заштита и спасување на граѓани и материјални добра за 2022 година

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на Сектор за поддршка на Градоначалник, Одделение за заштита и спасување на граѓани и материјални добра за 2022 година, донесена на третата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 29 декември 2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/15
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 22, став 1, точка 10; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на третата седница, одржана на 29 декември 2021 година, донесе

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Карпош во областа на Сектор за поддршка на Градоначалник,
Одделение за заштита и спасување на граѓани и материјални добра за 2022 година

I. Развојни приоритети и цели

Општина Карпош настојувајќи да одржи чекор за намалување на ризиците од несреќи, обезбедува услови за мирен и безбеден живот на своите граѓани.

II. Проектни активности

1.	
Опис на активности:	Редовен сервис, одржување на прототив пожарни апарати и хидранти во Општината и урбаните и месните зедници, основните училишта и детските градинки.
Стратешки насоки и цели:	Безбедност на вработените, учениците децата во детските градинки од аспект на заштита од пожари
Очекувани резултати:	Перманентно одржување на апаратите и хидранската мрежа за квалитетно и успешно справување во случај на појава на пожар.



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Целна група:	Општината, урбаните и месните зедници, основните училишта и детските градинки.
Предвидена финансиска рамка:	150.000,00 денари

2.	
Опис на активности:	Редовна дезинсекција, дезинфекција и дератизација на шахти на подрачјето на општината, како и поставување репелент против змии на објектите во сопственост на општината како и во основните училишта и детските градинки
Стратешки насоки и цели:	Квалитетно живеење на граѓаните во безбедна и сигурна човековата околина.
Очекувани резултати:	Ефикасно уништување на штетни глодари и предизвикувачи на заразни болести.
Целна група:	Подрачјето на општината, на објектите во сопственост на општината како и во основните училишта и детските градинки
Предвидена финансиска рамка:	900.000,00 денари

3.	
Опис на активности:	Испитување и одржување на громобранското и заштитно заземјување, испитување на отпор на



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	заштитно заземјување на ниско напонска електрична инсталација, испитување на отпор на изолација на нисконапонска електрична инсталација во општината, урбаните и месните зедници, основните училишта и детските градинки;
Стратешки насоки и цели:	Безбедност на вработените, учениците децата во детските градинки од аспект на заштита од атмосферски празнења и појава на пожар.
Очекувани резултати:	Квалитетно одржување на системите за громобранско и заштитно заземјување и отпор на изолација .
Целна група:	Објектите во сопственост на општината како и во основните училишта и детските градинки.
Предвидена финансиска рамка:	360.000,00 денари

4.	
Опис на активности:	Одржување во исправна состојба на оцаците, димоводните уреди, и котли за парно греење во објектите на основните училишта .
Стратешки насоки и цели:	Безбедност на вработените, учениците децата во детските градинки од аспект на заштита од пожари
Очекувани резултати:	Заштита од појава на пожар .
Целна група:	Објекти на општината и О.У.Аврам Писевски .



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Предвидена финансиска рамка:	50.000,00 денари

5.	
Опис на активности:	Во согласно со членот 21, став 3 и членот 51 став 1, алинеја 3 од Законот за пожарникарство, („Службен весник на РМ“ бр.67/04), уредено е дека, Општините и Градот Скопје, односно општините во Градот Скопје, надлежни се да обезбедат простор и финансиски средства за тековна активност на доброволната противпожарна организација на својата територија како единствениот извор за нивно финансирање. Во Буџетот на Општината за 2020 година потребно е да се планираат финансиски средства за доброволни противпожарни организации кои што дејствуваат на подрачјето на Општина Карпош. Оваа активност ќе се реализира по пат на јавен повик. Изборот ќе се утврди од комисија формирана од страна на градоначалникот на Општина Карпош. Доброволните противпожарни друштва треба да доставт барање до општината со програми и активности за реализација за претходна година.
Стратешки насоки и цели:	Помагање со финансиски средства на доброволни противпожарни организации за вклопување во системот на противпожарна заштита.
Очекувани резултати:	Спроведување на превентивни мерки кои ќе ја подигнат свеста на граѓаните од аспект на



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	противпожарна заштита и учество во противпожарна заштита.
Целна група:	Доброволни противпожарни друштва
Предвидена финансиска рамка:	50.000,00

6.

Опис на активноста	Процена на штети од природни непогоди и други несреќи на движен и недвижен имот.
Стратешки цели	Навремено проценка на штети
Целна група	Недвижен и подвижен имот на граѓани и институции ,како и имотот на општината
Предвидени финансиски средства	300.000,00

Покрај наведените мерки и активности Одделението за заштита и спасување на граѓани и материјални добра при Секторот за поддршка на градоначалникот, во текот на 2022година ќе реализира и повеќе други конкретни активности од кои треба да бидат споменати:

- Редовно ажурирање на сите оперативни планови за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи;
- Редовно годишно ажурирање на мерките за приправност;
- Редовна изработка на известувања до граѓаните со насоки за однесување и превентивни мерки во летниот период од аспект на заштита од пожар;



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Евентуално спроведување на активности што не можат однапред да се предвидат, а што се од интерес за заштита на граѓаните и материјалните добра.

Вкупна предвидена финансиски средства 1.810.000,00 денари

III. Финансирање

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од **1.810.000,00** денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2022 година. За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно потребите ќе се појават во текот на 2022 година, ќе бидат предвидени дополнителни финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош.

IV. Завршни одредби

Сектор за поддршка на градоначалник, Одделение за заштита и спасување на граѓани и материјални добра со Секторите за Финансии и Јавни набавки ќе изработат динамички план со финансиски и временски рамки за полесно имплементирање и следење на реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма. Покренувањето на нови иницијативи, како и давање мислења и предлози заради остварување на целите на Програмата може да биде дел од било кој Сектор на Општината во непосредна соработка со Секретарот и Градоначалникот. 2022 г. Скопје

Број: 09-8585/17
Датум 29.12.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување Програма за активностите на Општина Карпош
во областа на информатичката технологија за 2022 година

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на информатичката технологија за 2022 година, донесена на третата седница, одржана на 29 декември 2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/16
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на третата седница, одржана на 29 декември 2021 година, донесе

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Карпош
во областа на информатичката технологија за 2022 година

Информатичкиот свет е во постојан подем и претставува сервис на општеството без кој едноставно не можеме да функционираме. Општина Карпош е во тек со развојот на информатичката технологија и од година во година се развива со голема брзина користејќи ги алатките на информатичката технологија. Тимот на Општина Карпош е нераскинлив дел од функционирањето на општината, чија главна цел е овозможување на услови за беспрекорна работа на администрацијата и секако носејќи ја општината секогаш на едно високо ниво во комуникацијата со граѓаните со цел поквалитетна и поефикасна услуга. По детална анализа Одделението за информатичко-комуникациска инфраструктура и Одделението за географски информатички систем (ГИС) при Секторот за поддршка на Градоначалникот ја дефинираше Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на информатичката технологија за 2022 година.

I. Развојни приоритети и цели

Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на информатичката технологија за 2022 година ќе биде насочена кон повеќе области на делување:

- надградба на постоечките софтвер модули;
- современа надградба и обнова на постоечкиот хардвер и софтвер;
- тековно одржување на софтверот;
- надградба на Геоинформациониот систем;
- развој на повеќе информатички услуги и интеграција со постојните ИТ-системи за да се обезбеди осовременување на работата на администрацијата;



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

- обезбедување на електронска комуникација со граѓаните.

II. Проектни активности

1.	ОДРЖУВАЊЕ И НАДГРАДБА НА ИТ-СИСТЕМИ
Опис на активности:	Општина Карпош располага со повеќе ИТ-системи кои се неопходни за функционирањето на општината односно услугите кои се нудат на граѓаните. За непречено и современо функционирање на системите потребно е тековно одржување, како и надградба доколку е неопходна. Системи кои се имплементирани во општината и за кои е потребно тековно одржување и надградба се следните: - Електронско архивско и деловодно работење - ГИС (Геоинформационен систем)
Стратешки насоки и цели:	Со ефективно одржување и надградба на постоечките ИТ-системи квалитетот на услугите кои ги испорачува општинската администрација значително ќе се подобри како квантативно така и квалитативно.
Очекувани резултати:	Подобрување на услугите кои ги нуди општината
Целна група:	Вработени во Општината, правни и физички лица кои имаат потреба од услугите на општината.
Предвидена финансиска рамка:	1.400.000,00 денари



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

2.	НАБАВКИ НА ЛИЦЕНЦИ ЗА СЕРВЕРИ, ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ, АНТИВИРУСНИ ДЕФИНИЦИИ
Опис на активности:	Потреба од соодветни лиценци ќе се утврдува зависно од потребата за нови апликации кои нема да можат да ги искористат веќе постоечките конфигурации.
Целна група:	Сите сектори
Предвидена финансиска рамка:	600.000,00 денари

3.	ГОДИШНО ОДРЖУВАЊЕ НА СИТЕ ХАРДВЕРСКИ КОМПОНЕНТИ ВО ИТ-СИСТЕМОТ
Опис на активности:	Ќе се изврши попис и поделба на сите компоненти во групи и ќе се направат отворени договори за одржувања по однос на тие групи.
Целна група:	Сите вработени кои поседуваат компјутери или други електронски уреди во Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	1.000.000,00 денари



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

4.	НАБАВКА НА ХАРДВЕР И ХАРДВЕРСКИ КОМПОНЕНТИ ВО ИТ-СИСТЕМОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ
Опис на активности:	Набавка на хардвер и хардверски компоненти за потребите на вработените во Општина Карпош.
Целна група:	Сите вработени во Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	600.000 денари

5.	НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА СЛЕДЊЕ И ОБЈАВУВАЊЕ НА СЕДНИЦИТЕ И КОМИСИИТЕ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ ВО ЖИВО
Опис на активности:	Набавка на опрема за следење и објавување на седниците на Советот на Општина Карпош и седниците на Комисиите при Советот на Општина Карпош.
Целна група:	Жителите на Општина Карпош
Предвидена финансиска рамка:	500.000 денари

Вкупна предвидена финансиска рамка: 4.100.000.00 денари

III. Финансирање

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 4.100.000,00 денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2022 година.

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, ако и согласно потребите ќе се појават во текот на 2022 година, ќе бидат предвидени дополнителни финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош.



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

IV. Завршни одредби

Одделението за информатичко-комуникациска инфраструктура и Одделението за географски информациона систем (ГИС) при Секторот за поддршка на Градоначалникот со секторите за финансиски прашања и јавни набавки ќе изработат динамички план со финансиски и временски рамки за полесно имплементирање и следење на реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма. Покренувањето на нови иницијативи, како и давање мислења и предлози за ради остварување на целите на Програмата може да биде дел од кој било секторна Општината во непосредна соработка со Секретарот и Градоначалникот.

Број: 09-8585/18
Датум: 29.12.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош во областа на месната самоуправа за 2022 година

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на месната самоуправа за 2022 година, донесена на третата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 29 декември 2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/17
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 и член 62, во врска со дел XII Месна самоуправа, член 82 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на третата седница, одржана на 29 декември 2021 година, донесе

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Карпош во областа на месната самоуправа за 2022 година

I. Развојни приоритети и цели

Во Програмата се дефинираат повеќе приоритети поврзани со месната самоуправа, кои треба да придонесат за унапредување на истата и тоа:

- Поддршка и помош во организацијата на разни манифестации кои се организираат во урбаните, односно во месните заедници;

II. Проектни активности

A. Поддршка и помош во организацијата на разни манифестации кои се организираат во урбаните, односно месни заедници

	Прослава Св.Атанасиј во Општина Карпош
Опис на активностите	Финансиска и логистичка поддршка на прославите за верскиот празник Св.Атанасиј во урбаните заедници Влае 1, Пецо Божиновски – Кочо и



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	Злокуќани;
Стратешки насоки и цели	Почитување на верските празнувања, негување и продолжување на народните обичаи при верските празнувања. Дружење и непосредна комуникација на граѓаните од урбаните заедници и пошироко.
Очекувани резултати	Зачувување на традиционалните вредности и сплотување на жителите на урбаните и месни заедници и пошироко.
Целна група	Жителите на урбаните заедници Влае 1 и Злокуќани, Пецо Божиновски-Кочо
Предвидена финасиска рамка	Вкупна предвидена финансиска рамка 50.000,00 денари од кои: ("Влае 1" 20.000,00 денари, Пецо Божиновски – Кочо 20.000,00 денари и Злокуќани 10.000,00 денари)
Реализатор:	Општина Карпош

	Прослава на Богојавление-Водици во Општина Карпош
Опис на	Финансиска и логистичка поддршка на прославата за верскиот празник



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

активностите	Богојавление-Водици во урбаната заедница Нерези
Стратешки насоки и цели	Почитување на верските празнувања, негување и продолжување на народните обичаи при верските празнувања. Дружење и непосредна комуникација на граѓаните од Општината.
Очекувани резултати	Зачувување на традиционалните вредности и сплотување на жителите на урбаната заедница
Целна група	Жителите на урбаната заедница Нерези, и пошироко на целата територија на Општината.
Предвидена финасиска рамка	40.000,00 денари
Реализатор:	Општина Карпош



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	<i>Одбележување на Ромскиот празник „Ѓурѓовден, 9-ти мај“</i>
Опис на активности:	Манифестацијата „Ѓурѓовден“ се одржува традиционално по осми пат по повод најголемиот ромски празник Ѓурѓовден. 9 ти Мај е ден за излет и културно-забавни програма и заеднички ручек за граѓаните од Ромската популација на територијата на општина Карпош. Учество во забавниот дел од програмата земаат и учениците од ООУ „Аврам Писевски“.
Стратешки насоки и цели:	Почитување на традицијата, дружење и одбележување на денот за излет меѓу граѓаните.
Очекувани резултати:	-Намалување на социјалната изолираност -Поттикнување на младата популација за учество и посета на културни настани
Целна група:	Граѓани од Ромска популација
Предвидена финансиска рамка:	30.000.00 ден



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Реализатор:	Општина Карпош
-------------	----------------

	Прослава Св.Тројица во Општина Карпош
Опис на активностите	Финансиска и логистичка поддршка на прославата за верскиот празник Св.Тројца во месната заедница Бардовци;
Стратешки насоки и цели	Почитување на верските празнувања, негување и продолжување на народните обичаи при верските празнувања. Дружење и непосредна комуникација на граѓаните од месната заедница и пошироко .
Очекувани резултати	Зачувување на традиционалните вредности и сплотување на жителите на месната заедница и пошироко.
Целна група	Жителите на месната заедница Бардовци,и пошироко на целата територија на Општината.
Предвидена	30.000,00 денари



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

финасиска рамка	
Реализатор:	Општина Карпош

	<i>Прослава Ифтар во Општина Карпош</i>
Опис на активностите	Финансиска и логистичка поддршка на прославата за верскиот празник Ифтар во урбаната заедница Нерези;
Стратешки насоки и цели	Почитување на верските празнувања, негување и продолжување на народните обичаи при верските празнувања. Дружење и непосредна комуникација на граѓаните од урбаната заедница и пошироко.
Очекувани резултати	Зачувување на традиционалните вредности и сплотување на жителите на урбаната заедница и пошироко.
Реализатор	Жителите на урбаната заедница Нерези
Предвидена финасиска рамка	40.000,00 денари



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Реализатор:	Општина Карпош
--------------------	----------------

	<i>Прослава на Св.Сава во Општина Карпош</i>
Опис на активностите	Финансиска и логистичка поддршка на прославита за верскиот празник Св.Сава на целата територија на Општина Карпош , по Урбани и Месни заедници;
Стратешки насоки и цели	Почитување на верските празнувања, негување и продолжување на народните обичаи при верските празнувања. Дружење и непосредна комуникација на граѓаните од територијата на Општината, од сите урбани и месни заедници.
Очекувани резултати	Зачувување на традиционалните вредности и сплотување на жителите на урбаните и месни заедници
Целна група	Жителите на урбаните и месни заедници на територијата на Општина Карпош



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Предвидена финансиска рамка	20. 000,00 денари
Реализатор:	Општина Карпош

Вкупна предвидена финансиска рамка: 210.000,00 денари

III. Финансирање

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 210.000,00 денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2022 година.

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно потребите ќе се појават во текот на 2022 година ќе бидат предвидени дополнителни финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош.

IV. Завршни одредби

Одделението за месна самоуправа со Секторите за Финансии и Јавни набавки ќе изработат динамички план со финансиски и временски рамки за полесно имплементирање и следење на реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа програма. Покренувањето на нови иницијативи, како и давање мислења и предлози заради остварување на целите на Програмата може да биде дел од било кој Сектор на Општината во непосредна соработка со Секретарот и Градоначалникот.

Број: 09-8585/19
Датум 29.12.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош во областа на еднаквите можности меѓу жените и мажите во Општина Карпош за 2022 година

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина карпош во областа на еднаквите можности меѓу жените и мажите во Општина Карпош за 2022 година, донесена на третата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 29 декември 2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/18
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на третата седница, одржана на 29.12. 2021 година, донесе

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Карпош во областа на еднаквите можности меѓу жените и мажите во Општина Карпош за 2022 година

I. Развојни приоритети и цели

Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на еднаквите можности меѓу жените и мажите во општина Карпош за 2022 година предвидува неколку приоритетни области за унапредување и промовирање на концептот за еднакви можности меѓу жените и мажите во општина Карпош.

Приоритетни цели предвидени во Програмата се:

1. Одбележување на 8 Март;
2. Унапредување на здравјето на жената;
3. Превенција и советување за спречување на семејното насилство и помош на жртвите од семејно насилство



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

II. Проектни активности

1.	Одбележување на 8 Март
Опис на активности:	Одржување на трибина со жени кои со својата професија рушат стереотипи
Предлагач:	
Стратешки насоки и цели:	Елиминирање на половите разлики при избор на професијата
Очекувани резултати:	Да се покаже дека полот не е пречка во остварување на сопствените амбиции во поглед на професионалниот живот
Целна група:	Сите жители на Општина Карпош.
Предвидена финансиска рамка:	25.000 денари

2.	Унапредување на здравјето на жената
Опис на активности:	Одржување на трибини, советувајќи и работилници кои би се спровеле во месеци кога се одбележуваат денови на женски репродуктивно здравје и менструална хигиена
Предлагач:	Општината ќе спроведе јавен повик за избор на реализатор на проект од областа



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Стратешки насоки и цели:	Унапредување на здравјето на жените преку подигање на свеста за редовни лекарски контроли за превенција од болести кои ја погодуваат женската популација.
Очекувани резултати:	Унапредување на здравјето на жените преку подигање на свеста за редовни лекарски контроли за превенција од болести кои ја погодуваат женската популација. Иницијативи за законски измени и стратегии насочени кон подобрување на репродуктивното здравје кај жените
Целна група:	Жените од Општина Карпош.
Предвидена финансиска рамка:	100.000,00 денари за предавачи и печатен рекламен материјал.

3.	Превенција и советување за спречување на семејното насилство
Опис на активности:	Одржување на работилници за подигање на свеста за спречување на семејното насилство и насилството кај жените, изработка на локална стратегија за заштита и помош на жртвите од семејно насилство и насилство врз жените
Предлагач	Општината ќе спроведе јавен повик за избор на реализатор на проект од областа
Стратешки насоки и цели:	Подигање на свеста за постоење на семејното насилство и негово препознавање и помош на жртвите од семејно насилство. Спроведување на



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	законските регулативи и обврски на ЕЛС кои произлегуваат од Истанбулската конвенција
Очекувани резултати:	Подигање на свеста за постоење на семејното насилство во нашето опкружување; изнаоѓање на начин за откривање и препознавање на жртвите од семејно насилство, особено кај децата; укажување на законските регулативи за спречување на семејното насилство.
Целна група:	Жени и деца жртви на семејно насилство. Жртви на семејно насилство од целата држава
Предвидена финансиска рамка:	25.000,00 денари

Вкупна предвидена финансиска рамка: 150.000,00 денари

III. Финансирање

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 150.000,00 денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2022 година.

Програмата е отворена за изменување и дополнување во текот на целата година согласно потребите кои ќе се појават.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

IV. Завршни одредби

Координаторот за еднакви можности меѓу жените и мажите со Секторот за финансиски прашања и Секторот за јавни набавки ќе изработат динамички план со финансиски и временски рамки за полесно имплементирање и следење на реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма. Покренувањето на нови иницијативи, како и давање мислења и предлози заради остварување на целите на Програмата може да биде дел од кој било сектор на Општината во непосредна соработка со Секретарот и Градоначалникот на Општина Карпош.

Број: 09-8585/20
Датум 29.12.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на ПРОГРАМА за одбележување на 46-годишнината од формирањето на Општина Карпош

1. Се објавува Програмата за одбележување на 46-годишнината од формирањето на Општина Карпош, донесена на третата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 29 декември 2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/19
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.**



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на третата седница, одржана на 29.12.2021 година, донесе

ПРОГРАМА

за одбележување на 46-годишнината од формирањето на Општина Карпош

I I. Развојни приоритети и цели

Приоритетни цели предвидени во Програмата се:

1. Достојно одбележување на денот на формирање на Општина Карпош – 3 ноември и афирмација на општината;
2. Соработка со збратимените и пријателските општини.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

1.	
Опис на активности:	1.1 Пуштање во употреба на нови инфраструктурни објекти на подрачјето на општина Карпош. 1.2 Организирање на трибина, дебата или тркалезна маса на актуелна тема. 1.3 Културно-забавни активности: – организирање на музички концерт; – изложба на слики – изложба на фотографии, и – изложба на акварели. 1.4 Спортски активности: – организирање на спортски натпревари; – ревијален натпревар во кошарка со екипи од збратимените општини; – промоција на талентираниите спортисти, и – училишни спортски игри. 1.5 Манифестации што ќе се организираат од основните училишта во општина Карпош. 1.6 Хуманитарна акција „Да бидеме хумани за нашите соседи“ (собирање на хуманитарна помош за најзагрозените семејства на територијата на општина Карпош); – цветен собир – цветно дефиле; – литературен конкурс; – квиз; – изложба од конкурсот за најдобра фотографија на учениците од основните училишта, и – доделување на стипендии за талентирани ученици од основното образование на подрачјето на општина Карпош. 1.7 Крводарителска акција.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	1.8 Свечена академија – протоколарен дел, и – доделување на плакети за заслужни граѓани на општина Карпош. 1.9 Организирани содржини од туристички, културен и забавен карактер за гостите од збратимените и пријателските општини: Општина Тиват – Црна Гора, Општина Нови Београд, Општина Сремски Карловци, Општина Врњачка Бања – Република Србија, Општина Тријадица – Република Бугарија, Општина Стари Град – Сараево, Општина Травник – Босна и Херцеговина, Флори-сур-Орн (Долна Нормандија) – Франција и Лапта, турска република север Кипар
Стратешки насоки и цели:	Достојно одбележување на годишнината од формирањето на Општина Карпош, како и промоција на можностите и резултатите пред домашни гости и гости од странство.
Очекувани резултати:	– Афирмација на општината, размена на искуства помеѓу општина Карпош и збратимените и пријателските општини; – Презентација на општина Карпош преку разновидни манифестации и настани.
Целна група:	Граѓани на општина Карпош и збратимени и пријателски општини.
Предвидена финансиска рамка:	1.000.000,00 денари



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

II. Проектни активности

III. Финансирање

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од 1.000.000,00 денари е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2022 година.

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно со потребите ќе се појават во текот на 2022 година, ќе бидат предвидени дополнителни финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош.

IV. Завршни одредби

Секторот за поддршка на Градоначалникот, со Секторот за финансиски прашања и Секторот за јавни набавки ќе изработат динамички план со финансиски и временски рамки за полесно имплементирање и следење на реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма. Покренувањето на нови иницијативи, како и давање мислења и предлози заради остварување на целите на Програмата може да биде дел од кој било сектор на Општината во непосредна соработка со Секретарот и Градоначалникот.

Број: 09-8585/21
Датум 29.12.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програма за активностите на Општина Карпош во областа на односи со јавност за 2022 година

1. Се објавува Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на односи со јавност за 2022 година, донесена на третата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 29 декември 2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/20
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.**



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на третата седница, одржана на 29.12.2021 година, донесе

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Карпош во областа на односи со јавност за 2022 година

I. Развојни приоритети и цели

Програмата дефинира повеќе приоритетни активности од областа на комуникациите, поточно односите со јавност на локалната самоуправа со целните публики: граѓаните на Карпош како општа јавност, и сите сегментирани јавности: медиумите, институциите, НВО-ата и останатите заинтересирани страни:

- Транспаретно и секојдневно информирање на граѓаните за работењето на Општината
- Подобрување на двонасочната комуникација преку сеопфатност, квалитет и користење на сите современи алатки и постојни канали на комуникација. За оставување на таа цел неопходни се неколку активности кои ќе бидат финансирани од Буџетот на Општината.
- Вклучување на сегментираните и општатата јавност во решавањето на проблеми и креирање на политики преку воведување на онлајн апликации кои придонесуваат кон активно и партиципативно граѓанство
- Креирање на дата база која овозможува поставување на краткорочни и долгорочни комуникациски стратегии



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

1.	- Обезбедување транспарентност на работата на општинските сектори преку со закон пропишани обврски (огласување во дневен весник на македонски и на јазик различен од македонскиот)
	1. ^a Обезбедување транспарентност на работата на општинските сектори преку, со закон пропишани обврски (огласување и сл.) во прв дневен весник на македонски јазик.
	1. ^b Обезбедување транспарентност на работата на општинските сектори преку, со закон пропишани обврски (огласување и сл.) во втор дневен весник на македонски јазик.
	1. ^b Обезбедување транспарентност на работата на општинските сектори преку, со закон пропишани обврски (огласување и сл.) во дневен весник на јазик различен од македонскиот.
2.	-Изработка на press clipping како неопходна дата база во креирање на комуникациска стратегија (од аутсорсинг компанија)
3.	Општински магазин „Карпош ИН“
4.	-Снимање на видео прилози
5.	Дневно ажурирање на веб страницата на Општината
6.	Соработка со информативна агенција, за најавување настани значајни за Општина Карпош
7.	Сервисирање на видео и фотоопрема
8.	Одржување на веб страната на Општина Карпош, хостинг и domeјн

II. Проектни активности



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

ТРАНСПАРЕНТНО И СЕКОЈДНЕВНО ИНФОРМИРАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНАТА

1.	Обезбедување транспарентност на работата на општинските сектори преку, со закон пропишани обврски (огласување и сл.)
Опис на активности:	Општината врши континуиран или периодичен закуп на простор во традиционалните (печат, телевизија, радио) и современи медиуми (портали или социјални мрежи) согласно одредбите на различни предметни закони за огласување: (пр. Закон за урбанизам и урбанистичко планирање, Закон за легализација на бесправно изградени објекти, Закон за јавни набавки и сл.).
Стратешки насоки и цели:	✓ Освен транспарентноста како етичка и законска обврска во комуникацијата на локалната власт со засегнатите публики, по силата на неколку различни предметни закони, од различни сфери на работење на секторите, Општината е должна да ги информира граѓаните за одредени свои производи (одлуки, решенија, конкурси) и услуги кои таа ги нуди. ✓ Некои закони предвидуваа огласување во повеќе медиуми (на македонски јазик) некои и на јазик, различен од македонскиот. ✓ На овој начин се постигнува поголема видливост и отчетност на локалната самоуправа за работи кои се од директен или индиректен интерес за граѓаните на



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	Карпош, како и за начинот на трошење на буџетските средства, алиментирани од граѓаните на Карпош.
Очекувани резултати:	Подобрување на двонасочната комуникација во сеопфатност, квалитет и користење на сите современи канали на комуникација, но и поголема и благовремена информираност и партиципативност на граѓаните во општинските услуги.
Целна група:	Граѓаните на Карпош, инвеститори, медиуми, ученици и спортисти
Предвидена финансиска рамка:	1.000.000,00 денари
Реализатор:	Општина Карпош
Трошоци:	- За огласување по сите основи
1. ⁶	Обезбедување транспарентност на работата на општинските сектори преку, со закон пропишани обврски (огласување и сл.) во втор весник на македонски јазик
	Општината врши континуиран или периодичен закуп на простор во традиционалните (печат, телевизија, радио) и современи медиуми (портали или социјални мрежи) согласно одредбите на различни предметни закони за огласување: (пр. Закон за урбанизам и урбанистичко планирање, Закон за легализација на бесправно изградени објекти, Закон за јавни набавки и сл) .
	✓ Освен транспарентноста како етичка и законска обврска во комуникацијата на локалната власт со засегнатите публики, по силата на неколку различни предметни закони, од различни сфери на работење на



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	секторите, Општината е должна да ги информира граѓаните за одредени свои производи (одлуки, решенија, конкурси) и услуги кои таа ги нуди. ✓ Некои закони предвидуваа огласување во повеќе медиуми (на македонски јазик) некои и на јазик, различен од македонскиот. ✓ Според некои предметни закони огласувањето мора да оди во два дневни весници на македонски јазик, што упатува на дополнително обезбедување простор и средства во уште еден, нов, дневен весник за огласување на соопштенија и информации за потребите на Општина Карпош. ✓ На овој начин се постигнува поголема видливост и отчетност на локалната самоуправа за работи кои се од директен или индиректен интерес за граѓаните на Карпош, како и за начинот на трошење на буџетските средства, алиментирани од граѓаните на Карпош.
Предвидена финансиска рамка:	500.000,00 денари
Реализатор:	Општина Карпош
Трошоци:	- За огласување по сите основи
1. ^в	Обезбедување транспарентност на работата на општинските сектори преку, со закон пропишани обврски (огласување и сл.) во дневен весник на јазик различен од македонскиот.

Општината врши континуиран или периодичен



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	закуп на простор во традиционалните (печат, телевизија, радио) и современи медиуми (портали или социјални мрежи)согласно одредбите на различни предметни закони за огласување: (пр. Закон за урбанизам и урбанистичко планирање, Закон за легализација на бесправно изградени објекти, Закон за јавни набавки и сл) .
	✓ Освен транспарентноста како етичка и законска обврска во комуникацијата на локалната власт со засегнатите публики, по силата на неколку различни предметни закони, од различни сфери на работење на секторите, Општината е должна да ги информира граѓаните за одредени свои производи (одлуки, решенија, конкурси) и услуги кои таа ги нуди. ✓ Некои закони предвидуваа огласување во повеќе медиуми (на македонски јазик) некои и на јазик, различен од македонскиот. ✓ Според некои предметни закони огласувањето мора да оди во два дневни весници на македонски јазик, што упатува на дополнително обезбедување простор и средства во уште еден, нов, дневен весник за огласување на соопштенија и информации за потребите на Општина Карпош. ✓ На овој начин се постигнува поголема видливост и отчетност на локалната самоуправа за работи кои се од директен или индиректен интерес за граѓаните на Карпош, како и за начинот на трошење на буџетските средства, алиментирани од



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	граѓаните на Карпош.
	500.000,00 денари
	Општина Карпош
	- За огласување по сите основи

2.	-Изработка на press clipping како неопходна дата база во креирање на комуникациска стратегија (од аутсорсинг компанија)
Опис на активности:	Општината има потреба од темелно и контролирано следење на медиумската перцепција и начинот на известување на традиционалните и електронските медиуми за активностите и работењето на локалната власт преку некоја big data платформа. Најчесто користена и најпристапна е press clippingot, која ја изработуваат специјализирани аутсорсинг компании
Стратешки насоки и цели:	✓ Добивање на правовремени (најбрзи) квантитативни и квалитативни сознанија за медиумската перцепција за работата на Општината, Советот и градоначалникот ✓ Креирање или прилагодување на комуникациската стратегија соодветно на дневната, месечна анализа на текстови ✓ Добивање на реална слика и насочување на комуникациите кон највлијателните (opinion makers)креатори на мислење во јавноста
Очекувани резултати:	✓ Брзо и правилно насочување на комуникациите



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

	✓ Промени во комуникациите во „од“ ✓ Подобрена слика и медиумска перцепција за Општината и индиректно на општата јавност
Целна група:	Медиуми, граѓани
Предвидена финансиска рамка:	300.000,00 денари
Реализатор:	Општина Карпош
Трошоци:	-

3.	Општински магазин „Карпош ИН“
Опис на активности:	Општината во континуитет издава општинско информативно гласило-магазин (Ребрендиран „Карпош ИН“) кое бесплатно се доставува во 20.000 примероци, преку урбаните и месните заедници до сите семејства во Карпош.
Стратешки насоки и цели:	- Целта е информирање и афирмација на активностите на општината на најнепосреден начин преку традиционален печатен медиум. - Со новинарски пристап и отвореност на магазинот за позначајни сегменти од животот на Карпош да постигнеме и парципативност на граѓаните (посебно на младата популација преку постигнувања во спортот, културата, но и на бизнис заедницата) Ја зголемуваме транспарентноста и позитивниот имиџ на Општината
Очекувани резултати:	✓ Позитивен одиум кај сите целни публики ✓ Поголема транспарентност за работата ✓ Зголемување на рејтингот на локалната самоуправа, но и вклученост на граѓаните во креирање на севкупниот имиџ ✓ Информираност и транспарентност за работењето



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Целна група:	Сите граѓани, од училишна возраст до трето доба
Предвидена финансиска рамка:	4.000.000,00 денари
Реализатор:	Општина Карпош
Трошоци:	Печатење на Карпош Ин

4.	-Снимање на видео прилози
Опис на активности:	Општината „поседува“ тим од телевизиски новинари, камерман и монтажер кои активно ги следат сите настани во Општината. За таа цел изготвуваат видео прилози кои се ставаат на youtube каналот на Општина Карпош.
Стратешки насоки и цели:	Целта од креирање на сопствени видео прилози е првенствено информативна. Видео записите и општинскиот јутјуб канал од комуникациски аспект има посилна моќ и пристапност до публиката/граѓаните. Поголемата гледаност и автентичен приказ од случувањата ја зголемува и афирмацијата на работата на локалната самоуправа.
Очекувани резултати:	Поголема информираност и афирмација на граѓаните за активностите кои се преземаат и извршуваат со нивните средства како алиментатори на општинскиот буџет.
Целна група:	Општата јавност и сите граѓани на Карпош, од сите возрасти.
Предвидена финансиска рамка:	Нема дополнителни трошоци за Буџетот затоа што тимот е ангажиран со привремено вработување и се емитува на бесплатен канал
Реализатор:	
Трошоци:	Нема



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

ТРАНСПАРЕТНО И СЕКОЈДНЕВНО ИНФОРМИРАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНАТА

5.	Дневно ажурирање на веб страницата на Општината
Опис на активности:	Како еден од клучните комуникациски канали/медиум на Општината е веб порталот, односно интернетстраницата www.karpos.gov.mk . Таа, меѓудругото, функционира и како дневен портал, со постојано апдејтирање на најновите вести, настани и активности на локалната самоуправа.
Стратешки насоки и цели:	Благовремено известување на јавноста
Очекувани резултати:	Подобрување и благовремено најавување на општинските настани
Целна група:	Граѓани, медиуми, НВО, институции
Реализатор:	Одделението за односи со јавност во соработка со сите сектори и одделенија
Предвидена финансиска рамка :	Нема

ТРАНСПАРЕТНО И СЕКОЈДНЕВНО ИНФОРМИРАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНАТА

6.	Соработка со информативна агенција, за најавување настани значајни за Општина Карпош
Опис на активности:	Општината има потреба од соработка со информативна агенција која е најбрз и сеопфатен информатор на сите останати медиуми, како и информативен сервис



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Стратешки насоки и цели:	Благовременно известување на јавноста
Очекувани резултати:	Подобрување и благовремено најавување на општинските настани
Целна група:	Граѓани, медиуми, НВО, институции
Реализатор:	Специјализирана информативна агенција
Предвидена финансиска рамка :	35.000,00 денари

7.	Сервисирање на видео и фотоопрема
Опис на активности:	За потребите на Општина Карпош се продуцираат информативни видео записи и галерии фотографии кои се пласираат на интернет страницата, на социјалните мрежи, во месечниот магазин , како и до сите медиуми
Стратешки насоки и цели:	Побогато и илустративно информирање на јавноста
Очекувани резултати:	Поголема отчетност и подобар рејтинг на Општината
Целна група:	
Реализатор:	Општина Карпош-тим од Одделението за односи со јавност
Предвидена финансиска рамка:	130.000,00 денари
Трошоци:	Поправка на камера и фотоапарат

8.	Одржување на веб страната на Општина Карпош, хостинг и domeјн
Опис на активности:	За потребите на Општина Карпош потребно е да се обезбеди континуирана поддршка и одржување на веб страната на Општина Карпош, хостинг и domeјн
Стратешки насоки и цели:	Стабилно илустративно информирање на јавноста
Очекувани резултати:	Поголема отчетност и подобар рејтинг на Општината



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Целна група:	
Реализатор:	Аутсорсинг изведувач преку јавна набавка
Предвидена финансиска рамка:	30.000,00 денари

Вкупна предвидена финансиска рамка: 6.495.000 денари

III. Финансирање

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма во износ од **6.495.000 денари** е предвидено со Буџетот на Општина Карпош за 2022 година.

За активностите од областа што ги опфаќа Програмата, а кои согласно потребите ќе се појават во текот на 2022 година, ќе бидат предвидени дополнителни финансиски средства од Буџетот на Општина Карпош.

IV. Завршни одредби

Одделението за односи со јавност со Секторите за Финансии и Јавни набавки ќе изработат динамички план со финансиски и временски рамки за полесно имплементирање и следење на реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма. Покренувањето на нови иницијативи, како и давање мислења и предлози заради остварување на целите на Програмата може да биде дел од било кој сектор на Општината во непосредна соработка со Секретарот и Градоначалникот.

Број: 09-8585/22
Датум 29.12.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување Буџет на Општина Карпош за 2022 година

1. Се објавува Буџетот на Општина Карпош за 2022 година, донесен на третата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 29 декември 2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/21
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија бр. 5/2002), и член 22 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04; 96/04; 67/07; 156/09; 47/11; 192/15; 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.244/19; 53/21, 77/21 и 150/21), Советот на Општина Карпош на третата седница, одржана на 29 декември 2021 година, донесе

БУЏЕТ
на Општина Карпош за 2022 година

1. Општ дел

Член 1

Буџетот на Општина Карпош за 2022 година

-Вкупни приходи 1.030.547.000 денари

Даночни приходи	431.945.000 денари
Неданочни приходи	63.653.000 денари
Трансфери	516.199.000 денари
Капитални приходи	11.750.000 денари
Домашно задолжување	7.000.000 денари

-Вкупо расходи 1.030.547.000 денари

Утврдни намени	1.030.437.000 денари
Резрви	110.000 денари

Член 2

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува:

B I L A N S N A P R I H O D I

N i v o n a: P O T S T A V K A

		1.261.693.000	485.263.000	55.573.000	432.441.000	50.270.000	7.000.000	1.030.547.000
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhoden buxet	B U X E T 2022					
			Buxet	Prihodi od samo finan. aktivnosti	Prihodi od dotaciji	Prihodi od donaciji	Prihodi od kredit i	Vkupni prihodi
71	DANO^NI PRIHODI	628.470.000	431.945.000	0	0	0	0	431.945.000
711	Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki	20.860.000	17.835.000	0	0	0	0	17.835.000
711111	Danok na plati na vraboteni lica kaj korisnicite i edinkite korisnici na sredstva od buxetot na rm, edinicite na lokalnata samouprava i gradot skopje i fondovite osnovani so zakon	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
711112	Danok na plati na vraboteni lica vo trgovski dru{tva, javni pretprijatija, kaj trgovci i kaj drugi pravni i fizi~ki lica {to vr{at dejnost koi ne se korisnici i edinki korisnici na buxetot	11.000.000	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000
711114	Danok na plati ostvareni vo stranstvo	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
711133	Danok na dohod od fizi~ki lica koi se zanimavaat so zanaet~iska dejnost	5.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
711139	Danok na dohod na Prihodi od zanaet~iska dejnost spored pau{alno utvrden neto prihod	600.000	575.000	0	0	0	0	575.000
711140	Kamata za nenavremeno pla}awe na personalen Danok na dohod od zanaet~iska dejnost	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000
713	Danoci na imot	197.900.000	199.400.000	0	0	0	0	199.400.000
713111	Danok na imot od fizicki lica	48.000.000	48.000.000	0	0	0	0	48.000.000
713112	Danok na imot po povioka stopka	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
713113	Danok na imot od pravni lica	16.200.000	16.200.000	0	0	0	0	16.200.000
713114	Danok na imot od fizicki lica naplaten po prisilen pat	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
713211	Danok na nasledstvo i podarok	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
713311	Danok na promet na nedvi`nosti	61.000.000	62.000.000	0	0	0	0	62.000.000
713312	Danok na promet na nedvi`nosti po povioka stopka	61.000.000	62.000.000	0	0	0	0	62.000.000
713512	Kamata za nenavremeno pla}awe na Danokot na imot	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
717	Danoci na speci f i~ni usluzi	409.210.000	214.210.000	0	0	0	0	214.210.000
717111	Komunalna Taksa za privremen prestop	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
717112	Komunalna Taksa za istaknuvawe na firma, odnosno naziv na delovna prostorija	8.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
717115	Komunalna Taksa za koristewe na ulici so patni~ki, tovarni, motorni vozila, avtobusi, specijalni vozila i motorcikli, {to se pla}a pri registracija na vozilata	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
717116	Komunalna Taksa za koristewe i odr`uvawe na javno osvetlenie	47.000.000	47.000.000	0	0	0	0	47.000.000
717129	Drugi komunalni Taksi	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000
717131	Komunalna Taksa za koristewe na prostorot pred delovni prostor i i za vr{ewe na dejnost	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
717136	Komunalna Taksa za koristewe na prostorot za parkirawe na motorni vozila	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000

B I L A N S N A P R I H O D I

N i v o n a: P O T S T A V K A

		1.261.693.000	485.263.000	55.573.000	432.441.000	50.270.000	7.000.000	1.030.547.000
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodan buxet	B U X E T 2022					
			Buxet	Prihodi od samo finan. aktivnosti	Prihodi od dotaciji	Prihodi od donaciji	Prihodi od kredit i	Vkupni prihodi
717137	Nadomest za ureduvawe na grade`no zemji { te	343.000.000	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000
717140	Kamata za nenavremeno pla}awe na komunalni Taksi koi se prihod na els	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
718	Taksi na kor istewe ili dozvoli za vr {ewe na dejnost	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
718134	Nadomest za upravuvawe so otpad na op { tinata, odnosno gradot skopje	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
72	NEDANO^NI PRIHODI	64.018.000	8.080.000	55.573.000	0	0	0	63.653.000
722	Globi, sudski i administrativni taksi	2.580.000	2.080.000	0	0	0	0	2.080.000
722315	Administrativni Taksi koi se pla}aat za spisite i dejstvijata kaj organite na op { tinata	2.500.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
722316	Drugi lokalni Taksi	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000
723	Taksi i nadomestoci	58.129.000	3.000.000	55.344.000	0	0	0	58.344.000
723111	celodnevna i pret {kolska gri`a	43.797.000	0	43.592.000	0	0	0	43.592.000
723116	Nadomestoci za obroci vo u~eni~ki i studentski domovi, u~ili { ta, gradinki i drugi institucii	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
723119	Drugi pomo {ni aktivnosti vo obrazovaniето	491.000	0	404.000	0	0	0	404.000
723911	Zakupnina od objekti	12.841.000	3.000.000	10.348.000	0	0	0	13.348.000
723914	Prihodi od zakupnina na op { tinski imot	0	0	0	0	0	0	0
725	Drugi nedano~ni prihodi	3.309.000	3.000.000	229.000	0	0	0	3.229.000
725922	Prihodi od osiguruvawe na imot	150.000	0	110.000	0	0	0	110.000
725939	Ostanati nedano~ni Prihodi	3.159.000	3.000.000	119.000	0	0	0	3.119.000
73	KAPITALNI PRIHODI	16.300.000	11.750.000	0	0	0	0	11.750.000
733	Proda`ba na zemji [ te i nematerijalni vlo`uvawa	16.300.000	11.750.000	0	0	0	0	11.750.000
733111	Prihodi od proda`ba na neizgradeno grade`no zamji { te vo sopstvenost na republika makedonija	10.000.000	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
733115	Prihodi od zakup na zemjodelsko zemji { te vo sopstvenost na dr`avata	100.000	50.000	0	0	0	0	50.000
733120	Nadomest za koncesii za eksploatacija na mineralni surovini (po osnova na eksploatirana mineralna surovina)	1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000
733131	Prihodi od Nadomest za dolgotraen zakup i vremen zakup na grade`no zemji { te	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
733132	Prihodi na els ostvareni pri otu}uvawe i zakup na grade`no zemji { te sopstvenost na rm	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
733144	Nadomest za utvrduvanje na praven status na bespravno izgradeni objekti	5.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
733147	Nadomest za koncesii za kor istewe na voda za proizvodstvo na elektri~na energija	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
74	TRANSFERI I DONACII	535.805.000	33.488.000	0	432.441.000	50.270.000	0	516.199.000

B I L A N S N A P R I H O D I

Nivo na: POTSTAVKA

		1.261.693.000	485.263.000	55.573.000	432.441.000	50.270.000	7.000.000	1.030.547.000
Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodan buxet	B U X E T O					Vkupni prihodi
			Buxet	Prihodi od samo finan. aktivnosti	Prihodi od dotacii	Prihodi od donacii	Prihodi od kredit i	
741	Transferi od drugi nivoa na vlast	480.273.000	33.488.000	0	432.441.000	0	0	465.929.000
741111	Tekovni transferi od drugi nivoa na vlast	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
741112	Transferi od buxetot na rm	0	0	0	0	0	0	0
741113	Transferi od buxetite na fondovite	5.238.000	5.238.000	0	0	0	0	5.238.000
741114	Prenesen vi{ok na Prihodi od prethodnata godina	23.415.000	0	0	0	0	0	0
741115	Dotacii na op{tinata, od Prihodi od ddv	16.848.000	18.250.000	0	0	0	0	18.250.000
741120	Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni	419.772.000	0	0	432.441.000	0	0	432.441.000
741211	Kapitalni transferi od drugi nivoa na vlast	5.000.000	0	0	0	0	0	0
742	Donacii od stranstvo	55.532.000	0	0	0	50.270.000	0	50.270.000
742111	Prihodi od obedinetite nacii	81.000	0	0	0	0	0	0
742119	Drugi op{tii tekovni donacii	55.451.000	0	0	0	50.270.000	0	50.270.000
75	DOMA { NO ZADOL@UVAWE	17.100.000	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
754	Drugo doma { no zado l `uvawe	17.100.000	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
754111	Drugi doma {ni zado l `uvawa	17.100.000	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.261.693.000	485.263.000	55.573.000	432.441.000	50.270.000	7.000.000	1.030.547.000
Potprogram Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	Vkupni rashodi
A00	SOVET NA OP{TINA	43.390.000	42.250.000	0	0	0	0	42.250.000
40	PLATI I NADOMESTOCI	6.050.000	6.150.000	0	0	0	0	6.150.000
401	Osnovni plati	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000
	401320 Personalni danok na dohod od nadomestoci	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000
404	Nadomestoci	5.600.000	5.700.000	0	0	0	0	5.700.000
	404150 Drugi nadomestoci	5.600.000	5.700.000	0	0	0	0	5.700.000
41	REZERVE I NEDEFINIRANI RASHODI	100.000	60.000	0	0	0	0	60.000
412	Postojana rezerva (nepredvidljivi rashodi)	50.000	30.000	0	0	0	0	30.000
	412110 Postojana rezerva (nepredvidljivi rashodi)	50.000	30.000	0	0	0	0	30.000
413	Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)	50.000	30.000	0	0	0	0	30.000
	413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)	50.000	30.000	0	0	0	0	30.000
42	STOKI I USLUGI	540.000	540.000	0	0	0	0	540.000
420	Patni i dnevni rashodi	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
	420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
	420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnic)	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
	420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
	420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
421	Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
	421320 Telefon i telefaks	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
426	Drugi tekovni rashodi	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	426210 Rashodi za reprezentacija	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	426990 Drugi operativni rashodi	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
45	KAMATNI PLA}AWA	6.000.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
452	Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori	6.000.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
	452410 Kamata na krediti	6.000.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
49	OTPLATA NA GLAVNICA	30.700.000	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000
491	Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori	12.700.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
	491120 Otplata na glavnina po dolgoro~ni zaemi od Svetskata banka	12.700.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
492	Otplata na glavnina kon doma{ni institucii	18.000.000	24.500.000	0	0	0	0	24.500.000
	492320 Otplata na glavnina na dolgoro~ni pozajmuvawa od banki	18.000.000	24.500.000	0	0	0	0	24.500.000
A10	IZBORNI AKTIVNOSTI I REFERENDUMI	6.000.000	0	0	0	0	0	0

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.261.693.000	485.263.000	55.573.000	432.441.000	50.270.000	7.000.000	1.030.547.000
Potprogram Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	Vkupni rashodi
46	SUBVENCII I TRANSFERI	6.000.000	0	0	0	0	0	0
464	Razni transferi	6.000.000	0	0	0	0	0	0
	464990 Drugi transferi	6.000.000	0	0	0	0	0	0
D00	GRADONA^ALNIK	2.970.000	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000
40	PLATI I NADOMESTOCI	1.270.000	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
401	Osnovni plati	890.000	920.000	0	0	0	0	920.000
	401110 Osnovni plati - funkcioneri	800.000	830.000	0	0	0	0	830.000
	401310 Personalni danok na dohod od plata	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000
402	Pridonesi za socialno osiguruvawe	380.000	380.000	0	0	0	0	380.000
	402110 Osnovni pridonesi za PIO	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
	402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
	402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
41	REZERVE I NEDEFINIRANI RASHODI	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
413	Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
42	STOKI I USLUGI	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
420	Patni i dnevni rashodi	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
	420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnic)	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
	420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
	420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
	420240 Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
421	Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	421320 Telefoni i telefaks	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
46	SUBVENCII I TRANSFERI	1.550.000	1.250.000	0	0	0	0	1.250.000
464	Razni transferi	1.550.000	1.250.000	0	0	0	0	1.250.000
	464940 Transferi pri penzionirawe	1.300.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	464990 Drugi transferi	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
D10	MESNA SAMOUPRAVA	3.273.000	2.323.000	0	0	0	0	2.323.000
42	STOKI I USLUGI	3.223.000	2.103.000	0	0	0	0	2.103.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.261.693.000	485.263.000	55.573.000	432.441.000	50.270.000	7.000.000	1.030.547.000
Potprogram	O P I S	Predhoden buxet	B U X E T					
Kategorija			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od kreditii	Vkupni rashodi
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport		3.153.000	2.103.000	0	0	0	0	2.103.000
421110 Elektri-na energija		2.000.000	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000
421120 Vodovod i kanalizacija		700.000	500.000	0	0	0	0	500.000
421130 \ubretarina		3.000	3.000	0	0	0	0	3.000
421210 Centralno greewe		300.000	150.000	0	0	0	0	150.000
421220 Drva		50.000	0	0	0	0	0	0
421320 Tele fon i tele faks		100.000	50.000	0	0	0	0	50.000
426 Drugi tekovni rashodi		70.000	0	0	0	0	0	0
426210 Rashodi za reprezentacija		70.000	0	0	0	0	0	0
46 SUBVENCII I TRANSFERI		50.000	220.000	0	0	0	0	220.000
464 Razni transferi		50.000	220.000	0	0	0	0	220.000
464990 Drugi transferi		50.000	220.000	0	0	0	0	220.000
E00 OP [T I N S K A A D M I N I S T R A C I J A		177.686.000	153.056.000	0	0	127.000	0	153.183.000
40 PLATI I NADOMESTOCI		81.100.000	76.400.000	0	0	0	0	76.400.000
401 Osnovni plati		56.100.000	52.600.000	0	0	0	0	52.600.000
401120 Osnovni plati - dr`avni slu`benici		46.000.000	44.500.000	0	0	0	0	44.500.000
401130 Osnovni plati - drugi vraboteni		4.500.000	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000
401310 Personalen danok na dohod od plata		5.000.000	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000
401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci		600.000	500.000	0	0	0	0	500.000
402 Pridonesi za socialno osiguruvawe		21.800.000	20.300.000	0	0	0	0	20.300.000
402110 Osnovni pridonesi za PIO		14.500.000	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000
402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo		5.800.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe		500.000	400.000	0	0	0	0	400.000
402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe		1.000.000	900.000	0	0	0	0	900.000
404 Nadomestoci		3.200.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
404110 Nadomest za godi {en odmor		3.100.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
404150 Drugi nadomestoci		100.000	0	0	0	0	0	0
42 STOKI I USLUGI		79.486.000	63.956.000	0	0	127.000	0	64.083.000
420 Patni i dnevni rashodi		180.000	245.000	0	0	0	0	245.000
420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi		5.000	20.000	0	0	0	0	20.000
420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe		30.000	50.000	0	0	0	0	50.000
420140 Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi		30.000	20.000	0	0	0	0	20.000
420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnic)		50.000	50.000	0	0	0	0	50.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.261.693.000	485.263.000	55.573.000	432.441.000	50.270.000	7.000.000	1.030.547.000
Potprogram	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
Kategorija			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	Vkupni rashodi
Stavka								
Potstavka								
420220	Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi	30.000	50.000	0	0	0	0	50.000
420230	Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe	30.000	50.000	0	0	0	0	50.000
420240	Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000
421	Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport	10.680.000	7.240.000	0	0	0	0	7.240.000
421110	Elektri~na energija	2.000.000	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000
421120	Vodovodi i kanalizacija	1.500.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
421130	\ubretarina	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
421190	Drugi komunalni taksi i uslugi	20.000	10.000	0	0	0	0	10.000
421210	Centralno greewe	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
421240	Te~ni goriva	200.000	0	0	0	0	0	0
421310	Po{ta	1.700.000	200.000	0	0	0	0	200.000
421320	Telefoni i telefaks	3.500.000	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000
421390	Drugi tro{oci za komunikacija	30.000	0	0	0	0	0	0
421410	Goriva i masla (motorni vozila)	1.000.000	600.000	0	0	0	0	600.000
421420	Registracija na motorni vozila	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000
421440	Transport na luje	300.000	100.000	0	0	0	0	100.000
423	Materijali i siten inventar	4.660.000	3.360.000	0	0	0	0	3.360.000
423110	Kancelariski materijali	800.000	500.000	0	0	0	0	500.000
423120	Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrab	300.000	200.000	0	0	0	0	200.000
423210	Materijali za AOP	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000
423310	Uni formi	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
423410	Prehranbeni produkti i pijalaci	700.000	500.000	0	0	0	0	500.000
423710	Sredstva za odr`uvawe na higiena	800.000	700.000	0	0	0	0	700.000
423720	Materijali za razni popravki	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
423810	Siten inventar	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
423910	Drugi materijali za specijalna namena	200.000	0	0	0	0	0	0
423990	Drugi materijali	800.000	400.000	0	0	0	0	400.000
424	Popravki i tekovno odr`uvawe	5.700.000	5.450.000	0	0	0	0	5.450.000
424110	Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uva•• rezervni del	1.200.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
424210	Odr`uvawe na zgradi	2.000.000	300.000	0	0	0	0	300.000
424220	Uslugi za obezbeduvawe na objekti	200.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
424410	Popravki i odr`uvawe na mebel	50.000	0	0	0	0	0	0
424420	Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
424430	Popravki i odr`uvawe na ma{ini	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.261.693.000	485.263.000	55.573.000	432.441.000	50.270.000	7.000.000	1.030.547.000
Potprogram	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
Kategorija			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od kreditii	Vkupni rashodi
	424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema	200.000	100.000	0	0	0	0	100.000
425	Dogovorni uslugi	13.966.000	11.311.000	0	0	0	0	11.311.000
	425120 Iznajmuvawe na magacinski prostor	2.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	425130 Iznajmuvawe na drug tip na prostor	1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000
	425190 Iznajmuvawe na druga oprema i oprema za specijalni nameni	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000
	425220 Bankarska provizija	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	425230 Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot)	46.000	41.000	0	0	0	0	41.000
	425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000
	425260 Osiguruvawe na motorni vozila	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
	425310 Pravni uslugi	900.000	900.000	0	0	0	0	900.000
	425320 Sudski ve{ta~ewa	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
	425360 Pla}awe na sudski taksi	500.000	400.000	0	0	0	0	400.000
	425490 Drugi zdravstveni uslugi	400.000	350.000	0	0	0	0	350.000
	425910 Preveduva~i	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	425970 Konsultantski uslugi	800.000	300.000	0	0	0	0	300.000
	425990 Drugi dogovorni uslugi	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
426	Drugi tekovni rashodi	8.300.000	8.350.000	0	0	127.000	0	8.477.000
	426110 ^lenarini vo me unarodni organizacii	100.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	426120 ^lenarini vo doma{nii organizacii	900.000	300.000	0	0	0	0	300.000
	426210 Rashodi za reprezentacija	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
	426310 Seminari i konferencii	500.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	426410 Objavuvawe na oglasi	4.000.000	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000
	426990 Drugi operativni rashodi	2.500.000	5.000.000	0	0	127.000	0	5.127.000
427	Privremeni vrabotuvawa	36.000.000	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000
	427110 Privremeni vrabotuvawa	36.000.000	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000
46	SUBVENCII I TRANSFERI	10.700.000	7.300.000	0	0	0	0	7.300.000
463	Transferi do nevladini organizacii	2.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000
	463110 Transferi do zdru`enija na gra ani i fondacii	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
	463160 Transferi do humanitarni organizacii	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	463170 Transferi do politi~ki partii	1.500.000	0	0	0	0	0	0
464	Razni transferi	8.700.000	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000
	464120 Stipendii za poddr{ka na mladi talenti	1.500.000	800.000	0	0	0	0	800.000
	464910 Pla}awe po sudski re{enija	2.700.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.261.693.000	485.263.000	55.573.000	432.441.000	50.270.000	7.000.000	1.030.547.000
Potprogram	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
Kategorija			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od kreditii	Vkupni rashodi
Stavka								
Potstavka								
464940 Transferi pri penzionirawe		500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
464990 Drugi transferi		4.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
47 SOCIJALNI BENEFICIJI		6.400.000	5.400.000	0	0	0	0	5.400.000
471 Socijalni nadomestoci		6.400.000	5.400.000	0	0	0	0	5.400.000
471230 Pomo{ za novoroden-iwa		400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
471990 Druga socijalna pomo{		6.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
EA0 KAPITALNI TRO{OCI NA OP{TINA		4.900.000	3.750.000	0	0	0	0	3.750.000
48 KAPITALNI RASHODI		4.900.000	3.750.000	0	0	0	0	3.750.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini		2.850.000	2.650.000	0	0	0	0	2.650.000
480140 Kupuvawe na informati-ka i video oprema		2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
480160 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija		350.000	250.000	0	0	0	0	250.000
480190 Kupuvawe na druga oprema		500.000	900.000	0	0	0	0	900.000
483 Kupuvawe na mebel		350.000	250.000	0	0	0	0	250.000
483110 Kupuvawe na kancelariski mebel		350.000	250.000	0	0	0	0	250.000
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva		1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000
485230 Kompjuterstki softver		1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000
486 Kupuvawe na vozila		700.000	350.000	0	0	0	0	350.000
486120 Kupuvawe na kamioni		350.000	0	0	0	0	0	0
486190 Kupuvawe na drugi motorni vozila		350.000	350.000	0	0	0	0	350.000
F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE		2.500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
42 STOKI I USLUGI		2.500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
425 Dogovorni uslugi		2.500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
425640 Izrabotka na prostorni i urbanisti-ki planovi		2.500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
F20 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI [TE		27.600.000	9.300.000	0	0	0	0	9.300.000
42 STOKI I USLUGI		6.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
425 Dogovorni uslugi		6.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
425940 Ru{ewe na objekti		6.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
48 KAPITALNI RASHODI		21.600.000	6.300.000	0	0	0	0	6.300.000
481 Grade`ni objekti		21.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
481130 Rekonstrukcija na stanbeni objekti		16.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
481220 Nabavka ili nova izgradba na delovni objekti		1.200.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.261.693.000	485.263.000	55.573.000	432.441.000	50.270.000	7.000.000	1.030.547.000
Potprogram Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	Vkupni rashodi
	481230 Rekonstrukcija na delovni objekti	3.800.000	0	0	0	0	0	0
482	Drugi grade`ni objekti	600.000	300.000	0	0	0	0	300.000
	482910 Podgotvuvawe proekti vklju-uvaj}i dizajn na drugi objekti	500.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	482940 Nadzor nad izgradbata	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
FA0	UREDUVawe NA GRADE@NO ZEMJI [TE (KAP I TALNI TRO [OCI)	34.900.000	24.700.000	0	0	0	0	24.700.000
48	KAP I TALNI RASHODI	34.900.000	24.700.000	0	0	0	0	24.700.000
482	Drugi grade`ni objekti	31.200.000	22.200.000	0	0	0	0	22.200.000
	482910 Podgotvuvawe proekti vklju-uvaj}i dizajn na drugi objekti	3.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	482920 Izgradba na drugi objekti	28.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
	482940 Nadzor nad izgradbata	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
485	Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva	3.700.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
	485420 Nadomest za odzemen imot	3.700.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
G10	PODDR [KA NA LOKALNI OT EKONOMSKI RAZVOJ	710.000	4.350.000	0	0	0	0	4.350.000
42	STOKI I USLUGI	500.000	250.000	0	0	0	0	250.000
423	Materijali i siten inventar	100.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	423990 Drugi materijali	100.000	50.000	0	0	0	0	50.000
425	Dogovorni uslugi	150.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	425990 Drugi dogovorni uslugi	150.000	100.000	0	0	0	0	100.000
426	Drugi tekovni rashodi	250.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	426210 Rashodi za reprezentacija	50.000	0	0	0	0	0	0
	426990 Drugi operativni rashodi	200.000	100.000	0	0	0	0	100.000
46	SUBVENCII I TRANSFERI	210.000	4.100.000	0	0	0	0	4.100.000
464	Razni transferi	210.000	4.100.000	0	0	0	0	4.100.000
	464990 Drugi transferi	210.000	4.100.000	0	0	0	0	4.100.000
GD0	PROEKTI ZA ENERGETSKA EFIKASNOST	3.000.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
46	SUBVENCII I TRANSFERI	3.000.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
464	Razni transferi	3.000.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
	464990 Drugi transferi	3.000.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
J00	ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA	23.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
42	STOKI I USLUGI	23.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.261.693.000	485.263.000	55.573.000	432.441.000	50.270.000	7.000.000	1.030.547.000
Potprogram Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od kreditii	Vkupni rashodi
424	Popravki i tekovno odr`uvawe	23.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
424390	Odr`uvawe na drugi gradbi	23.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
J30	JAVNO OSVETLUVawe	55.000.000	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000
42	STOKI I USLUGI	55.000.000	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000
421	Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport	13.000.000	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000
421110	Elektri-na energija	13.000.000	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000
424	Popravki i tekovno odr`uvawe	42.000.000	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000
424390	Odr`uvawe na drugi gradbi	42.000.000	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000
J40	JAVNA ^I STOTA	51.800.000	41.900.000	0	0	0	0	41.900.000
42	STOKI I USLUGI	51.800.000	41.900.000	0	0	0	0	41.900.000
421	Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport	5.800.000	4.900.000	0	0	0	0	4.900.000
421190	Drugi komunalni taksi i uslugi	4.800.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
421410	Goriva i masla (motorni vozila)	1.000.000	900.000	0	0	0	0	900.000
423	Materijali i siten inventar	3.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
423990	Drugi materijali	3.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
425	Dogovorni uslugi	1.000.000	0	0	0	0	0	0
425150	Iznajmuvawe na motorni vozila	1.000.000	0	0	0	0	0	0
427	Privremeni vrabotuvawa	42.000.000	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000
427110	Privremeni vrabotuvawa	42.000.000	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000
J60	ODR@UVAWE I ZA [T I T A N A L O K A L N I P A T I [T A, U L I C I I R E G U L I	36.000.000	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000
42	STOKI I USLUGI	36.000.000	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000
424	Popravki i tekovno odr`uvawe	36.000.000	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000
424320	Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati {ta	16.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
424390	Odr`uvawe na drugi gradbi	20.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
J70	ODR@UVAWE I K O R I S T E W E N A P A R K O V I I Z E L E N I L O	11.500.000	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
42	STOKI I USLUGI	11.500.000	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
424	Popravki i tekovno odr`uvawe	11.500.000	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
424590	Odr`uvawe na drugi zeleni povr {ini	11.500.000	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
J80	DRUGI KOMUNALNI USLUGI	3.150.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
42	STOKI I USLUGI	3.150.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.261.693.000	485.263.000	55.573.000	432.441.000	50.270.000	7.000.000	1.030.547.000
Potprogram Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	Vkupni rashodi
424	Popravki i tekovno odr`uvawe	3.000.000	2.350.000	0	0	0	0	2.350.000
	424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija	3.000.000	2.350.000	0	0	0	0	2.350.000
426	Drugi tekovni rashodi	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
	426990 Drugi operativni rashodi	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
JA0	I ZGRADBA NA JAVNO OSVETLUVAWE	18.750.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
48	KAPITALNI RASHODI	18.750.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
482	Drugi grade`ni objekti	18.750.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
	482910 Podgotvuvawe proekti vkl-u-vaj}i dizajn na drugi objekti	350.000	0	0	0	0	0	0
	482920 Izgradba na drugi objekti	18.000.000	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000
	482940 Nadzor nad izgradbata	400.000	200.000	0	0	0	0	200.000
JD0	I ZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI [TA I ULICI	110.219.000	45.819.000	0	0	0	0	45.819.000
46	SUBVENCII I TRANSFERI	40.000.000	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000
464	Razni transferi	40.000.000	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000
	464910 Pla}awe po sudski re{enija	40.000.000	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000
48	KAPITALNI RASHODI	70.219.000	24.819.000	0	0	0	7.000.000	31.819.000
482	Drugi grade`ni objekti	70.219.000	24.819.000	0	0	0	7.000.000	31.819.000
	482120 Izgradba na ulici, pati {ta i avtopati	2.619.000	2.619.000	0	0	0	0	2.619.000
	482130 Rekonstrukcija na ulici, pati {ta i avtopati	67.100.000	22.000.000	0	0	0	7.000.000	29.000.000
	482910 Podgotvuvawe proekti vkl-u-vaj}i dizajn na drugi objekti	300.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	482940 Nadzor nad izgradbata	200.000	100.000	0	0	0	0	100.000
JE0	I ZGRADBA NA PROSTOR ZA PARKIRAWWE	4.100.000	5.100.000	0	0	0	0	5.100.000
48	KAPITALNI RASHODI	4.100.000	5.100.000	0	0	0	0	5.100.000
482	Drugi grade`ni objekti	4.100.000	5.100.000	0	0	0	0	5.100.000
	482920 Izgradba na drugi objekti	4.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	482940 Nadzor nad izgradbata	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
JE A	PARTERNO UREDUVAWE PLATP PORTA VLAE	1.500.000	0	0	0	0	0	0
48	KAPITALNI RASHODI	1.500.000	0	0	0	0	0	0
482	Drugi grade`ni objekti	1.500.000	0	0	0	0	0	0
	482930 Rekonstrukcija na drugi objekti	1.500.000	0	0	0	0	0	0
JM0	PARKOVI I ZELENILO (KAPITALNI RASHODI)	16.300.000	6.000.000	0	0	3.300.000	0	9.300.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.261.693.000	485.263.000	55.573.000	432.441.000	50.270.000	7.000.000	1.030.547.000
Potprogram Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	Vkupni rashodi
48	KAPITALNI RASHODI	16.300.000	6.000.000	0	0	3.300.000	0	9.300.000
482	Drugi grade`ni objekti	16.300.000	6.000.000	0	0	3.300.000	0	9.300.000
	482920 Izgradba na drugi objekti	16.300.000	6.000.000	0	0	3.300.000	0	9.300.000
JN0 URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI)		12.100.000	5.750.000	0	0	3.000.000	0	8.750.000
48	KAPITALNI RASHODI	12.100.000	5.750.000	0	0	3.000.000	0	8.750.000
482	Drugi grade`ni objekti	12.100.000	5.750.000	0	0	3.000.000	0	8.750.000
	482920 Izgradba na drugi objekti	12.000.000	5.500.000	0	0	3.000.000	0	8.500.000
	482940 Nadzor nad izgradbata	100.000	250.000	0	0	0	0	250.000
K40 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE [TVO		1.900.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
42	STOKI I USLUGI	900.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
423	Materijali i siten inventar	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	423990 Drugi materijali	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
425	Dogovorni uslugi	350.000	750.000	0	0	0	0	750.000
	425130 Iznajmuvawe na drug tip na prostor	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	425190 Iznajmuvawe na druga oprema i oprema za specijalni nameni	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	425920 Uslugi za kopirawe, pe-atawe i izdavawe	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	425990 Drugi dogovorni uslugi	200.000	600.000	0	0	0	0	600.000
426	Drugi tekovni rashodi	500.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	426990 Drugi operativni rashodi	500.000	200.000	0	0	0	0	200.000
46	SUBVENCII I TRANSFERI	1.000.000	600.000	0	0	0	0	600.000
464	Razni transferi	1.000.000	600.000	0	0	0	0	600.000
	464990 Drugi transferi	1.000.000	600.000	0	0	0	0	600.000
KA0 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE [TVO (KAPITALNI TRO [OCI		6.300.000	0	0	0	0	0	0
48	KAPITALNI RASHODI	6.300.000	0	0	0	0	0	0
482	Drugi grade`ni objekti	6.300.000	0	0	0	0	0	0
	482930 Rekonstrukcija na drugi objekti	6.300.000	0	0	0	0	0	0
L00 SPORT I REKREACIJA		5.900.000	5.520.000	0	0	0	0	5.520.000
42	STOKI I USLUGI	1.100.000	1.420.000	0	0	0	0	1.420.000
421	Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport	50.000	0	0	0	0	0	0
	421440 Transport na luje	50.000	0	0	0	0	0	0

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.261.693.000	485.263.000	55.573.000	432.441.000	50.270.000	7.000.000	1.030.547.000
Potprogram	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
Kategorija			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od kreditii	Vkupni rashodi
423	Materijali i siten inventar	350.000	900.000	0	0	0	0	900.000
423990	Drugi materijali	350.000	900.000	0	0	0	0	900.000
425	Dogovorni uslugi	500.000	320.000	0	0	0	0	320.000
425130	Iznajmuvawe na drug tip na prostor	50.000	0	0	0	0	0	0
425190	Iznajmuvawe na druga oprema i oprema za specijalni nameni	100.000	0	0	0	0	0	0
425490	Drugi zdravstveni uslugi	50.000	20.000	0	0	0	0	20.000
425990	Drugi dogovorni uslugi	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
426	Drugi tekovni rashodi	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
426990	Drugi operativni rashodi	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
46	SUBVENCII I TRANSFERI	4.800.000	4.100.000	0	0	0	0	4.100.000
463	Transferi do nevladini organizacii	1.800.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
463110	Transferi do zdru`enija na grajani i fondacii	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
463120	Transferi do sportski klubovi	1.500.000	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
464	Razni transferi	3.000.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
464990	Drugi transferi	3.000.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
LA0	SPORT I REKREACIJA (KAPITALNI TRO [OCI])	5.000.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
48	KAPITALNI RASHODI	5.000.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
482	Drugi grade`ni objekti	5.000.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
482920	Izgradba na drugi objekti	2.000.000	0	0	0	0	0	0
482930	Rekonstrukcija na drugi objekti	3.000.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
N10	OSNOVNO OBRAZOVANIE	389.929.000	19.505.000	10.126.000	308.036.000	39.319.000	0	376.986.000
40	PLATI I NADOMESTOCI	268.805.000	604.000	0	268.746.000	0	0	269.350.000
401	Osnovni plati	192.940.000	440.000	0	193.600.000	0	0	194.040.000
401130	Osnovni plati - drugi vработeni	178.900.000	400.000	0	180.000.000	0	0	180.400.000
401310	Personalen danok na dohod od plata	14.040.000	40.000	0	13.600.000	0	0	13.640.000
402	Pridonesi za socialno osiguruvawe	75.865.000	164.000	0	75.146.000	0	0	75.310.000
402110	Osnovni pridonesi za PIO	50.610.000	110.000	0	50.450.000	0	0	50.560.000
402190	Drugi pridonesi za PIO	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000
402210	Osnovni pridonesi za zdravstvo	20.542.000	42.000	0	20.125.000	0	0	20.167.000
402220	Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe	1.404.000	4.000	0	1.350.000	0	0	1.354.000
402310	Osnovni prodonesi do Agencijata za vработuvawe	3.308.000	8.000	0	3.220.000	0	0	3.228.000
42	STOKI I USLUGI	114.168.000	16.901.000	10.106.000	33.613.000	39.319.000	0	99.939.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.261.693.000	485.263.000	55.573.000	432.441.000	50.270.000	7.000.000	1.030.547.000
Potprogram	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
Kategorija			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od kreditii	Vkupni rashodi
420	Patni i dnevni rashodi	25.116.000	30.000	510.000	250.000	21.700.000	0	22.490.000
420120	Patuvawe vo zemjata - patni rashodi	500.000	10.000	150.000	50.000	300.000	0	510.000
420130	Patuvawe vo zemjata - smestuvawe	185.000	20.000	125.000	50.000	0	0	195.000
420140	Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi	105.000	0	75.000	30.000	0	0	105.000
420210	Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnic)	13.827.000	0	10.000	40.000	12.000.000	0	12.050.000
420220	Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi	9.049.000	0	40.000	60.000	8.000.000	0	8.100.000
420230	Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe	1.390.000	0	75.000	20.000	1.340.000	0	1.435.000
420240	Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi	60.000	0	35.000	0	60.000	0	95.000
421	Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport	28.109.000	4.500.000	1.811.000	18.723.000	802.000	0	25.836.000
421110	Elektrina energija	6.112.000	0	567.000	6.700.000	0	0	7.267.000
421120	Vodovodi i kanalizacija	1.783.000	0	222.000	2.000.000	0	0	2.222.000
421130	\ubretarina	3.210.000	0	130.000	3.000.000	0	0	3.130.000
421210	Centralno greewe	9.002.000	500.000	375.000	6.000.000	0	0	6.875.000
421240	Te~ni goriva	2.040.000	2.000.000	27.000	33.000	0	0	2.060.000
421310	Po{ta	137.000	0	135.000	80.000	0	0	215.000
421320	Telefoni i telefaks	767.000	0	185.000	800.000	0	0	985.000
421410	Goriva i masla (motorni vozila)	61.000	0	47.000	10.000	0	0	57.000
421440	Transport na luje	4.997.000	2.000.000	123.000	100.000	802.000	0	3.025.000
423	Materijali i siten inventar	14.862.000	4.250.000	3.129.000	3.940.000	1.337.000	0	12.656.000
423110	Kancelariski materijali	1.101.000	0	330.000	400.000	400.000	0	1.130.000
423120	Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrab	430.000	0	200.000	200.000	0	0	400.000
423190	Drugi administrativni materijali	132.000	0	44.000	90.000	2.000	0	136.000
423210	Materijali za AOP	674.000	0	188.000	150.000	195.000	0	533.000
423310	Uni formi	81.000	0	54.000	35.000	12.000	0	101.000
423320	Obuvki	58.000	0	50.000	23.000	0	0	73.000
423410	Prehranbeni produkti i pijalaci	6.209.000	4.000.000	45.000	30.000	115.000	0	4.190.000
423550	Sanitetski materijali	25.000	0	15.000	25.000	0	0	40.000
423610	Nastavno-obrazovni pomagala	953.000	0	345.000	627.000	97.000	0	1.069.000
423620	U~ilicni materijali	814.000	0	280.000	300.000	110.000	0	690.000
423710	Sredstva za odr`uvawe na higiena	1.585.000	0	480.000	1.000.000	25.000	0	1.505.000
423720	Materijali za razni popravki	601.000	0	305.000	200.000	2.000	0	507.000
423810	Siten inventar	605.000	50.000	313.000	300.000	25.000	0	688.000
423830	Rezervni delovi	110.000	0	50.000	60.000	0	0	110.000
423910	Drugi materijali za specijalna namena	407.000	0	160.000	200.000	27.000	0	387.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.261.693.000	485.263.000	55.573.000	432.441.000	50.270.000	7.000.000	1.030.547.000
Potprogram	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
Kategorija			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	Vkupni rashodi
	423990 Drugi materijali	1.077.000	200.000	270.000	300.000	327.000	0	1.097.000
424	Popravki i tekovno odr`uvawe	23.907.000	8.071.000	1.595.000	7.405.000	0	0	17.071.000
	424210 Odr`uvawe na zgradi	20.650.000	8.000.000	375.000	6.000.000	0	0	14.375.000
	424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti	240.000	0	115.000	120.000	0	0	235.000
	424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija	265.000	0	120.000	340.000	0	0	460.000
	424410 Popravki i odr`uvawe na mebel	60.000	0	0	45.000	0	0	45.000
	424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema	1.328.000	0	413.000	500.000	0	0	913.000
	424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini	520.000	0	225.000	200.000	0	0	425.000
	424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema	239.000	0	60.000	40.000	0	0	100.000
	424590 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini	605.000	71.000	287.000	160.000	0	0	518.000
425	Dogovorni uslugi	16.666.000	50.000	1.822.000	2.068.000	12.926.000	0	16.866.000
	425140 Iznajmuvawe na kancelarska oprema	25.000	0	0	50.000	0	0	50.000
	425190 Iznajmuvawe na druga oprema i oprema za specijalni nameni	574.000	0	0	0	574.000	0	574.000
	425220 Bankarska provizija	465.000	0	15.000	8.000	441.000	0	464.000
	425230 Osiguruvawe na vraboteni (nesre{i, `ivot)	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000
	425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava	45.000	0	35.000	50.000	0	0	85.000
	425290 Drugi finansiski uslugi	232.000	0	45.000	70.000	120.000	0	235.000
	425310 Pravni uslugi	243.000	0	83.000	150.000	0	0	233.000
	425350 Sudski kurirski uslugi	0	0	5.000	0	0	0	5.000
	425360 Pla{awe na sudski taksi	130.000	0	60.000	60.000	0	0	120.000
	425420 Primarna zdravstvena za{tita	185.000	0	150.000	100.000	0	0	250.000
	425490 Drugi zdravstveni uslugi	1.053.000	0	371.000	500.000	5.000	0	876.000
	425720 Uslugi za razvoj na nastavniot plan i programa	337.000	0	90.000	80.000	0	0	170.000
	425750 Uslugi za vonu~ili{ni obrazovni aktivnosti	0	0	20.000	0	0	0	20.000
	425760 Prevozni uslugi vo obrazovaniето	1.133.000	0	190.000	200.000	730.000	0	1.120.000
	425790 Drugi obrazovni uslugi	695.000	0	198.000	200.000	304.000	0	702.000
	425910 Preveduva~i	1.270.000	0	0	0	1.820.000	0	1.820.000
	425920 Uslugi za kopi rawe, pe~atewe i izdavawe	585.000	0	130.000	100.000	319.000	0	549.000
	425970 Konsultantski uslugi	370.000	0	105.000	50.000	240.000	0	395.000
	425990 Drugi dogovorni uslugi	9.304.000	50.000	325.000	450.000	8.353.000	0	9.178.000
426	Drugi tekovni rashodi	5.508.000	0	1.239.000	1.227.000	2.554.000	0	5.020.000
	426110 ^lenarini vo me{unarodni organizacii	20.000	0	20.000	5.000	0	0	25.000
	426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii	45.000	0	33.000	15.000	0	0	48.000
	426210 Rashodi za reprezentacija	1.908.000	0	240.000	50.000	1.553.000	0	1.843.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.261.693.000	485.263.000	55.573.000	432.441.000	50.270.000	7.000.000	1.030.547.000
Potprogram	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
Kategorija			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od kreditii	Vkupni rashodi
Stavka								
Potstavka								
426310	Seminari i konferencii	1.313.000	0	335.000	300.000	423.000	0	1.058.000
426410	Objavuvawe na oglasi	929.000	0	360.000	577.000	0	0	937.000
426990	Drugi operativni rashodi	1.293.000	0	251.000	280.000	578.000	0	1.109.000
46	SUBVENCII I TRANSFERI	2.020.000	2.000.000	20.000	0	0	0	2.020.000
464	Razni transferi	2.020.000	2.000.000	20.000	0	0	0	2.020.000
464910	Pla}awe po sudski re{enija	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
464990	Drugi transferi	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
48	KAPITALNI RASHODI	4.936.000	0	0	5.677.000	0	0	5.677.000
480	Kupuvawe na oprema i ma{ini	3.606.000	0	0	3.905.000	0	0	3.905.000
480110	Kupuvawe na kancelariska oprema	395.000	0	0	425.000	0	0	425.000
480140	Kupuvawe na informati~ka i video oprema	2.217.000	0	0	2.250.000	0	0	2.250.000
480150	Kupuvawe na kujnska oprema	20.000	0	0	40.000	0	0	40.000
480160	Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija	352.000	0	0	270.000	0	0	270.000
480190	Kupuvawe na druga oprema	622.000	0	0	920.000	0	0	920.000
483	Kupuvawe na mebel	1.160.000	0	0	1.587.000	0	0	1.587.000
483110	Kupuvawe na kancelariski mebel	300.000	0	0	465.000	0	0	465.000
483120	Kupuvawe na u~ili{en mebel	400.000	0	0	612.000	0	0	612.000
483190	Kupuvawe na drug mebel	460.000	0	0	510.000	0	0	510.000
485	Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva	170.000	0	0	185.000	0	0	185.000
485710	Knigi za biblioteki i u~ebnici	170.000	0	0	185.000	0	0	185.000
NAO KAPITALNI RASHODI ZA OSNOVNO OBRAZOVANIE		13.005.000	5.290.000	1.855.000	0	464.000	0	7.609.000
48	KAPITALNI RASHODI	13.005.000	5.290.000	1.855.000	0	464.000	0	7.609.000
480	Kupuvawe na oprema i ma{ini	4.879.000	290.000	1.188.000	0	245.000	0	1.723.000
480110	Kupuvawe na kancelariska oprema	240.000	0	190.000	0	0	0	190.000
480140	Kupuvawe na informati~ka i video oprema	974.000	90.000	550.000	0	150.000	0	790.000
480150	Kupuvawe na kujnska oprema	55.000	0	50.000	0	15.000	0	65.000
480160	Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija	3.350.000	0	185.000	0	0	0	185.000
480190	Kupuvawe na druga oprema	260.000	200.000	213.000	0	80.000	0	493.000
482	Drugi grade`ni objekti	6.489.000	4.300.000	0	0	189.000	0	4.489.000
482910	Podgotvuvawe proekti vku~uvaj}i dizajn na drugi objekti	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
482920	Izgradba na drugi objekti	189.000	0	0	0	189.000	0	189.000
482930	Rekonstrukcija na drugi objekti	6.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
482940	Nadzor nad izgradbata	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.261.693.000	485.263.000	55.573.000	432.441.000	50.270.000	7.000.000	1.030.547.000
Potprogram Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od krediti	Vkupni rashodi
483	Kupuvawe na mebel	1.573.000	700.000	612.000	0	30.000	0	1.342.000
	483110 Kupuvawe na kancelariski mebel	868.000	100.000	157.000	0	0	0	257.000
	483120 Kupuvawe na u-ili {en mebel	595.000	600.000	295.000	0	0	0	895.000
	483190 Kupuvawe na drug mebel	110.000	0	160.000	0	30.000	0	190.000
485	Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva	64.000	0	55.000	0	0	0	55.000
	485710 Knigi za biblioteki i u-ebnici	64.000	0	55.000	0	0	0	55.000
R10 ZA [T I T A N A @ I V O T N A S R E D I N A I P R I R O D A		2.000.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
46	SUBVENCII I TRANSFERI	2.000.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
464	Razni transferi	2.000.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
	464990 Drugi transferi	2.000.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
V10 DETSKI GRADINKI		170.706.000	1.950.000	41.044.000	124.405.000	600.000	0	167.999.000
40	PLATI I NADOMESTOCI	117.202.000	0	0	114.350.000	0	0	114.350.000
401	Osnovni plati	84.000.000	0	0	82.335.000	0	0	82.335.000
	401130 Osnovni plati - drugi vraboteni	78.500.000	0	0	77.125.000	0	0	77.125.000
	401310 Personalni danok na dohod od plata	5.500.000	0	0	5.210.000	0	0	5.210.000
402	Pridonesi za socialno osiguruvawe	33.202.000	0	0	32.015.000	0	0	32.015.000
	402110 Osnovni pridonesi za PIO	22.200.000	0	0	21.495.000	0	0	21.495.000
	402190 Drugi pridonesi za PIO	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000
	402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo	8.800.000	0	0	8.575.000	0	0	8.575.000
	402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe	800.000	0	0	571.000	0	0	571.000
	402290 Drugi pridonesi za Fondot za zdravstvo	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000
	402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe	1.400.000	0	0	1.372.000	0	0	1.372.000
42	STOKI I USLUGI	53.334.000	1.850.000	41.044.000	10.025.000	600.000	0	53.519.000
420	Patni i dnevni rashodi	530.000	0	510.000	0	0	0	510.000
	420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnic)	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
	420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi	130.000	0	120.000	0	0	0	120.000
	420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe	160.000	0	150.000	0	0	0	150.000
	420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnic)	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
	420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
	420230 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
421	Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport	11.911.000	600.000	5.848.000	7.161.000	300.000	0	13.909.000
	421110 Elektri-na energija	3.200.000	0	1.800.000	2.547.000	0	0	4.347.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.261.693.000	485.263.000	55.573.000	432.441.000	50.270.000	7.000.000	1.030.547.000
Potprogram	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
Kategorija			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od kreditii	Vkupni rashodi
Stavka								
Potstavka								
421120	Vodovod i kanalizacija	1.650.000	0	790.000	1.035.000	0	0	1.825.000
421130	\ubretarina	854.000	0	334.000	575.000	0	0	909.000
421190	Drugi komunalni taksi i uslugi	40.000	0	0	1.350.000	0	0	1.350.000
421210	Centralno greewe	3.300.000	0	1.550.000	1.256.000	0	0	2.806.000
421310	Po{ta	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000
421320	Telefon i telefaks	1.081.000	0	840.000	368.000	0	0	1.208.000
421390	Drugi tro{oci za komunikacija	76.000	0	12.000	0	0	0	12.000
421410	Goriva i masla (motorni vozila)	605.000	0	415.000	0	0	0	415.000
421420	Registracija na motorni vozila	130.000	0	92.000	30.000	0	0	122.000
421440	Transport na luje	960.000	600.000	0	0	300.000	0	900.000
423	Materijali i siten inventar	26.543.000	0	26.199.000	0	300.000	0	26.499.000
423110	Kancelariski materiali	1.050.000	0	950.000	0	0	0	950.000
423120	Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrab	270.000	0	200.000	0	0	0	200.000
423310	Uni formi	390.000	0	60.000	0	0	0	60.000
423320	Obuvki	560.000	0	170.000	0	0	0	170.000
423330	Postelnina	380.000	0	90.000	0	0	0	90.000
423410	Prehranbeni produkti i pijalaci	19.600.000	0	20.800.000	0	300.000	0	21.100.000
423530	Stomatolo{ki materiali	0	0	0	0	0	0	0
423590	Drugi medicinski materiali	60.000	0	40.000	0	0	0	40.000
423610	Nastavno-obrazovni pomagala	69.000	0	49.000	0	0	0	49.000
423620	U~ili{ni materiali	900.000	0	100.000	0	0	0	100.000
423710	Sredstva za odr`uvawe na higiena	970.000	0	1.520.000	0	0	0	1.520.000
423720	Materijali za razni popravki	650.000	0	720.000	0	0	0	720.000
423810	Siten inventar	594.000	0	650.000	0	0	0	650.000
423830	Rezervni delovi	60.000	0	120.000	0	0	0	120.000
423910	Drugi materiali za specijalna namena	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
423990	Drugi materiali	930.000	0	670.000	0	0	0	670.000
424	Popravki i tekovno odr`uvawe	7.680.000	1.100.000	5.687.000	340.000	0	0	7.127.000
424110	Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu-uva•• rezervni del	580.000	0	620.000	0	0	0	620.000
424210	Odr`uvawe na zgradi	4.960.000	1.100.000	3.317.000	200.000	0	0	4.617.000
424220	Uslugi za obezbeduvawe na objekti	60.000	0	300.000	0	0	0	300.000
424230	Dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija	110.000	0	60.000	0	0	0	60.000
424410	Popravki i odr`uvawe na mebel	180.000	0	170.000	0	0	0	170.000
424420	Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema	310.000	0	210.000	0	0	0	210.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.261.693.000	485.263.000	55.573.000	432.441.000	50.270.000	7.000.000	1.030.547.000
Potprogram	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
Kategorija			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od kreditii	Vkupni rashodi
	424430 Popravki i odr`uvawe na ma{ini	340.000	0	320.000	70.000	0	0	390.000
	424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema	1.080.000	0	630.000	70.000	0	0	700.000
	424590 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
425	Dogovorni uslugi	5.610.000	100.000	1.860.000	2.450.000	0	0	4.410.000
	425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava	15.000	0	0	0	0	0	0
	425260 Osiguruvawe na motorni vozila	50.000	0	30.000	0	0	0	30.000
	425360 Pla`awe na sudski taksi	100.000	0	130.000	0	0	0	130.000
	425420 Primarna zdravstvena za{tita	280.000	0	390.000	50.000	0	0	440.000
	425430 Specijalisti~ko - konsultativna zdravstvena za{tita	55.000	0	0	0	0	0	0
	425720 Uslugi za razvoj na nastavniot plan i programa	300.000	0	0	0	0	0	0
	425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto	60.000	0	0	0	0	0	0
	425790 Drugi obrazovni uslugi	470.000	0	0	0	0	0	0
	425970 Konsultantski uslugi	385.000	0	185.000	300.000	0	0	485.000
	425990 Drugi dogovorni uslugi	3.895.000	100.000	1.125.000	2.100.000	0	0	3.325.000
426	Drugi tekovni rashodi	1.060.000	50.000	940.000	74.000	0	0	1.064.000
	426210 Rashodi za reprezentacija	70.000	0	0	0	0	0	0
	426310 Seminari i konferencii	530.000	0	490.000	34.000	0	0	524.000
	426410 Objavuvawe na oglasi	290.000	0	330.000	40.000	0	0	370.000
	426990 Drugi operativni rashodi	170.000	50.000	120.000	0	0	0	170.000
46	SUBVENCII I TRANSFERI	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
464	Razni transferi	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	464990 Drugi transferi	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
48	KAPITALNI RASHODI	70.000	0	0	30.000	0	0	30.000
480	Kupuvawe na oprema i ma{ini	70.000	0	0	30.000	0	0	30.000
	480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema	70.000	0	0	30.000	0	0	30.000
486	Kupuvawe na vozila	0	0	0	0	0	0	0
	486110 Kupuvawe na motorni vozila	0	0	0	0	0	0	0
VA0 KAPITALNI RASHODI ZA DETSKI GRADINKI		16.005.000	5.750.000	2.548.000	0	3.460.000	0	11.758.000
48	KAPITALNI RASHODI	16.005.000	5.750.000	2.548.000	0	3.460.000	0	11.758.000
480	Kupuvawe na oprema i ma{ini	2.035.000	0	1.725.000	0	360.000	0	2.085.000
	480110 Kupuvawe na kancelariska oprema	100.000	0	0	0	0	0	0
	480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema	620.000	0	560.000	0	0	0	560.000
	480150 Kupuvawe na kujnska oprema	600.000	0	670.000	0	0	0	670.000

B I L A N S N A R A S H O D I P O P O T P R O G R A M I

		1.261.693.000	485.263.000	55.573.000	432.441.000	50.270.000	7.000.000	1.030.547.000
Potprogram Kategorija Stavka Potstavka	O P I S	Predhodni buxet	B U X E T					
			Buxet	Rashodi od samo finan. aktivnosti	Rashodi od dotacii	Rashodi od donacii	Rashodi od kreditii	Vkupni rashodi
	480160 Kupuvawe na oprema za greeve i klimatizacija	95.000	0	95.000	0	0	0	95.000
	480190 Kupuvawe na druga oprema	560.000	0	200.000	0	360.000	0	560.000
	480290 Kupuvawe na drugi ma{ini	60.000	0	200.000	0	0	0	200.000
481	Grade`ni objekti	600.000	0	0	0	0	0	0
	481230 Rekonstrukcija na delovni objekti	600.000	0	0	0	0	0	0
482	Drugi grade`ni objekti	9.850.000	5.750.000	0	0	3.100.000	0	8.850.000
	482910 Podgotvuvawe proekti vklju~uvaj}i dizajn na drugi objekti	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	482920 Izgradba na drugi objekti	3.100.000	3.100.000	0	0	0	0	3.100.000
	482930 Rekonstrukcija na drugi objekti	6.600.000	2.500.000	0	0	3.100.000	0	5.600.000
	482940 Nadzor nad izgradbata	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
483	Kupuvawe na mebel	1.120.000	0	823.000	0	0	0	823.000
	483110 Kupuvawe na kancelariski mebel	300.000	0	100.000	0	0	0	100.000
	483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel	520.000	0	500.000	0	0	0	500.000
	483190 Kupuvawe na drug mebel	300.000	0	223.000	0	0	0	223.000
486	Kupuvawe na vozila	2.400.000	0	0	0	0	0	0
	486110 Kupuvawe na motorni vozila	2.400.000	0	0	0	0	0	0
X10	RODOVA EDNAKVOST	600.000	150.000	0	0	0	0	150.000
46	SUBVENCII I TRANSFERI	600.000	150.000	0	0	0	0	150.000
464	Razni transferi	600.000	150.000	0	0	0	0	150.000
	464990 Drugi transferi	600.000	150.000	0	0	0	0	150.000



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 3

Буџетот на општина Карпош за 2022 година влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на општина Карпош“, а ќе се применува од 01.01.2022 година.

Број: 09-8585/23
Датум: 29.12.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за извршување на Буџетот на Општина Карпош
за 2022 година

1. Се објавува Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2022 година, донесена на третата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 29 декември 2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/22
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на 36 став 1, точка 2 и член 62 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 05/2002), а во врска со член 23, став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04; 96/04; 67/07; 156/09; 47/11; 192/15 и 209/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19, 53/21, 77/21 и 150/21), Советот на Општината Карпош на третата седница, одржана на 29 декември 2021 година донесе

ОДЛУКА

за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2022 година

Член 1

Буџетот на Општина Карпош за 2022 година (во понатамошен текст: Буџет), се извршува според одредбите на оваа Одлука.

Член 2

Буџетот на Општина Карпош се состои од: општ, посебен и развоен дел:

- општиот дел ги содржи вкупните приходи и други приливи и вкупните расходи и други одливи на Буџетот за фискалната година, како и глобални проекции на приходите, приливите, расходите и одливите за наредната година,
- посебниот дел содржи план на одобрени средства на буџетските корисници по програми и ставки за финансиската година и
- развојниот дел ги содржи плановите и програмите за развој на буџетските корисници.

Буџетот на Општината е консолидиран и се состои од: основен Буџет, Буџет на самофинансирачки активности; Буџет на донации; Буџет на дотации и Буџет на кредити.

Планот на програмите за развој ги содржи среднорочните проекции на одобрени средства по:

- одделни буџетски програми и подпрограми,
- години во кои истите ќе се реализираат и
- изворите на финансирање, односно буџети



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Член 3

Општинските буџетски корисници на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.

Член 4

Износите на приходите наведени во Буџетот за 2022 година се определени врз основа на извршена процена на сопствените финансиски ресурси согласно законските прописи.

Промените во Буџетот треба да бидат во рамките на вкупниот износ на утврдените приходи.

Доколку во текот на годината планираните приходи, се остваруваат во поголем износ од планираниот Буџет за 2022 година, истите ќе се прераспределат и ќе се користат во согласност со Измени на Буџетот на Општината за 2022 година, донесени од страна на Советот на Општина Карпош.

Член 5

Планираните расходи во Буџетот за 2022 година не смеат да ги надминат планираните приходи во истиот.

За да се преземат нови обврски мора да се предложи нов извор на средства или да се намалат другите расходи во сразмерен износ.

Прераспределбата на планираните расходи во текот на фискалната година ја врши Советот на Општина Карпош, во рамките на вкупно утврдениот лимит на приходите во Буџетот.

Член 6

Градоначалникот ја следи реализацијата на Планот на приходите и другите приливи на Буџетот на Општината.

Градоначалникот на Општината е одговорен за извршување на средствата утврдени во Буџетот на Општината Карпош, во рамките на тековната буџетска година.

Член 7

Пренамената во рамките на одобрените буџети на општинските буџетски корисници ја одобрува Советот на Општината.

Одобрените средства со Буџетот на ниво на ставка во рамките на потпрограма и Буџет, неможе да бидат намалени повеќе од 20% со прераспределбите во тековната фискална година, а одобрените средства за плати и надоместоци на ниво на ставки во рамките на Буџетот не можат со прераспределба да се зголемат повеќе од 10%.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на општинскиот буџетски корисник, корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и подпрограми по претходно одобрување од Советот на Општината.

Општинските буџетски корисници, во услови кога во Буџетот на самофинансирачки активности, Буџетот на донации или Буџетот на дотации, планираните приходи и други приливи не се реализираат, односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за намалување - зголемување на Планот на приходите и другите приливи и Планот на одобрените средства во овие буџети, кои Градоначалникот ги доставува до Советот на Општината.

Член 8

Општинските буџетски корисници по усвојување на Буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали за користење на одобрените средства.

Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансиски план по месеци.

Член 9

Исплатата на платата на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во Буџетот на општината.

Основица за пресметување на платата на Градоначалникот на Општината се утврдува согласно членот 17-в, став 2, алинеја 4 од Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката (Службен весник на РМ бр. 36/90; 44/90; 11/91; 38/91; 16/97; 37/05; 84/05; 121/07; 161/08; 92/09; 4/10; 97/10; 162/10; 11/12; 145/12; 170/13 и 139/14 и 233/18) и тоа според законски утврдениот коефициент за утврдување на платата на градоначалникот кој изнесува 3,40.

Вредноста на бодот за пресметување на платата на државните службеници се утврдува секоја година со Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници која ја донесува Советот на општината.

„Вредноста на бодот за утврдување на платите на вработените во општинската администрација во Општина Карпош кој немаат статус на државни службеници, за 2021 година ќе изнесува 22,53 денари.

Член 10

На вработените во општинската администрација се исплаќа надоместок за годишен одмор во висина од 60% од просечна нето плата исплатена во последните три месеци во Републиката.



Член 11

Надоместокот за дневница за службено патување во Републиката не се исплатува.

Износот на дневници за службено патување во странство се исплатува и тоа:

- 50% од утврдената дневница, ако се поднесе сметка за сместување, како и во случаи кога сместувањето не паѓа на товар на органот на управата,

- 20% од утврдената дневница, ако издатоците за сместување и исхрана не паѓаат на товар на органот на управување.

- 5% од утврдената дневница, ако издатоците за стручно оспособување и усовршување не паѓаат на товар на органот на државната управа, а престојот е над 30 дена.

Пресметката на издатоците за службено патување во странство преку дневница се одредува и тоа:

- една дневница - за секои 24 часа поминати на службено патување во странство и ако вкупното патување трае подолго од 12 часа и

- половина дневница за време од 12 часа поминати на службено патување во странство, како и во случај кога остатокот од времето во континуитет е подолго од 8 часа.

Член 12

Во случај на боледување подолго од 6 месеци и во случај на потешки последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување и други случаи на работникот му се исплатува помош во висина од една последно исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен.

Член 13

Исплатата на платите и надоместоците до основните училишта и детските градинки (во понатамошен текст: локални и јавни установи) ќе се финансираат од блок дотациите од Општинскиот буџет, согласно позитивните законски прописи, под контрола и одобрување на соодветните министерства.

Локалните јавни установи се должни најдоцна 3 (три) дена пред исплатата на платите до Општината да достават барање за одобрување на средства за плати и надоместоци кон кои ќе ги приложат пропишаните обрасци, копија од рекапитуларот за пресметување нето и бруто плата, образец за бројот на вработените по име и презиме и други податоци во електронска или пишана форма, за односниот месец за секого поединечно на кого се однесува исплатата.



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Член 14

Во случај на потреба за нови вработувања општинските буџетски корисници претходно се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства до Градоначалникот на Општината.

Член 15

При ново вработување во јавните установи на Општината, за обезбедените средства Градоначалникот дава писмено известување до надлежните министерства, а за вработувањата од редот на државните службеници во Општинската администрација, Градоначалникот бара претходно мислење од Министерство за информатичко општество и администрација.

Член 16

Во случај на смрт на вработениот, на неговото семејство му припаѓа парична помош во износ од 30.000,00 денари.

На вработениот, во случај на смрт на член на потесното семејство (родител, брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноци, посвоени деца и деца земени на издржување) му припаѓа парична помош во висина од 15.000,00 денари.

Надоместоците од ставовите 1 и 2 на овој член се исплатуваат по претходно доставеното барање со комплетирана документација во годината на настапување на смртта, односно во годината која следи по годината на настанување на смртта.

За работниците ангажирани со договори за отстапување на работник за привремени вработувања, средствата за исплата на солидарна помош на вработените ги обезбедува работодавачот, а исплатата ја врши Агенцијата за привремени вработувања.

Член 17

На вработен во локалната општинска администрација и локална јавна установа кој ќе замине во пензија му следува надоместок во вид на отпремнина во висина од две просечно месечни нето плати. Висината на овој надоместок се пресметува врз основа на просечна месечна нето плата во Републиката објавена до денот на исплатата.

Надоместокот од став 1 од овој член се исплатува по претходно доставено барање во тековната, односно наредната година.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Исплатата на надоместокот од претходниот став се вршат по претходно оформена и комплетирана документација и донесено решение од страна на Градоначалникот на Општината, а од програмата ДО- Градоначалник, позиција 464 – Други трансфери.

Член 18

Вработените во општината имаат право на јубилејни награди според условите и во висина определени во Правилникот за доделување парични награди за јубилеи и пригодни настани.

Член 19

Средствата за стоки и услуги потребни за вршење на редовните функции на општинските буџетски корисници се набавуваат со фактури во кои посебно се искажуват расходите по поодделни ставки, со ситуација и други документи почитувајќи ги одредбите од Законот за јавни набавки.

Набавката на стоки и вршењето на услуги се врши и со сметкопотврди, но само во ограничени поединечни износи, во износ од 6.000,00 денари, каде задолжително мора да биде приложена фискална сметка, при што трошоците треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.

Член 20

За средствата утврдени во Буџетот на Општината, кои се распоредуваат во програмите за:

- Програма за Совет на Општината;
- Програма за Градоначалник;
- Програма за општинска администрација;
- Програма за урбанистичко планирање и уредување на просторот;
- Програма за локален економски развој;
- Програма за комунални дејности;
- Програма за култура;
- Програма за спорт и рекреација;
- Програма за социјална заштита и заштита на децата; и
- Програма за образование
- Програма за заштита на животна средина и природа

одлучува Советот на Општината Карпош, а за извршувањето на Буџетот на Општината е одговорен Градоначалникот на Општината Карпош.



Член 21

За користење на средствата утврдени во Буџетот на Општината во рамките на резервите/ постојна и тековна буџетска резерва/, која неможе да надмине износ од 3% од вкупно планираните средства во основниот буџет на Општината, одлучува Советот на Општината а ги извршува Градоначалникот на Општината.

По исклучок од став 1 на овој член, за користењето на средствата од тековната резерва одлучува Градоначалникот, но најмногу до износ од 50.000,00 денари.

За искористените средства Градоначалникот поднесува Годишен извештај за користењето на средствата од резервите.

Член 22

На членовите на Советот на Општината им припаѓа месечен надоместок за присуство на седниците на Советот и надоместок на патните и дневните трошоци, во рамките утврдени со закон.

Месечниот надоместок на членовите на Советот за присуство на седници на Советот се утврдува во процентуален износ од 70% од просечната месечна нето плата во Република Македонија, исплатена за претходната година.

На Претседателот на Советот на Општина Карпош за раководењето и организирањето на работата на Советот, надоместокот од став 2 на овој член се зголемува за 30%.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Совет се исплатува за присуство на сите седници на Советот во тековниот месец.

Месечниот надоместок за присуство на седница на Советот се намалува за 30% за секое отсуство од седниците на Советот.

Месечниот надоместок за присуство на седница на Советот не се исплатува доколку членот на Советот не присуствувал на ниту една седница на Советот во тековниот месец.

Месечниот надоместок за присуство на седница на Советот не се исплатува доколку Советот во тековниот месец не одршал седница.

Член 23

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Повратот на погрешно, или на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со решение на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи.

Член 24

За се што не е регулирано со оваа Одлука, соодветно ќе се применуваат одредбите од Законот за буџетите, Законот за административни службеници, Законот за работните односи и Општ колективен договор за јавниот сектор на Република Северна Македонија.

Член 25

Буџетот на Општина Карпош се извршува од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година.

Член 26

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош”, а ќе се применува од 01 јануари 2022 година.

Број: 09-8585/24
Датум: 29.12.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за утврдување благајнички максимум за 2022 година

1. Се објавува Одлуката за утврдување благајнички максимум за 2022 година, донесена на третата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 29 декември 2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/23
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија бр. 5/2002) и член 20, став 1 и став 2 од Законот за платниот промет („Службен весник на Република Македонија“ бр.113/07; 22/08; 159/08; 133/09; 145/10; 35/11; 11/12; 59/12; 166/12; 170/13; 153/15; 199/15,193/17 и 7/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“бр.31/20) Советот на Општина Карпош на третата седница, одржана на 29 декември 2021 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на благајнички максимум за 2022 година

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува благајнички максимум за 2022 во износ од 200.000,00 денари.

Член 2

Готовите пари во благајната примени по сите основи се уплатуваат на сметката кај носителот на платен промет истиот ден, а најдоцна наредниот ден од наплатата.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош”, а ќе се применува од 01.01.2022 година.

Број: 09-8585/25
Датум: 29.12.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Одлука за вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2022 година

1. Се објавува Одлуката за вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2022 година, донесена на третата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 29 декември 2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/24
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр 5/2002) и член 88, став 2 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19, 14/20 и 215/21), Советот на Општина Карпош, на третата седница, одржана на 29 декември 2021 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување на вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2022 година

Член 1

Вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2022 година изнесува 81,60 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Карпош“, а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2022 година.

Број: 09-8585/26
Датум: 29.12.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување Буџетски календар за 2022 година

1. Се објавува Буџетски календар за 2022 година, донесен на третата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 29 декември 2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/25
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 27, став 4 и став 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04; 96/04; 67/07; 156/09; 47/11; 192/15 и 209/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19, 53/21, 77/21 и 150/21), Советот на Општина Карпош, на третата седница, одржана на 29 декември 2021 година, донесе

БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР за 2022 година

1.

Ред. број	АКТИВНОСТИ	Месеци во годината
1.	Советот на Општина Карпош го усвојува буџетскиот календар	декември јануари
2.	Градоначалникот на Општина Карпош подготвува општински буџетски циркулар со главните насоки за изготвување на финансиски планови до сите сектори и буџетски корисници	до 30 јуни
3.	Сите сектори и буџетски корисници ги доставуваат финансиските планови и предлог пресметките за наредната година со образложение за висината на износите по позициите	најдоцна до 30 септемвр и
4.	Министерството за финансии доставува циркулар-насоки за подготвување на буџетите на единиците на локалната самоуправа за наредната година	најдоцна до 30 септемвр и
5.	Секторот за финансиски прашања подготвува процена на вкупните приходи, ги разгледува, анализира и усогласува буџетските барања и финансиските планови и го известува Градоначалникот за основните параметри	до 20 октомври



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

6.	Секторот за финансирање и Буџет го изготвува Нацрт-Буџетот и го доставува до Градоначалникот на разгледување и одобрување	до 30 октомври
7.	Советот на Општина Карпош го одобрува Предлог-Планот на Програмите за развој	најдоцна до 15 ноември
8.	Градоначалникот доставува Предлог-Буџет до Советот на Општина Карпош	најдоцна до 15 ноември
9.	Советот на Општина Карпош го донесува Буџетот	најдоцна до 31 декември

2. Буџетскиот календар влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“

Број: 09-8585/27
Датум: 29.12.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор во М.З. Влае

1. Се објавува Одлуката за давање согласност за закуп на деловен простор во М.З.Влае, одржана на 29 декември 2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/26
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), член 23 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 24/2019), а во врска со Договорот за закуп на деловен простор бр. 03-45/1 од 05.01.2021 година, Советот на Општина Карпош, на третата седница, одржана на 29 декември 2021 година, донесе

ОДЛУКА

за давање согласност за закуп на деловен простор во МЗ Влае

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласност за закуп на деловен простор - Заедничка просторија, мезанин бр. 2 кој се наоѓа на Југо Западната страна во Мезанинот на колективниот станбен објект на бул. „Партизански одреди“ бр. 153 со вкупна површина од с.с.а. 56.05 м².

Член 2

Деловниот простор - Заедничка просторија, мезанин бр. 2 кој е предмет на закуп на оваа одлука е во сопственост на Заедница на сопственици на посебни делови на булевар „Партизански одреди“ бр. 153, со број на жиро-сметка: 300000003281643, депонент: Комерцијална банка АД – Скопје, ЕДБ: МК4057011512956, застапувано од претседател на Заедницата Бобан Петроски и се наоѓа во урбана заедница Влае 2, Општина Карпош.

Член 3

Предметниот деловен простор претставува покриен и затворен простор на мезанин во повеќекатницата, кој што ги задоволува сите инфраструктурни потреби (два лифта, две деловни простории-канцеларии, електрична и водоводна инсталација, санитарен јазол и обезбедена комплетна заштита на објектот).

Член 4

Договорот за закуп да се склучи за 2022 година, почнувајќи од 01.01.2022 година заклучно со 31.12.2022 година.



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Член 5

Месечната закупнина согласно понудата од закуподавецот изнесува 11.000,00 денари (180 евра).

Член 6

Средствата за реализација на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2022 година од Програмата ЕО – општинска администрација.

Член 7

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.

Член 8

Се задолжува Секторот за правни работи да изготви договор и да ја спроведе постапката за потпишување и заверка на истиот.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-8585/28
Датум: 29.12.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Одлука за согласност за времено отстапување на користење без надомест на закупена недвижна ствар-закупец Општина Карпош, објект Б2, комплекс Порта Влае на бул„Партизански одреди“ бр.153

1. Се објавува Одлука за согласност за времено отстапување на користење без надомест на закупена недвижна ствар-закупец Општина Карпош, објект Б2, комплекс Порта Влае на бул„Партизански одреди“ бр.153, одржана на 29 декември 2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/27
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и врз основа на Одлуката за давање согласност за закуп на деловен простор во УЗ Влае донесена на третата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 29 декември 2021 година, Советот на Општина Карпош, донесе

ОДЛУКА

за согласност за времено отстапување на користење без надомест на закупена недвижна ствар – закупец Општина Карпош, објект Б2, комплекс Порта Влае на бул. „Партизански одреди“ бр. 153

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласност за времено отстапување на користење без надомест на закупена недвижна ствар во закуп на Општина Карпош, објект Б2, комплекс Порта Влае на бул. „Партизански одреди“ бр. 153 – заедничка просторија, мезанин 2, на пензионерските друштва: Здружение на пензионери КАРПОШ и Здружение на пензионери Тафталице ДДД.

Член 2

Деловниот простор кој е предмет на отстапување на користење на оваа одлука е во сопственост на Заедница на сопственици на булевар „Партизански одреди“ бр. 153, објект Б2, комплекс Порта Влае на бул. „Партизански одреди“ бр. 153 – заедничка просторија, мезанин 2, со вкупна површина од с.с.а. 56.05 м², застапувана од претседателот на заедницата.

Член 3

Предметниот деловен простор, претставува покриен и затворен простор, кој што ги задоволува сите инфраструктурни потреби (два лифта, две деловни простории-канцеларии, електрична и водоводна инсталација, санитарен јазол и обезбедена комплетна заштита на објектот).

Член 4

Пензионерските друштва од член 1 на оваа одлука, се обврзуваат да ги користат деловните простории-канцеларии за реализирање на програмските активности на здруженијата.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Член 5

Пензионерските друштва се обрзуваат да ги покриваат тековните месечни трошоци (струја и вода) подеднакво, врз основа на месечни фактури доставени од Заедницата на сопственици, најдоцна до 15-ти во месецот.

Член 6

Се задолжува Секторот за правни работи да изготви договор и да ја спроведе постапката за потпишување и заверка на Договор за времено отстапување на користење на деловен простор со пензионерските друштва од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.

Член 7

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да потпише Договор за времено отстапување на користење на деловен простор со пензионерските друштва.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 01.01.2022 година, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-8585/29
Датум: 29.12.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор во У.З.Нерези

1. Се објавува Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор во У.З.Нерези, доенесена на третата седница, одржана на 29 декември 2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/28
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.**



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со член 23 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 24/2019), а во врска со Договорот за закуп бр. 05-44/1 од 05.01.2021 година, Советот на Општина Карпош, на третата седница, одржана на 29 декември 2021 година, донесе

ОДЛУКА

за давање согласност за закуп на деловен простор во УЗ Нерези

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласност за закуп на недвижна ствар - деловен простор во УЗ Нерези, на улица „Ванчо Мицков“ бр. 97, локал 6, со вкупна површина од 19м².

Член 2

Деловниот простор кој е предмет на закуп на оваа одлука е во сопственост на Абдула Џелили на улица „Ванчо Мицков“ бр. 97, локал 6, со вкупна површина од 19м², со број на жиро-сметка: 300007099041454, депонент: Комерцијална банка АД – Скопје.

Член 3

Предметниот деловен простор претставува покриен и затворен простор, кој што ги задоволува сите инфраструктурни потреби.

Член 4

Договорот за закуп да се склучи за 2022 година, почнувајќи од 01.01.2022 година заклучно со 31.12.2022 година.

Член 5

Месечната закупнина согласно понудата од закуподавецот изнесува 80 евра во денарска противвредност, сметано според средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата.



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Член 6

Средствата за реализација на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2022 година од Програмата ЕО – општинска администрација.

Член 7

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.

Член 8

Се задолжува Секторот за правни работи да изготви договор и да ја спроведе постапката за потпишување и заверка на истиот.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-8585/30
Датум: 29.12.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Одлука за согласност времено давање на користење без надомест на закупена недвижна ствар-закупец Општина Карпош, деловен простор во У.З.Нерези, на ул.„Ванчо Мицков“ бр.97, лок.6

1. Се објавува Одлуката за согласност времено давање на користење без надомест на закупена недвижна ствар-закупец Општина Карпош, деловен простор во У.З.Нерези, на ул.„Ванчо Мицков“ бр.97, лок.6, донесена на третата седница, одржана на 29 декември 2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/29
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и врз основа на Одлуката за давање согласност за закуп на деловен простор во УЗ Нерези донесена на третата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 29 декември 2021 година, Советот на Општина Карпош, донесе

ОДЛУКА

за согласност за времено отстапување на користење без надомест на закупена недвижна ствар – закупец Општина Карпош, деловен простор во УЗ Нерези, на ул. „Ванчо Мицков“ бр. 97, локал 6

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласност за времено отстапување на користење без надомест на закупена недвижна ствар во закуп на Општина Карпош, деловен простор во УЗ Нерези, на ул. „Ванчо Мицков“ бр. 97, локал 6, на пензионерските друштва: Здружение на пензионери КАРПОШ и Здружение на пензионери Тафталиџе ДДД.

Член 2

Деловниот простор кој е предмет на отстапување на користење на оваа одлука е во сопственост на Абдула Џелили на улица „Ванчо Мицков“ бр. 97, локал 6, со вкупна површина од 19 м².

Член 3

Предметниот деловен простор, претставува покриен и затворен простор, кој што ги задоволува сите инфраструктурни потреби.

Член 4

Пензионерските друштва од член 1 на оваа одлука, се обврзуваат да ги користат деловните простории-канцеларии за реализирање на програмските активности на здруженијата.

Член 5



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Пензионерските друштва се обрзуваат да ги покриваат тековните месечни трошоци (струја и вода) подеднакво, врз основа на месечни фактури доставени од Заедницата на сопственици, најдоцна до 15-ти во месецот.

Член 6

Се овластува Секторот за правни работи да изготви договор и да ја спроведе постапката за потпишување и заверка на Договор за времено отстапување на користење на деловен простор со пензионерските друштва.

Член 7

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да потпише Договор за времено отстапување на користење на деловен простор со пензионерските друштва од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 01.01.2022 година, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-8585/31
Датум: 29.12.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Одлука за давање согласност за закуп на магацински простор Лапласт

1. Се објавува Одлуката за давање согласност за закуп на магацински простор Лапласт, донесена на третата седница, одржана на 29 декември 2021 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/30
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.**



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со член 23 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 24/2019), и врз основа на Договорот за закуп на деловен простор-магацин, бр.03-142/4 од 29.01.2020 година, Советот на Општина Карпош, на третата седница, одржана на 29 декември 2021 година, донесе

ОДЛУКА

за давање согласност за закуп на магацински простор

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласнот за закуп на деловен простор-магацин за складирање на подвижни ствари во сопственост на Општина Карпош.

Член 2

Деловниот простор – магацински простор бр. 1 кој е предмет на закуп на оваа одлука е во сопственост на Друштво за производство, трговија и услуги „ЛАПЛАСТ-М“ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со адреса на ул. „Франце Прешерн“ бр. 165, со број на жиро-сметка: 2010058340070111, депонент: Тутунска банка АД – Скопје, ЕДБ:МК4030004498837, застапувано од управителот Миле Илиевски и се наоѓа на подрачјето на општината, во локалитетот Момин Поток бб (улица „1506“ бр. 50).

Член 3

Градоначалникот на Општина Карпош да ги задолжи службите да го растеретат просторот од отпад, да утврдат и да достават информација колку метри квадратни од предметниот деловен простор - магацин се потребни за складирање на подвижни ствари во сопственост на општината до Советот на Општина Карпош.

Член 4

Предметниот деловен простор – магацин, претставува покриен и затворен простор, кој што ги задоволува сите инфраструктурни потреби (добар и лесен приод, сидани простории, електрична инсталација, лимен покрив и обезбедена комплетна заштита на објектот).



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Член 5

Договорот за закуп да се склучи за 2022 година, почнувајќи од 01 јануари 2022 година, заклучно со 31 декември 2022 година.

Член 6

Месечната закупнина за користење на предметниот деловен простор-магацин ќе се утврди врз основа на доставената информација од службите до Советот на Општина Карпош.

Член 7

Средствата за реализација на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2022 година од Програмата ЕО – општинска администрација.

Член 8

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.

Член 9

Се задолжува Секторот за правни работи да изготви договор и да ја спроведе постапката за потпишување и заверка на истиот.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-8585/32

Датум: 29.12.2021 година

Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Копенхагенска“ бр.5, ЗЕЛС, Општина Карпош-Скопје

1. Се објавува Одлуката за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Копенхагенска“ бр.5, ЗЕЛС, Општина Карпош-Скопје, донесена на третата седница, одржана на 29 декември 2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/31
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.**



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со член 23 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 24/2019), Советот на Општина Карпош, на третата седница, одржана на 29 декември 2021 година, донесе

О Д Л У К А

**за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Копенхагенска“ бр. 5, ЗЕЛС,
Општина Карпош – Скопје**

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласнот за закуп на деловен простор во деловна зграда на улица „Копенхагенска“ бр. 5 – Скопје.

Член 2

Деловниот простор – две простории-канцеларии со ознаки Б2 и Б5 (согласно проектниот план за деловна зграда на ЗЕЛС, односно описно канцеларија веднаш до лифтот и првата канцеларија од десната страна до тоалетот) како простор кој ќе биде користен единствено од закупувачот и простор со површина од 53,12м² (ходник на кат, пристапен ходник и тоалети) со статус зеднички простор, кој е предмет на закуп на оваа одлука е во сопственост на Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Северна Македонија, со адреса на ул. „Копенхагенска“ бр. 5, со број на жиро-сметка: 300-0000001010679, депонент на Комерцијална банка АД – Скопје, застапувано од Душица Перишиќ - извршен директор на ЗЕЛС и се наоѓа на подрачјето на општината, во УЗ Тафталиџе 2, во површина од 53,12 м², во сопственост на закуподавачот.

Член 3

Предметниот деловен простор, претставува покриен и затворен простор, кој што ги задоволува сите инфраструктурни потреби.

Член 4

Договорот за закуп да се склучи за 2022 година, почнувајќи од денот на донесување на оваа одлука-01.01.2022 година, заклучно со 31.12.2022 година.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Член 5

Месечната закупнина согласно понудата од закуподавецот изнесува 450 евра во денарска противвредност, со пресметан ДДВ.

Член 6

Средствата за реализација на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2022 година од Програмата ЕО – општинска администрација.

Член 7

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.

Член 8

Се задолжува Секторот за правни работи да изготви договор и да ја спроведе постапката за потпишување и заверка на истиот.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-8585/33
Датум: 29.12.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Воденска“ бр.6/1/2, Општина Карпош-Скопје

1. Се објавува Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Воденска“ бр.6/1/2, Општина Карпош-Скопје, донесена на третата седница, одржана на 29 декември 2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/32
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со член 23 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 24/2019), а во врска со Договорот за закуп на деловен простор бр. 03-672/2 од 22.01.2016 година, Советот на Општина Карпош, на третата седница, одржана на 29 декември 2021 година, донесе

О Д Л У К А

за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Воденска“ бр. 6/1/2, Општина Карпош – Скопје

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласност за закуп на деловен простор сопственост на Закуподавачот, кој се наоѓа во Скопје на ул. „Воденска“ бр. 6/1/2, опишан во Имотен лист бр. 13481 за КО Карпош и тоа:

- на КП 747 дел 0 зграда 1; намена на зграда и други објекти-намена на зграда при конверзија на податоците од стариот електричен систем – ЗГРАДИ ВО ОСТАНАТО СТОПАНСТВО; влез 001; кат ПР; бр. 002; во површина од 17м² право преземено при конверзија на податоците од стариот електричен систем 831.

Врз недвижноста од став 1 на овој член, во предметниот Имотен лист бр. 13481 за КО Карпош, во листот Г.1.1-ПРАВО НА ЗАЛОГ (ХИПОТЕКА) – запишана е хипотека во корист на Стопанска банка АД – Скопје.

Член 2

Деловниот простор кој е предмет на закуп на оваа одлука е во сопственост на Данило Станчевски, со живеалиште на ул. „Воденска“ бр. 6/1/25, со број на жиро-сметка: 300007011124825, депонент на Комерцијална банка АД – Скопје, во корист на Данило Станчевски и се наоѓа на подрачјето на општината, во УЗ Карпош 4, во површина од 17 м², во сопственост на закуподавачот.

Член 3

Предметниот деловен простор, претставува покриен и затворен простор, кој што ги задоволува сите инфраструктурни потреби.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Член 4

Договорот за закуп да се склучи за 2022 година, почнувајќи од 01.01.2022 година, заклучно со 31.12.2022 година.

Член 5

Месечната закупнина согласно понудата од закуподавецот изнесува 200 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ.

Член 6

Средствата за реализација на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2022 година од Програмата ЕО – општинска администрација.

Член 7

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.

Член 8

Се задолжува Секторот за правни работи да изготви договор и да ја спроведе постапката за потпишување и заверка на истиот.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 01.01.2022 година, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-8585/34
Датум: 29.12.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Букурешка“ бр. 2, Општина Карпош-Скопје

1. Се објавува Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Букурешка“ бр. 2, Општина Карпош-Скопје, донесена на третата седница, одржана на 29 декември 2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-8720/33
Датум: 30.12.2021 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Врз основа на член 22, став 1, точка 13; член 36, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со член 23 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 24/2019), Советот на Општина Карпош, на третата седница, одржана на 29 декември 2021 година, донесе

ОДЛУКА

**за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Букурешка“ бр. 2, локал 2,
Општина Карпош – Скопје**

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Карпош дава согласнот за закуп на деловен простор сопственост на Закуподавачот, кој се наоѓа во Скопје на улица „Букурешка“ бр. 2, локал 2, опишан во Имотен лист бр. 45344 за КП бр.3060/2, КО Карпош.

Член 2

Деловниот простор кој е предмет на закуп на оваа одлука е во сопственост на Моме Мицковски, роден во с. Железна река – Гостивар со ЕМБГ 2003972473010, преку полномошник Злате Арсоски, роден во село Подбреѓе – Тетово со ЕМБГ 1203948470014 и л.к. бр. 379151 од СВР Тетово со специјално полномошно бр. 32044, со број на трансакциска сметка: 21-001-04322753 ТТК Банка АД – Скопје, во корист на Моме Мицковски.

Деловниот простор се наоѓа на подрачјето на општината, во УЗ Тафталиџе 1, со површина од 17 м².

Член 3

Предметниот деловен простор, претставува покриен и затворен простор, кој што ги задоволува сите инфраструктурни потреби.

Член 4

Договорот за закуп да се склучи за 2022 година, почнувајќи од 01.01.2022 година, заклучно со 31.12.2022 година.



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

Член 5

Месечната закупнина согласно понудата од закуподавецот изнесува 180 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ.

Член 6

Средствата за реализација на оваа одлука се обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2022 година од Програмата ЕО – општинска администрација.

Член 7

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.

Член 8

Се задолжува Секторот за правни работи да изготви договор и да ја спроведе постапката за потпишување и заверка на истиот.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 09-8585/35
Датум: 29.12.2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Бранко Ристов, с.р.



СОДРЖИНА

1. Заклучок за усвојување на информација по Одлука за задолжување на службите да изработат спецификација на технички можности за следење и објавување на седниците и комисиите во живо, со рок до прва наредна седница, со Заклучок за објавување;
2. Одлука за донесување на техничка исправка за ГП 4.6.7 од Детален урбанистички план (измена и дополна) за населба Влае 1, дел Б, Општина Карпош – Скопје (Одлука бр. 07-1080/1 од 19.07.2002 година), изработена од Тајфа План доо - Скопје, со Заклучок за објавување;
3. Одлука за утврдување надоместок на членовите на Општинска изборна комисија Карпош и избирачките одбори на подрачјето на Општина Карпош за извршената работа во подготовката и спроведувањето на Локалните избори 2021 година, со Заклучок за објавување;
4. План-Програми за поништување на План-Програмите за развој на Општина Карпош за 2021 година, со Заклучок за објавување;
5. Одлука за одобрување на финансиски средства на заслужен граѓанин, со Заклучок за објавување;
6. Програма за урбанистичко планирање за 2022 година, со Заклучок за објавување;
7. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на екологија и енергетската ефикасност за 2022 година, со Заклучок за објавување;
8. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на развојот на општината за 2022 година, со Заклучок за објавување;
9. Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Карпош за 2022 година, со Заклучок за објавување;
10. Програма за изградба, редовно и инвестиционо одржување и зимско оддржување на сервисни, станбени улици и локални патишта на подрачјето на Општина Карпош за 2022 година, со Заклучок за објавување;
11. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на културата за 2022 година, со Заклучок за објавување;
12. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2022 година, со Заклучок за објавување;
13. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на детска, социјална и здравствена заштита за 2022 година, со Заклучок за објавување;



30 декември 2021 година

„Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

14. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на образованието за 2022 година, со Заклучок за објавување;
15. Програма за активностите во областа на заштита и спасување на граѓани и материјални добра за 2022 година, со Заклучок за објавување;
16. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на информатичката технологија за 2022 година, со Заклучок за објавување;
17. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на месна самоуправа за 2022 година, со Заклучок за објавување;
18. Програма за активностите на Општина Карпош во областа на еднакви можности меѓу жените и мажите во Општина Карпош за 2022 година, со Заклучок за објавување;
19. Предлог-Програма за одбележување на 46 годишнината на Општина Карпош, со Заклучок за објавување;
20. Програма за активностите на Општина Карпош на Одделението за односи со јавност за 2022 година, со Заклучок за објавување;
21. Буџет на Општина Карпош за 2022 година, со Заклучок за објавување;
22. Одлука за извршување на Буџетот на Општина Карпош за 2022 година, со Заклучок за објавување;
23. Одлука за утврдување на благајнички максимум за 2022 година, со Заклучок за објавување;
24. Одлука за вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2022 година;
25. Буџетски календар за 2022 година, со Заклучок за објавување;
26. Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор во М.З.Влае, со Заклучок за објавување;
27. Одлука за согласност за времено отстапување на користење без надомест на закупена недвижна ствар – закупец Општина Карпош, објект Б2, комплекс Порта Влае на бул.„Партизански одреди“ бр.153, со Заклучок за објавување;
28. Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор во У.З.Нерези, со Заклучок за објавување;
29. Одлука за согласност за времено давање на користење без надомест на закупена недвижна ствар – закупец Општина Карпош, деловен простор во У.З.Нерези, на ул.„Ванчо Мицков“ бр.97, лок.6, со Заклучок за објавување;
30. Одлука за давање согласност за закуп на магацински простор Лапласт, со Заклучок за објавување;



30 декември 2021 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 23

31. Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Копенхагенска“ бр.5, ЗЕЛС, Општина Карпош-Скопје, со Заклучок за објавување;
32. Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Воденска“ бр.6/1/2 ,Општина Карпош-Скопје, со Заклучок за објавување и
33. Одлука за давање согласност за закуп на деловен простор на улица „Букурешка“ бр. 2 ,Општина Карпош-Скопје, со Заклучок за објавување.

Издавач: Општина Карпош
Уредува: Сектор за правни работи
Адреса: ул.Радика бр.9, бараки бр.1 и бр.2
Тираж: 25 примероци